

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“
ВО 2019 ГОДИНА

contact@slvesnik.com.mk



СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2019

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	6	Народна банка на Република Северна Македонија.....	149
Собрание на Република Северна Македонија.....	7	Агенција за управување со одземен имот.....	149
Меѓународни договори.....	14	Агенција за катастар на недвижности.....	150
Претседател на Република Македонија.....	15	Агенција за млади и спорт.....	150
Претседател на Република Северна Македонија.....	16	Агенција за храна и ветеринарство.....	151
Влада на Република Македонија.....	17	Агенција за цивилно воздухопловство.....	155
Влада на Република Северна Македонија...	34	Агенција за електронски комуникации на Република Македонија.....	156
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на Европската Унија....	119	Агенција за пошти.....	156
Министерство за внатрешни работи.....	120	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	157
Министерство за надворешни работи.....	122	Агенција за супервизија на осигурување....	157
Министерство за правда.....	123	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	158
Министерство за финансии.....	125	Агенција за вработување на Република Македонија.....	159
Министерство за економија.....	127	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	159
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	128	Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	159
Министерство за здравство.....	131	Јавно обвинителство на Република Северна Македонија.....	160
Министерство за образование и наука.....	131	Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	160
Министерство за труд и социјална политика...	132	Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.....	160
Министерство за култура.....	136	Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	160
Министерство за транспорт и врски.....	136	Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	168
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	140	Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“.....	169
Министерство за информатичко општество и администрација.....	140	Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	169
Уставен суд на Република Македонија.....	141	Одбор за доделување на државната награда „8 Септември“.....	169
Уставен суд на Република Северна Македонија.....	141	Одбор за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	169
Судски совет на Република Македонија.....	142		
Судски совет на Република Северна Македонија.....	142		
Народен правобранител.....	143		
Државна изборна комисија.....	143		
Државен завод за статистика.....	143		
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	144		
Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	144		
Народна банка на Република Македонија...	149		

	Стр.		Стр.
Одбор за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“.....	169	Комисија за заштита од конкуренција.....	173
Одбор за доделување на државната награда „22 Ноември“.....	169	Оперативно-Техничка агенција.....	174
Колективни договори.....	169	Јавно претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“.....	174
Спогодби.....	170	Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија.....	175
Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	170	Здружение за заштита на авторски музички права - ЗАМП.....	175
Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	170	Асоцијација за заштита на авторски и сродни права АЗАС.....	175
Инспекциски совет.....	172	Локална самоуправа.....	175
Комора на извршители на Република Македонија.....	172	Акционерско друштво на електрани на Северна Македонија во државна сопственост - Скопје.....	175
Комора на извршители на Република Северна Македонија.....	172	Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.....	175
Лекарска комора на Република Северна Македонија.....	172	Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје.....	175
Адвокатска комора на Република Северна Македонија.....	173	АД Македонска информативна агенција.....	175
Нотарска комора на Република Северна Македонија.....	173	АД МЕПСО.....	175
Стоматолошка комора на Македонија.....	173	Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....	176
Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија.....	173	Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	176
Дирекција за технолоки индустриски развојни зони.....	173	Железници на Република Северна Македонија АД - Скопје.....	176
Државна индустриска сопственост.....	173		
Дирекција за заштита и спасување.....	173		

**ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ВО 2018 ГОДИНА**

**СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ЗАКОНИ	
Рег. бр.	Бр./стр.
102. Закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви	7/2
103. Закон за изменување на Законот за платниот промет.....	7/2
104. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките	7/3
105. Закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи	7/4
106. Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални сировини...	7/7
107. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на набавката на нови автобуси за Град Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното сообраќајно претпријатие Скопје.....	7/8
716. Исправка	44/2
108. Закон за употреба на јазиците.....	7/10
141. Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси.....	12/2
304. Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард.....	20/2
305. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард.	20/2
306. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство (*).....	20/3
307. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.....	20/10
308. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.	20/11
344. Закон за јавните набавки.....	24/2
363. Закон за изменување на Законот за трговија на зелени пазари.....	27/2
364. Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги.....	27/3
365. Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	27/4
366. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството.....	27/4
367. Закон за дополнување на Законот за пратениците.....	27/6
368. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	27/6
369. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	27/7
370. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	27/8

595. **Закон** за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија... **35/2**

ОДЛУКИ	
Рег. бр.	Бр./стр.
17. Одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија за 2019 година.....	3/2
19. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	4/2
20. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.....	4/2
21. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.....	4/3
100. Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија.....	6/2
101. Одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија....	6/3
137. Одлука за објавување јавен оглас за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	11/2
138. Одлука за објавување јавен оглас за именување на член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	11/2
139. Одлука за објавување јавен оглас за именување на заменик на претседателот и два члена на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	11/3
284. Одлука за начинот на вршење на интервју, оценување и рангирање на кандидатите за претседател и членови на државната комисија за спречување на корупцијата	19/2
285. Одлука за избор на претседател и членови на Советот за граѓански надзор	19/4

286.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	19/4	581.	Одлука за распишување јавен оглас за назначување на членови на Советот за граѓански надзор.....	33/2
287.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави	19/4	582.	Одлука за давање согласност на Статутот на универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.....	33/2
288.	Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво	19/5	583.	Одлука за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	33/3
289.	Одлука за именување на членови на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.....	19/5	584.	Одлука за именување на член на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	33/3
290.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	19/5	585.	Одлука за разрешување и именување член на Комисијата на Агенцијата за пошти.....	33/3
291.	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната Унија (ИПУ).....	19/6	590.	Решение за распишување избор за претседател на Република Македонија.....	34/2
292.	Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции	19/6	591.	Решение за распишување на предвремени избори за градоначалник на Општина Охрид, градоначалник на Општина Ново Село и градоначалник на Општина Дебар.....	34/2
293.	Одлука за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија	19/6	ОГЛАС		
294.	Одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2019 година	19/6	Рег. бр.		Бр./стр.
295.	Одлука за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2019 година	19/7	145.	Оглас за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	14/2
316.	Одлука за објавување на Јавен конкурс за именување на членови на Програмскиот совет на Македонската радио телевизија (МРТ).....	21/2	КОДЕКСИ		
317.	Одлука за објавување на Јавен конкурс за избор на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ).....	21/2	Рег. бр.		Бр./стр.
345.	Одлука за согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2019 година.....	24/111	296.	Кодекс за изменување и дополнување на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	19/7
580.	Одлука за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	33/2	РОКОВНИК		
			Рег. бр.		Бр./стр.
			146.	Роковник за спроведување на постапката за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	14/3
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					
ЗАКОНИ					
			Рег. бр.		Бр./стр.
			1207.	Закон за управни спорови.....	96/2
			1208.	Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	96/27
			1209.	Закон за прекршоците.....	96/27
			1210.	Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите.....	96/68
			1211.	Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа.....	96/78
			1236.	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг.....	98/2

1237. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	98/5	1266. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....	101/27
1238. Закон за практиканство.....	98/6	1267. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	101/27
1239. Закон за услуги (*).....	98/16	1268. Закон за спречување и заштита од дискриминација (*).....	101/28
1240. Закон за изменување на Законот за Владата на Република Македонија....	98/37	1269. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	101/42
1241. Закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	98/37	1270. Закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија.....	101/50
1242. Закон за изменување на Законот за спортот.....	98/38	1271. Закон за прекинување на бременоста.	101/53
1243. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции.....	98/43	1272. Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*).....	101/61
1244. Закон за изменување и дополнување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	98/50	1273. Закон за бесплатна правна помош (*).	101/91
1245. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	98/51	1274. Закон за дополнување на Законот за здравствената заштита.....	101/118
1246. Закон за Централен регистар на население.....	98/54	1276. Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија	102/2
1247. Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.....	98/68	1277. Закон за Инспекциски надзор	102/35
1248. Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на Трговскиот регистар и Регистар на други правни лица..	98/71	1301. Закон за социјалната заштита.....	104/2
1249. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	98/72	1302. Закон за социјална сигурност за старите лица.....	104/109
1250. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	98/73	1303. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	104/112
1251. Закон за електронско управување и електронски услуги.....	98/74	1421. Закон за Агенција за национална безбедност.....	108/2
1252. Закон за изменување на Законот за Оперативно-техничка агенција.....	98/90	1422. Закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна Македонија.....	108/63
1253. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди.....	98/91	1423. Закон за изменување на Законот за следење на комуникациите.....	108/69
1254. Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи (*).....	98/92	1424. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	108/70
1255. Закон за извршување на санкциите...	99/8	1425. Закон за изменување и дополнување на Законот за странци.....	108/73
1261. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	101/2	1426. Закон за акцизите (*).....	108/74
1262. Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит.....	101/16	1440. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	110/3
1263. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан.....	101/20	1441. Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа.....	110/3
1264. Закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	101/21	1752. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа (*)..	124/2
1265. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.....	101/22	1753. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина (*).....	124/3
		1754. Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности.....	124/5
		1755. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	124/20
		1756. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	124/21
		1757. Закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија.....	124/37
		1758. Закон за изменување на Законот за волонтерството.....	124/38

1759. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции.....	124/38	2570. Закон за изменување и дополнување на Законот за возила.....	161/108
1760. Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем наменет за финансирање на Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини долж Коридорот VIII и автопатот Миладиновци - Штип, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патништа.....	124/40	2776. Закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста (*).....	180/2
1761. Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард.....	124/43	2777. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.....	180/56
1941. Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица.....	133/2	2778. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	180/57
2107. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија..	143/2	2779. Закон за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	180/58
2108. Закон за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти (*).....	143/5	3006. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	190/2
2109. Закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор.....	143/14	3007. Закон за правосудниот испит.....	190/4
2110. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	143/15	3008. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите.....	190/10
2165. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	146/2	3205. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија.....	202/2
2166. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	146/3	3288. Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност.....	210/2
2385. Закон за изменување на Законот за пожарникарството.....	152/2	3308. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година.....	211/2
2386. Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	152/3	3326. Закон за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомполит АД Прилеп....	214/2
2387. Закон за дополнување на Законот за правда за децата.....	152/4	3448. Закон за Инспекторат за употреба на јазиците.....	220/2
2388. Закон за дополнување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија.....	152/5	3449. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите.....	220/9
2394. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	153/3	3450. Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство.....	220/12
2395. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.....	153/9	3451. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.....	220/34
2396. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство.....	153/12	3516. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	225/2
2450. Завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2018 година.....	155/2	3595. Закон за изменување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.....	232/3
2566. Закон за основното образование.....	161/2	3596. Закон за изменување на Законот за данокот на добивка.....	232/3
2567. Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта.....	161/70	3651. Закон за изменување и дополнување на Законот за виното.....	235/2
2568. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште.....	161/97	3726. Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија.....	239/2
2569. Закон за изменување на Законот за возила.....	161/106	3727. Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата.....	239/5

3800. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	244/2	4276. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	275/3
3801. Закон за изменување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.....	244/3	4277. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	275/7
3802. Закон за изменување на Законот за спортот.....	244/3	4278. Закон за изменување и дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица.....	275/15
3803. Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање за Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево – Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт - импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта.....	244/4	4279. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија...	275/16
3804. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	244/6	4280. Закон за дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.....	275/17
3805. Закон за изменување и дополнување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис..	244/9	4281. Закон за дополнување на Законот за даночна постапка.....	275/18
3806. Закон за изменување на Законот за електронско управување и електронски услуги.....	244/11	4282. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	275/19
4038. Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта.....	261/2	4283. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука.....	275/19
4039. Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по финансискиот Договор за Проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“.....	261/4	4284. Закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви.....	275/21
4040. Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КфВ по Договорот за заем за финансирање на Програмата за наводнување на Северна Македонија.....	261/7	4285. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	275/21
4041. Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова – КфВ по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија.....	261/9	4286. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	275/22
4042. Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“.....	261/10	4287. Закон за изменување на Законот за Централен регистар на население.....	275/23
4043. Закон за данок на моторни возила....	261/13	4288. Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност.....	275/23
4044. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство.....	261/46	4289. Закон за изменување на Законот за административни службеници.....	275/25
4127. Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година.....	265/2	4290. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги.....	275/25
4128. Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година.....	265/430	4291. Закон за изменување и дополнување на Законот за правда за децата.....	275/27
		4292. Закон за изменување на Законот за поштенските услуги.....	275/29
		4293. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште.....	275/30
		4294. Закон за класифицирани информации (*)......	275/42
		4295. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	275/74
		4296. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	275/78
		4297. Закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари.....	275/83
		4298. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	275/84
		4299. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	275/92
		4300. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	275/93
		4301. Закон за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.....	275/105

4302. **Закон** за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.. **275/106**
4303. **Закон** за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија..... **275/113**
4304. **Закон** за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход..... **275/114**

ОДЛУКИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|-------------|
| 704. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан..... | 42/2 |
| 769. Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година..... | 50/2 |
| 770. Одлука за давање согласност на Предлогот на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 година..... | 50/2 |
| 903. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје..... | 64/2 |
| 904. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола..... | 64/2 |
| 905. Одлука за давање согласност на Општите акти на Народниот правобранител..... | 64/2 |
| 906. Статутарна одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија..... | 64/2 |
| 1116. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан..... | 84/2 |
| 1147. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан... | 89/2 |
| 1148. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина..... | 89/2 |
| 1149. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан..... | 89/3 |

- | | |
|---|---------------|
| 1212. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид..... | 96/81 |
| 1278. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија | 102/70 |
| 1279. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија | 102/70 |
| 1280. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2018 година | 102/70 |
| 1281. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2019 година | 102/71 |
| 1282. Одлука за давање согласност на Стратешкиот план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2019 година | 102/71 |
| 1283. Одлука за давање согласност на Годишна програма за работата на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2019 година | 102/71 |
| 1284. Одлука за распишување Јавен оглас за избор на здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството..... | 103/2 |
| 1379. Одлука за изменување на одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Северна Македонија | 107/4 |
| 1380. Одлука за избор на членови на Советот за граѓански надзор | 107/4 |
| 1381. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Советот за статистика на Република Македонија..... | 107/5 |
| 1382. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата | 107/5 |
| 1383. Одлука за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за цивилно воздухопловство | 107/6 |
| 1682. Одлука за верификација на мандат на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија..... | 120/2 |
| 1683. Одлука за објавување на јавен оглас за именување на директор и на заменик на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. | 120/2 |
| 1684. Одлука за објавување јавен оглас за избор на директор и на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци..... | 120/3 |

1685. Одлука за објавување јавен оглас за именување на член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	120/3	2486. Одлука за именување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	158/3
1686. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.....	120/4	2487. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.....	158/3
1687. Одлука за објавување на јавен оглас за именување на директор на Агенцијата за квалитет во високото образование.....	120/4	2488. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија што ги избира Собранието на Република Северна Македонија.	158/4
1688. Одлука за именување непрофесионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.....	120/4	2757. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	178/2
1878. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	130/3	2758. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан ...	178/2
1879. Одлука за разрешување на членови на Владата на Република Северна Македонија.....	130/3	2780. Одлука за избор на членови на Владата на Република Северна Македонија.....	180/59
1880. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот во Тетово.....	130/3	2781. Одлука за именување на заменици министри	180/59
1881. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	130/3	2782. Одлука за именување вицегувернер на Народната банка на Република Северна Македонија	180/60
1903. Одлука за избор на членови на Владата на Република Северна Македонија.....	131/2	2970. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.....	189/3
1943. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија.....	134/2	3232. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина.....	207/3
2041. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија.....	140/3	3233. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан.....	207/3
2042. Одлука за престанок на функцијата член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија.....	140/3	3234. Одлука за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	207/3
2043. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.....	140/4	3576. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан...	231/2
2331. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија.....	151/3	3577. Одлука за избор на член на државниот Совет за превенција на детско престапништво.....	231/2
2436. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на регулаторната комисија за домување	154/2	3652. Одлука за именување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за здравство	235/6
2485. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	158/3	3655. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија.....	236/2

3961. Одлука за именување на претседател и член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување	255/3
3962. Одлука за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија	255/3
3963. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија	255/3
3964. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија	255/3
3991. Одлука за објавување јавен оглас за избор на заменик на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија	256/2
3992. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација	256/2
3993. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво	256/3
3994. Одлука за распишување јавен оглас за назначување на член на Советот за граѓански надзор	256/3
4026. Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондосите	260/2
4181. Одлука за именување на неизвршен член на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија	267/2
4182. Одлука за избор на здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството за Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола	267/2
4229. Одлука за избор на заменици на Народниот правобранител	271/2
4230. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија	271/2
4231. Одлука за именување на директор и заменик на директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер	271/2
4232. Одлука за избор на директор и заменик на директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци	271/3
4233. Одлука за именување на директор на Агенцијата за квалитет во високото образование	271/3

4234. Одлука за именување на член на Комисијата на Агенцијата за пошти	271/3
4235. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции	271/3

ПРОГРАМА

Рег. бр.	Бр./стр.
1702. Национална програма за железничка инфраструктура за период од 2019-2021 година	122/2

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
795. Автентично толкување на членот 9 став (6) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004, 83/2005, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16)	52/2
1117. Автентично толкување на членот 117 од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ број 241/18)	84/2
1213. Автентично толкување на членот 25 став (1) точка 10) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16)	96/81
1214. Автентично толкување на членот 14 став 3 точки 1 и 5 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 93/2000, 8/2001, 31/2001, 21/2003, 17/2004, 19/2004, 13/2006, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16)	96/82
2437. Автентично толкување на членот 166 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 82/18)	154/2
2438. Автентично толкување на членот 105 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19)	154/2
2439. Автентично толкување на членот 48 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и 110/19)	154/2

2489. Автентично толкување на членот 21 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18).....	158/5	2. Закон за Ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за уредување на меѓусебните имотно-правни односи.....	98/2
4305. Автентично толкување на членот 161 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19 и 180/19).....	275/119	3. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на образование, наука, култура, мас-медиуми, млади и спорт.....	102/2
РЕЗОЛУЦИИ		4. Закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана)	102/24
Рег. бр.	Бр./стр.	5. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи.....	102/49
1215. Резолуција за промени и подобрување на положбата на Ромите во Република Северна Македонија.....	96/82	6. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за размена и заемна заштита на класифицирани информации.....	104/2
2759. Резолуција за долгорочниот план за развој на одбранбените способности 2019-2028	178/2	7. Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за основање на културно - информативни центри во Република Северна Македонија и културно - информативни центри во Република Албанија.....	124/2
ДЕКЛАРАЦИИ		8. Закон за ратификација на протоколот кој се однесува на дефиниција на поимот „производи со потекло“ и методите на административна соработка кон договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот договор за слободна трговија согласно Одлуката на Мешовитиот комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија бр. 3/2015.....	124/19
Рег. бр.	Бр./стр.	9. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање нов граничен премин меѓу двете земји кој ќе ги поврзува Мајден во Република Северна Македонија и Промахои во Република Грција.....	152/2
4183. Декларација за правото на политичко учество на граѓаните со попреченост.....	267/2	10. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во регионот на Преспанското Езеро.....	152/13
ДЕЛОВНИК		11. Закон за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото кон Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени.....	152/23
Рег. бр.	Бр./стр.	12. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце (Република Северна Македонија) – Прешево (Република Србија)...	161/2
2389. Деловник за изменување и дополнувања на Деловникот на Собранието на Република Македонија.....	152/6		
ОГЛАС			
Рег. бр.	Бр./стр.		
3965. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија	255/3		
4027. Оглас за избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија што го избира Собранието на Република Северна Македонија.....	260/2		
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ			
Рег. бр.	Бр./стр.		
1. Закон за Ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните.....	7/2		

13. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Република Северна Македонија во „Европскиот корпус на солидарност“.....	180/2	23. Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за екстрадиција.....	259/122
14. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации.....	180/20	24. Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за меѓусебна правна помош во кривичната материја.....	259/159
15. Закон за ратификација на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, изменета со протоколот од 2010 година.....	191/2	25. Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Франција која се однесува на средните училишта со франкофонски двојазични паралелки.....	275/2
16. Закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанство.....	208/2	26. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане-Миратовец.....	275/15
17. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни патувања на државјаните.....	235/2	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УКАЗИ	
18. Закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Имплементациониот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила.....	235/19		
19. Закон за Ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобрености за овластен економски оператор – безбедност и сигурност (ОЕОС).....	259/2	Рег. бр.	Бр./стр.
20. Закон за ратификација на Анексот за изменување на Анекс I на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремената администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област.....	259/25	320. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	23/2
21. Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за меѓународен превоз во патниот сообраќај.....	259/65	321. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Канада..	23/2
22. Закон за Ратификација на Договорот помеѓу Република Северна Македонија и Република Казахстан за трансфер на осудени лица.....	259/90	322. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	23/3
		357. Указ бр.42 од Претседателот на Република Македонија.....	26/2
		371. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина.....	27/10
		372. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	27/11
		373. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединети Арапски Емирати.....	27/11
		374. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија.....	27/11
		375. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	27/11
		376. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија.....	27/12

377. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина.....	27/12
378. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Репуб- лика Австрија.....	27/12
379. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Меѓународните ор- ганизации.....	27/12
596. Указ бр. 43 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	35/4
597. Указ бр. 44 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	35/4
598. Указ бр. 45 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	35/5
599. Указ бр. 46 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	35/5
600. Указ бр. 47 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	35/5
668. Указ бр. 48 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/2
669. Указ бр. 49 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/2
670. Указ бр. 50 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/3
671. Указ бр. 51 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/3
672. Указ бр. 52 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/3
673. Указ бр. 53 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/3
674. Указ бр. 54 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	41/3
732. Указ бр. 55 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/2
733. Указ бр. 57 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/2
734. Указ бр. 58 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/2
735. Указ бр. 59 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/2
736. Указ бр. 60 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/3
737. Указ бр. 61 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/3
738. Указ бр. 62 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	46/3

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
222. Одлука за помилување на осудени лица.....	17/2
601. Одлука од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	35/5
675. Одлука од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	41/4

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УКАЗИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1502. Указ бр. 1 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	112/1
1606. Исправка.....	117/2
1512. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија.....	114/2
2173. Указ бр. 2 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/4
2174. Указ бр. 3 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/4
2175. Указ бр. 4 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/4
2176. Указ бр. 5 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/4
2177. Указ бр. 6 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/5
2178. Указ бр. 7 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/5
2179. Указ бр. 8 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/5
2180. Указ бр. 9 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	147/5
2623. Указ бр. 1 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	169/2
2624. Указ бр. 2 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	169/2
2665. Указ бр. 10 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	172/2
2666. Указ бр. 11 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	172/2
2730. Указ бр. 3 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	177/2
3278. Указ бр. 12 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	209/2
3279. Указ бр. 13 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	209/2
3346. Указ бр. 14 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	216/2
3347. Указ бр. 15 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	216/2
3348. Указ бр. 16 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	216/2
3349. Указ бр. 17 од Претседателот на Ре- публика Северна Македонија.....	216/3
3626. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Кнежевството Лихтенштајн.....	233/2
3627. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Република Финска.....	233/2
3867. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Република Молдавија.....	248/2
4004. Указ за поставување на должноста Специјален пратеник на Претсете- лот на Република Северна Македо- нија при Постојаниот совет на Меѓу- народната Организација на Франко- фонијата.....	258/2

4260. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Република Исланд.....	274/2	2549. Одлука за составот и за именување Претседател и членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Северна Македонија.....	160/2
4261. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Кнежевството Андора.....	274/2	2731. Одлука од Претседателот на Република Северна Македонија.....	177/3
4262. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Република Португалија.....	274/2	3903. Одлука за помилување на осудени лица.....	251/2
4263. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија за Ирска.....	274/3	4005. Одлука за разрешување од должноста Личен претставник на Претседателот на Република Северна Македонија при Постојаниот совет на Меѓународната Организација на Франкофонијата.....	258/2
УРЕДБИ		4122. Одлука за помилување на осудени лица.....	264/2
Рег. бр.	Бр./стр.	4264. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2020 година..	274/3
1965. Уредба за униформите на Армијата на Република Северна Македонија....	137/2	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
1966. Уредба за ознаките за униформите на Армијата на Република Северна Македонија.....	137/9		
ОДЛУКИ		УРЕДБИ	
Рег. бр.	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
1193. Одлука за разрешување генерален секретар на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија.....	95/2	147. Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2019 година.....	15/4
1194. Одлука за именување генерален секретар на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија....	95/2	319. Уредба за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството.....	22/2
1256. Одлука за разрешување заменик на генералниот секретар на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија.....	100/2	380. Уредба за престанување на важењето на Уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија.....	27/13
1285. Одлука за разрешување директор на Агенцијата за разузнавање.....	103/3	575. Исправка	32/24
1286. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	103/3	387. Уредба за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	29/3
1709. Одлука за именување заменик генерален секретар на Кабинет на Претседателот на Република Северна Македонија.....	123/3	388. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	29/14
1984. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Северна Македонија....	138/2	555. Уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи..	32/2
2095. Одлука за именување Претседател и членовина Советот за безбедност на Република Северна Македонија.....	142/2	ОДЛУКИ	
2440. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2019 година – Националниот празник на Република Северна Македонија	154/3	Рег. бр.	Бр./стр.
2490. Одлука за помилување на осудени лица.....	158/6	22. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2019 година.....	4/3
2548. Одлука за именување Заменик генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.....	160/2		

23. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година.....	4/3	55. Одлука за давање согласност на Годишна инвестициона програма за 2019 година на јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.....	5/7
44. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	5/4	56. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола за 2019 година.....	5/7
45. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2017 до 31.12.2017 година.....	5/4	57. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2019-2021 година и Финансиската програма за 2019 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	5/7
46. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работата за 2017 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД - Скопје.....	5/4	58. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2019 година.....	5/7
47. Одлука за распределба на добивката по Годишната сметка за 2017 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД - Скопје.....	5/4	59. Одлука за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2019 година на ЈПВ Лисиче - Велес.....	5/8
48. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2017 година.....	5/5	60. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година.....	5/8
49. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2019 година.....	5/5	61. Одлука за давање согласност на Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2019 година.....	5/8
50. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2018 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	5/5	62. Одлука за давање согласност на финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2019 година.....	5/8
51. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	5/6	63. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2019 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД - Скопје.....	5/9
52. Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност.....	5/6	64. Одлука за одобрување на Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2019 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД - Скопје.....	5/9
53. Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи.....	5/6	65. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година.....	5/9
54. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2019 година.....	5/7	66. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година..	5/9
		67. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата.....	5/9

- | | | | |
|---|------|--|-------|
| 68. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година..... | 5/10 | 155. Одлука за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2019 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 15/7 |
| 69. Одлука за одобрување на Годишниот план за работа за 2019 година на Агенција за храна и ветеринарство.... | 5/10 | 156. Одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за учебници..... | 15/7 |
| 70. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Луцерн..... | 5/10 | 157. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје..... | 15/7 |
| 71. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Албанија во Република Македонија, со седиште во Битола..... | 5/10 | 158. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - Скопје..... | 15/9 |
| 72. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Албанија во Република Македонија, со седиште во Битола..... | 5/11 | 159. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Струмица..... | 15/10 |
| 73. Одлука за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер безбедност..... | 5/11 | 160. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор Битола..... | 15/10 |
| 111. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Крива Паланка..... | 8/2 | 161. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп..... | 15/11 |
| 112. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 8/2 | 162. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово..... | 15/11 |
| 148. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 15/4 | 163. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово..... | 15/12 |
| 149. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје за 2019 година..... | 15/5 | 164. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Охрид..... | 15/12 |
| 150. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државно правобранителство на Република Македонија..... | 15/5 | 165. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Скопје..... | 15/13 |
| 151. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишен извештај по Годишна сметка за период 1.1 - 31.12.2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје..... | 15/5 | 166. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Владиловци, Општина Чашка..... | 15/13 |
| 152. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на вишок на средства по Годишната сметка за 2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје..... | 15/6 | 167. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ рибничка со реф.бр. 7 и придружни објекти КО Тануше и КО Грекај и нивиште, Општина Маврово и Ростуше..... | 15/13 |
| 153. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година..... | 15/6 | | |
| 154. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Кавадарци 1 (вон.), Општина Кавадарци..... | 15/6 | | |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 168. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, А4-временно сместување и Б2-големи трговски единици КО Опае, Општина Липково..... | 15/14 | 177. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година..... | 15/21 |
| 169. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Мраморечка со реф. бр. 394 КО Мраморец, Општина Дебарца..... | 15/14 | 178. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – самовработување со кредитирање и проектот – кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места..... | 15/21 |
| 170. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Бардовци, Општина Карпош..... | 15/15 | 179. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево..... | 15/22 |
| 171. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ињево-вон г.р., Општина Радовиш..... | 15/15 | 196. Одлука за давање согласност со податка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор... | 16/3 |
| 172. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со А1-домување во станбени куќи, КО Куманово, Општина Куманово..... | 15/19 | 197. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија РСБ СОЛУТИОНС ДОО Карбинци..... | 16/3 |
| 173. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште..... | 15/19 | 198. Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр.12-7348/4 од 16.7.2009 година..... | 16/4 |
| 174. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2019 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“–п.о.–Скопје. | 15/19 | 199. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на краткорочна позајмица на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати на Град Скопје..... | 16/4 |
| 175. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје..... | 15/20 | 200. Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година..... | 16/4 |
| 176. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2019 година..... | 15/21 | 201. Одлука за давање на согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2019 година..... | 16/5 |
| | | 202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Штип..... | 16/5 |
| | | 203. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор Гевгелија..... | 16/6 |
| | | 204. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор Тетово..... | 16/6 |
| | | 205. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Воспитно-поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово..... | 16/6 |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 206. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено - поправен дом од отворен вид Струга..... | 16/7 | 226. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово на локалитетот “Орловец“ Општина Куманово | 17/15 |
| 207. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка..... | 16/7 | 227. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – туларска глина на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОКО-КАР ДООЕЛ Винаца на локалитетот “Шириката“ с.Лаки Општина Винаца | 17/16 |
| 208. Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2019 година..... | 16/8 | 228. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – термоминерална вода на Друштвото за производство и трговија ПЕКМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип на локалитетот „Мерите“ Општина Штип..... | 17/17 |
| 209. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Робово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Робово, Општина Пехчево..... | 16/8 | 229. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – глина на Акционерското друштво индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица на локалитетот „с. Раборци“ Општина Струмица | 17/17 |
| 210. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на магистрален гасовод Лот 2 делница Кавадарци-Битола..... | 16/9 | 230. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 17/18 |
| 211. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна стварна на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.... | 16/21 | 235. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина..... | 18/3 |
| 212. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2019 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството..... | 16/22 | 236. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центрилокации со референтен број 9 на Река Јадовска..... | 18/3 |
| 223. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните..... | 17/2 | 237. Одлука за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центрилокации со референтен број 352 на Река Зрновска..... | 18/3 |
| 224. Одлука за работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2016 година..... | 17/15 | 238. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 18/4 |
| 225. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – термоминерална вода на Друштвото за производство и трговија ПЕКМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип на локалитетот „Мерите“ Општина Штип..... | 17/15 | | |

239.	Одлука за давање на трајно користење, недвижни ствари на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	18/4	256.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар.....	18/11
240.	Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Падалишка ДОО Скопје.....	18/4	257.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	18/12
241.	Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	18/5	258.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....	18/12
242.	Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	18/5	259.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени.....	18/13
243.	Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Прилеп.....	18/5	260.	Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	18/14
244.	Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	18/7	261.	Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино по Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина.....	18/16
245.	Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	18/7	262.	Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица.....	18/16
246.	Одлука за давање согласност на Годишната програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2019 година.....	18/7	263.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје..	18/16
247.	Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Ѓорче Петров.....	18/8	264.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	18/17
248.	Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Зрновци.....	18/8	265.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Кучевиште, Општина Чучер Сандево.....	18/17
249.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	18/8	266.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за измена и дополна на Проект за инфраструктура за локален пат КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	18/17
250.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....	18/9	267.	Одлука за дополнување на Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	18/18
251.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка.....	18/9	268.	Одлука за давање согласност со податка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор....	18/18
252.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Бутел.....	18/9	269.	Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со услужен центар на магистрален пат А1 (М1-Е75) КО Табановце, Општина Куманово...	18/19
253.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба.....	18/10			
254.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Аеродром.....	18/10			
255.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карпош.....	18/11			

270. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2019 година.....	18/19	23/3
271. Одлука за давање согласност на Финансиската програма на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за 2019 година.....	18/20	23/3
272. Одлука за давање согласност на инвестиционите програми на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за период од 2019 година до 2021 година.....	18/20	23/4
297. Одлука за давање на согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз Вламар ДООЕЛ Кичево	19/8	23/4
298. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје.....	19/8	23/5
299. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје.....	19/9	23/6
300. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза–Скопје.....	19/9	23/7
301. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово	19/9	25/2
302. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Битола.....	19/10	27/13
318. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница на локалитетот „Самаци“ Општина Брвеница.....	21/3	27/13
323. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите за овластените службени лица од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно-техничките лица вработени во Дирекцијата за заштита и спасување.....	23/3	29/34
324. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Македонија за 2019 година.....		29/34
325. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите.....		29/34
326. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....		29/35
327. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....		29/35
328. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....		29/35
329. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....		29/35
330. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....		29/35
331. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Скопје.....		29/35
332. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Воспитно -поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово.....		29/35
346. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....		29/35
381. Одлука за изменување на Одлуката за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница.....		29/35
382. Одлука за формирање на Работна група за градење отпорност од хибридни закани и ризици.....		29/35
389. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје.....		29/35
390. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....		29/35
391. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....		29/35

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 392. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 29/35 | 405. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово..... | 29/50 |
| 393. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 29/36 | 406. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Солун..... | 29/50 |
| 394. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 29/37 | 407. Одлука за отворање амбасада на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Атина..... | 29/51 |
| 395. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства согласно со Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“..... | 29/38 | 417. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..... | 30/7 |
| 396. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на средствата за ангажирање на консултант согласно со Финансискиот договор по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“..... | 29/41 | 418. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје..... | 30/7 |
| 397. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Прашник“ Општина Кавадарци..... | 29/41 | 419. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Центар..... | 30/7 |
| 398. Одлука за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од седма емисија по пат на приватна понуда..... | 29/42 | 420. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Општа болница Кочани..... | 30/7 |
| 399. Одлука за продажба на движни ствари..... | 29/46 | 421. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Валандово..... | 30/8 |
| 400. Одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување..... | 29/47 | 422. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Општа болница Кочани..... | 30/8 |
| 401. Одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување..... | 29/47 | 423. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Богданци..... | 30/8 |
| 402. Одлука за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто-финалната потрошувачка на енергија и за учеството на енергија произведена од обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија во транспортот (*) ¹ | 29/48 | 424. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен студентски дом „Скопје“ - Скопје..... | 30/8 |
| 403. Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија..... | 29/48 | 425. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Демир Капија..... | 30/8 |
| 404. Одлука за признавање на претседателот на Националното собрание на Боливарската Република Венецуела, Хуан Гуаидо за преоден претседател на државата до спроведувањето на нови претседателски избори..... | 29/49 | 426. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје..... | 30/8 |

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 427. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 30/9 | 441. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за култура..... | 30/12 |
| 428. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта..... | 30/9 | 442. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом Кратово..... | 30/12 |
| 429. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Конче..... | 30/9 | 443. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Маврово и Ростуше..... | 30/12 |
| 430. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Управен суд на Република Македонија..... | 30/9 | 444. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Град Скопје | 30/12 |
| 431. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје..... | 30/10 | 445. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Брвеница..... | 30/12 |
| 432. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Институт за стандардизација на Република Македонија..... | 30/10 | 446. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 30/13 |
| 433. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Студеничани..... | 30/10 | 447. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 30/13 |
| 434. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Центар за култура „Антон Панов“ Струмица..... | 30/10 | 448. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 30/13 |
| 435. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи – Управа за безбедност и контраразузнавање..... | 30/10 | 449. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 30/13 |
| 436. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Град Скопје..... | 30/11 | 450. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи..... | 30/13 |
| 437. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“ Битола..... | 30/11 | 451. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје..... | 30/14 |
| 438. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Ресен..... | 30/11 | 452. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за образование и наука..... | 30/14 |
| 439. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Гевгелија..... | 30/11 | 453. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност..... | 30/14 |
| 440. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Центар..... | 30/11 | 454. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово..... | 30/14 |

455.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Теарце.....	30/14	469.	Одлука за давање во закуп недвижна ствар на граничен премин Кафасан со непосредна спогодба на Ла сат шпедиција ДООЕЛ Струга.....	30/24
456.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Општа болница - Струмица.....	30/15	470.	Одлука за давање во закуп недвижна ствар на граничен премин Кафасан со непосредна спогодба на Акционерското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги Даути Транспортшпед, Сарај.....	30/24
457.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за администрација.....	30/15	471.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци.....	30/25
458.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крива Паланка.....	30/15	472.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.....	30/25
459.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈП Македонски шуми - Скопје.....	30/15	473.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	30/26
460.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	30/16	474.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип.....	30/28
461.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	30/16	475.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Велес.....	30/28
462.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	30/16	476.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Гевгелија.....	30/28
463.	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат.....	30/16	477.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Куманово.....	30/29
464.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани Богословец, пристапен пат, тс 20 (30) 110кв, со приклучен далековод од 2х110кв, Општина Свети Николе и Општина Штип.....	30/16	478.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид.....	30/29
465.	Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство.....	30/18	479.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Струмица.....	30/30
466.	Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај.....	30/18	480.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Психијатриска болница Скопје - Скопје...	30/30
467.	Одлука за давање во закуп недвижна ствар на граничен премин Кафасан со непосредна спогодба на Сава осигурување АД Скопје.....	30/23	481.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје.....	30/33
468.	Одлука за давање во закуп недвижна ствар на граничен премин Кафасан со непосредна спогодба на Друштвото за логистика Виатор и Вектор ДОО Скопје.....	30/23	482.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Др. Трифун Пановски“ - Битола.....	30/35

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 483. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово..... | 30/35 | 497. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Црвениот крст на Република Македонија – Скопје..... | 30/46 |
| 484. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Центарот за развој на граѓанско општество ВИА ВИТА - Битола..... | 30/35 | 498. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање користење на дел од недвижна ствар..... | 30/46 |
| 485. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Асоцијација за здрави животни стилови ПУЛС - Куманово..... | 30/36 | 499. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 30/46 |
| 486. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Младински клуб Штип–Штип..... | 30/36 | 500. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 30/47 |
| 487. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции Избор - Струмица..... | 30/38 | 501. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општината Крива Паланка..... | 30/47 |
| 488. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението ЗОНА – Кавадарци..... | 30/40 | 502. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Крушево..... | 30/47 |
| 489. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението ХЕЛП – Гостивар..... | 30/40 | 503. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија..... | 30/48 |
| 490. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Центар за развој и унапредување на јавниот живот - Тетово..... | 30/41 | 504. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на Лисечка река-Речица 1 КО Лисец - вон г.р., Општина Тетово..... | 30/48 |
| 491. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани и стигматизирани социјални групи ОПЦИЈА - Охрид..... | 30/41 | 505. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нн/ее подземен вод за напојување со придружен објект-базна станица за мобилна телефонија БТС Пекком КО Пехчево, Општина Пехчево.. | 30/48 |
| 492. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје.. | 30/42 | 506. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Сопиште-вон град, Општина Сопиште..... | 30/49 |
| 493. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје..... | 30/43 | 507. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Пена со референтен бр.82 КО Бозовце-в.г.р., Општина Тетово..... | 30/49 |
| 494. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението ХОПС – Опции за здрав живот - Скопје..... | 30/43 | 508. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии..... | 30/50 |
| 495. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението „Еднаквост за геј и лезбејки“ ЕГАЛ - Скопје..... | 30/43 | 509. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 30/50 |
| 496. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за унапредување на превенцијата, третманот и социјално вклучување на лица кои употребуваат дрога и други психоактивни супстанции ДОВЕРБА - Скопје..... | 30/45 | | |

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 510. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје..... | 30/50 | 520. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на 20кв кабелски вод за поврзување на нова стс 10 (20) кв везе шари 1, Општина Прилеп..... | 30/54 |
| 511. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2019 година..... | 30/50 | 521. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4—времено сместување КО Ракотинци, Општина Сопиште..... | 30/54 |
| 512. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2019 година..... | 30/51 | 522. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура – фотоволтаична централа КО Долани, Општина Штип..... | 30/54 |
| 718. Исправка | 44/2 | 523. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна урбанистичка планска документација за изградба на комплекс на градби со основна класа на намена Е2—комунална супраструктура во ГП1-бензинска пумпна станица и течен нафтен гас со придружни објекти на автопат Тетово-Гостивар—А2 (Е-65) КО Пирок вон г.р., Општина Боговиње..... | 30/55 |
| 513. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2019 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија..... | 30/51 | 524. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори КО Паликура, Општина Росоман..... | 30/55 |
| 514. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Горно Соње, Општина Сопиште..... | 30/52 | 525. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Ресен..... | 30/55 |
| 515. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2018 година на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 30/52 | 526. Одлука за давање на согласност на тригодишна инвестициона програма за период од 1.1.2019 до 31.12.2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 30/56 |
| 516. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2019 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќе-наменското подрачје „Јасен“—Скопје..... | 30/52 | 527. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијат“ - Скопје..... | 30/56 |
| 517. Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО ИЛИНДЕН—корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2.. | 30/53 | 528. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 30/56 |
| 518. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класа на намена А4-времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево..... | 30/53 | 529. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука..... | 30/57 |
| 519. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 30/53 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 530. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..... | 30/58 | 540. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа Завод за превенција лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања Отешево, Ресен..... | 30/64 |
| 531. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје..... | 30/58 | 541. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2019 година..... | 30/64 |
| 532. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат до Псов-Кочани од село Мојанци до локација на Псов-Кочани КО Мојанци Општина Кочани..... | 30/58 | 542. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план за реализација на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2019 година..... | 30/64 |
| 533. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – руди на олово и цинк на локалитетот „Саса“, Општина Македонска Каменица на рудник САСА ДОО Македонска Каменица..... | 30/59 | 543. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена А1-домување во станбени куќи КО Мислешево-вон. г.р., Општина Струга..... | 30/64 |
| 534. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – туларска глина на Акционерско друштво ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали, Босилово на локалитетот „Петрино - Болно“ Општина Ресен..... | 30/61 | 544. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија..... | 30/65 |
| 535. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Умлена за изградба на објекти со намена а-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Умлена, Општина Пехчево..... | 30/62 | 545. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Струмица..... | 30/65 |
| 536. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Добри Дол, Општина Сопиште..... | 30/62 | 546. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје за 2019 година..... | 30/65 |
| 537. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа „Затвор Прилеп“ – Прилеп..... | 30/62 | 547. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции..... | 30/66 |
| 538. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности..... | 30/63 | 556. Одлука за давање на согласност за пренос на удел во Друштвото за откопување, преработка и трговија со мермери Белмар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје..... | 32/13 |
| 539. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица..... | 30/63 | 557. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо..... | 32/13 |
| | | 558. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Галабовец-Нови Присад“, Општина Прилеп на Акционерското друштво за производство и преработка на мермер ФИМАР БАЛКАН АД Скопје..... | 32/13 |

559.	Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Крушево.....	32/14	571.	Одлука за давање согласност со давка преку нотар да се понуди дел од недвижни ствари на другите сопственици на деловен простор.....	32/21
560.	Одлука за давање согласност на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2019 година.....	32/14	592.	Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година.....	34/2
561.	Одлука за започнување постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација - платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR).....	32/14	629.	Одлука за изменување на Одлуката за осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј - Софија и од Народниот музеј Белград кои ќе бидат презентирани на изложбата „100 години Требениште“ во Националната установа Археолошки музеј на Македонија - Скопје.....	37/2
562.	Одлука за давање на согласност за пренос на акции во Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје.....	32/15	646.	Одлука за определување на Денови на жалост.....	39/2
563.	Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија.....	32/16	551.	Исправка на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор објавена во „Службен весник на Република Македонија“ во број 234 од 20 декември 2018 година.....	30/72
564.	Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....	32/17	РЕШЕНИЈА		
565.	Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	32/17	Рег. бр.	Бр./стр.	
566.	Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	32/18	1.	Решение за избор на заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	1/2
567.	Одлука за давање согласност на Нотарската тарифа за изменување на нотарската тарифа.....	32/18	2.	Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип.....	1/2
568.	Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Факултетот за исламски науки - Скопје.....	32/18	3.	Решение за разрешување и именување претседател и член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	1/2
569.	Одлука за утврдување на дополнителна помош како мерка за исплата за продадено винско грозје.....	32/19	4.	Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за труд....	1/3
935.	Исправка.....	68/7	5.	Решение за недавање согласност на Одлуката за избор на директор на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	1/3
570.	Одлука за продолжување на мандатот на Генералниот конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Чикаго.....	32/21	7.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	2/2
			8.	Решение за именување в.д. директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	2/2
			9.	Решение за разрешување од должноста заменик директор на Државниот испитен центар.....	2/2
			24.	Решение за изменување на Решението за именување членови и нивни заменици за Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	4/3
			74.	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Луцерн.....	5/12

113.	Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево.....	8/8	608.	Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“-Скопје.....	35/7
114.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	8/8	609.	Решение за именување раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	35/7
115.	Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства.....	8/8	610.	Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/8
116.	Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за државни патишта.....	8/8	611.	Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/8
333.	Решение за именување на претседател, заменик претседател, членови и нивни заменици на Национален совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер безбедност.....	23/7	612.	Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/8
334.	Решение за разрешување од должноста член на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	23/8	613.	Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/8
335.	Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	23/8	614.	Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/8
336.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот девизен инспекторат.....	23/9	615.	Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/9
337.	Решение за именување в.д. директор на Државниот девизен инспекторат...	23/9	616.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	35/9
338.	Решение за определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на албанците-Скопје.....	23/9	617.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.....	35/9
339.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ – Битола.....	23/9	618.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје..	35/10
383.	Решение за изменување на Решението за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Грачаница.....	27/14	619.	Решение за разрешување и именување член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.....	35/10
602.	Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Колекторски систем.....	35/6	630.	Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	37/2
603.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Колекторски систем.....	35/6	631.	Решение за именување секретар на Секретаријатот за законодавство.....	37/2
604.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	35/6	632.	Решение за именување в.д. заменик директор на Државниот испитен центар.....	37/2
605.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.....	35/6	633.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница-Демир Хисар.....	37/3
606.	Решение за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	35/7			
607.	Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија – Скопје.....	35/7			

634. **Решение** за именување член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права..... 37/3
635. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија..... 37/3
636. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта..... 37/4

ПРОГРАМИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 25. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2019 година..... | 4/4 |
| 26. Програма „Здравје за сите“ за 2019 година..... | 4/5 |
| 27. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2019 година..... | 4/9 |
| 28. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош, како и на членовите на нивните домаќинства во Република Македонија за 2019 година..... | 4/11 |
| 29. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2019 година... | 4/12 |
| 30. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2019 година.. | 4/14 |
| 31. Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година..... | 4/19 |
| 32. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година..... | 4/24 |
| 33. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година..... | 4/29 |
| 34. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2019 година..... | 4/31 |
| 35. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2019 година..... | 4/32 |

- | | |
|--|------|
| 36. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2019 година..... | 4/35 |
| 37. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2019 година... | 4/38 |
| 38. Програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед на умрени лица за 2019 година..... | 4/40 |
| 347. Исправка | 25/2 |
| 75. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година..... | 5/12 |
| 76. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година..... | 5/15 |
| 77. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година..... | 5/17 |
| 78. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2019 година..... | 5/19 |
| 79. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2019 година..... | 5/20 |
| 80. Програма за изменување и дополнување на Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите за период од 2016 до 2020 година..... | 5/22 |
| 81. Програма за финансирање на проекти од областа на дијаспората за 2019 година..... | 5/26 |
| 82. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2019 година..... | 5/26 |
| 83. Програма за инвестиции во животната средина за 2019 година..... | 5/37 |
| 84. Годишна програма за Националната инфраструктура на просторните податоци за 2019 година..... | 5/37 |
| 85. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2019 година..... | 5/40 |
| 86. Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2019 година..... | 5/41 |
| 87. Програма за научно-истражувачката дејност за 2019 година..... | 5/50 |

88. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година.....	5/55	188. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година.....	15/40
89. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година.....	5/57	189. Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година.....	15/41
90. Програма за инвестирање во животната средина за 2019 година.....	5/60	190. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	15/43
91. Програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2019 година.....	5/61	191. Програма за развој на спорт и млади за 2019 година.....	15/44
92. Програма за управување со водите за 2019 година.....	5/67	192. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година.....	15/45
93. Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2019 година.....	5/70	193. Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.....	15/45
94. Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година.....	5/72	194. Програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година.....	15/51
117. Програма за мониторинг на безбедност на храната во Република Македонија за 2019 година.....	8/9	213. Програма за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година.....	16/22
118. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2019 година.....	8/44	214. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година.....	16/24
119. Програма за трансплантација во Република Македонија за 2019 година...	8/55	215. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година.....	16/27
127. Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2019 година.....	9/2	216. Програма за развој на туризмот за 2019 година.....	16/27
128. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2019 година...	9/16	217. Програма за унапредување на животната средина за 2019 година.....	16/32
180. Програма за основни геолошки истражувања за 2019 година.....	15/22	218. Годишна програма за финансирање на изработка на Просторен план на Република Македонија за 2019 година.....	16/32
181. Програма за семе и саден материјал во 2019 година.....	15/22	219. Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2019 година.....	16/33
182. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2019 година.....	15/24	220. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2019–2020 година...	16/34
183. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година.....	15/24	411. Исправка.....	29/60
184. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2019 година.....	15/30	273. Програма за заштита на природата за 2019 година.....	18/20
185. Програма за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	15/33	274. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2019 година.....	18/26
186. Програма за фитосанитарна политика во 2019 година.....	15/35	275. Програма за намалување на аерозагадувањето за 2019 година.....	18/30
187. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2019 година.....	15/38	303. Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година.....	19/10
		412. Исправка.....	29/60

340.	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година....	23/10	861.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од Програмата ИПАРД 2014-2020.....	58/2
574.	Исправка	32/24	1074.	Уредба за изменување на Уредбата за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување...	81/3
341.	Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година.....	23/22	1131.	Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги.....	86/2
342.	Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2019 година.....	23/25	1307.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	106/4
408.	Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година....	29/52	1614.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*)......	118/3
409.	Програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година.....	29/58	1967.	Исправка	137/17
410.	Програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2019 година.	29/58	1689.	Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	120/5
548.	Програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година.....	30/67	1710.	Уредба за стандардите на метаподатоците (*)......	123/3
549.	Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на Државната управа во 2019 година.....	30/67	1711.	Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви.....	123/36
550.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2019 година.....	30/68	1818.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој	127/3
572.	Програма за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2019 година.....	32/22	1905.	Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2020 година.....	132/3
573.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	32/24	2261.	Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2020 година.....	149/3
ПЛАН			2571.	Уредба за изменување на Уредбата за мрежата на здравствени установи..	162/2
Рег. бр.		Бр./стр.	2732.	Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2020 година.....	177/3
276.	Општ план за управување со кризи од област на безбедност на храната и храната за животни за период 2019-2024 година.....	18/31			
ОБЈАВИ					
Рег. бр.		Бр./стр.			
623.	Објава од Владата на Република Македонија.....	36/2			
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					
УРЕДБИ					
Рег. бр.		Бр./стр.			
725.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, согласно со регулативите на Европската комисија (*)......	45/2			

2733. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2020 година.....	177/4	3540. Уредба за работењето на операторот на организираниот пазар на електрична енергија и за потребните технички, кадровски и финансиски услови што треба да ги исполни (*) ¹	227/2
2734. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2020 година.....	177/4	3597. Уредба за изменување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.....	232/4
2786. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви.....	181/5	3656. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	236/2
2787. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	181/5	3671. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	237/3
3044. Уредба за обезбедување на тајност, заштита и безбедност на податоците содржани во интегрираната база на податоци за странци вклучувајќи податоци за азил, миграции и визи.....	192/3	3794. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година...	243/19
3088. Уредба за изменување на Уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи.....	194/3	3815. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2020 година.....	245/2
3089. Уредба за изменување на Уредбата за организацијата и користењето на воздушниот простор.....	194/3	3816. Уредба за начинот на доделување на договори за набавки на Владата на Република Северна Македонија со влади на странски држави.....	245/2
3160. Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (*).....	199/2	3909. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2020 година.....	252/2
3161. Уредба за престанок на важење на Уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта.....	199/3	3927. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	254/3
3199. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	201/2	3966. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	255/4
3260. Уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	208/2	4055. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока.....	263/4
3458. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	221/2		

4184.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.....	267/3	677.	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид.....	41/4
4204.	Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки.....	270/3	678.	Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица.....	41/5
4205.	Уредба за изменување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	270/3	679.	Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2019 година.....	41/5
4312.	Уредба за изменување на Уредбата за класификација на површинските води (*).....	276/2	680.	Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „GEOEX 19“, во Република Грузија.....	41/7
4327.	Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства.....	277/5	681.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип.....	41/7
4328.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	277/8	682.	Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT IV/19-1“, во Сојузна Република Германија.....	41/7
4329.	Уредба за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила.....	277/10	683.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување, „Студенчица“ Кичево за 2019 година.....	41/8
4420.	Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година.....	278/4	684.	Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	41/8
4421.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	278/30	685.	Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Грузија.....	41/8
4422.	Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2020 година.....	278/30	686.	Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.....	41/9
ОДЛУКИ			687.	Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	41/9
Рег. бр.	Бр./стр.		717.	Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија.....	44/2
676.	Одлука за поништување на постапката за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с.Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРО-ПОРЦ ДОО увоз-извоз с.Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАН-КА ДОО увоз-извоз Скопје.....	41/4	726.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2019 година.....	45/9

727. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје.....	45/9	772. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година.....	50/3
728. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука	45/10	773. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје.....	50/3
729. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2019 година.....	45/10	774. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	50/3
730. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Руската Федерација.....	45/10	775. Одлука за продажба на движна ствар - меркантилна пченица.....	50/4
731. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Украина.....	45/11	776. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈП Македонијапат.....	50/4
739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	46/3	777. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Специјален завод Демир Капија.....	50/5
740. Одлука за укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји, кои имаат регулирано привремен престој во земја членка на Европската Унија или потписничка на Шенгенскиот договор.....	46/4	778. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа Затвор Скопје - Скопје.....	50/10
741. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп...	47/2	779. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	50/11
764. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	49/2	780. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	50/11
765. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на Агенција за промоција и поддршка на туризмот.....	49/2	781. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	50/11
766. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности	49/2	782. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	50/11
771. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД-Скопје.....	50/3	783. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	50/12
		800. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz.....	53/2

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 801. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан..... | 53/2 | 839. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Музеј - Куманово..... | 57/4 |
| 802. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Тајван..... | 53/2 | 840. Одлука за давање согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје..... | 57/4 |
| 803. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2019 година..... | 53/3 | 841. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави..... | 57/5 |
| 813. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 54/2 | 868. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 59/2 |
| 814. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Бирото за јавни набавки..... | 54/2 | 869. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 59/2 |
| 815. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост..... | 54/2 | 870. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 59/2 |
| 816. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... | 54/2 | 871. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 59/3 |
| 817. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје..... | 54/3 | 872. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Национална филхармонија - Скопје..... | 59/3 |
| 826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Професор Д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка..... | 56/2 | 887. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „VIGOROUS WAR-RIOR 19“, во Република Романија..... | 62/2 |
| 827. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје..... | 56/2 | 888. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... | 62/2 |
| 835. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 57/3 | 892. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 63/2 |
| 836. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово..... | 57/3 | 893. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за земјоделство и рурален развој.. | 63/2 |
| 837. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 57/3 | 907. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2018 година..... | 64/3 |
| 838. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности..... | 57/4 | 908. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа „Завод за нефрологија“-Струга..... | 64/3 |

919. Одлука за изменување на Одлуката за Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација.....	65/2	945. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN PHOENIX 19”, во Република Турција.....	69/4
920. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2018 година.....	65/2	946. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 19”, во Република Словенија.....	69/4
929. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	68/2	951. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 2 „Симница“ во ловен реон Гостивар.....	70/3
930. Одлука за давање согласност за основање на Автокамп “АС“, КО Мислешево Општина Струга.....	68/2	952. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 3 „Јеловце“ во ловен реон Гостивар.....	70/3
931. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	68/2	953. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Балин Дол“ во ловен реон Гостивар.....	70/3
932. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли.....	68/2	954. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.2 „Симница“ во ловен реон Гостивар.....	70/4
933. Одлука за потврдување на Годишна пресметка за 2018 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....	68/5	955. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „Јеловце“ во ловен реон Гостивар.....	70/4
934. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија - Скопје.....	68/5	956. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.6 „Балин Дол“ во ловен реон Гостивар.....	70/4
939. Одлука за изменување на Одлуката за категоризација на државните пастишта.....	69/2	957. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за иновации и технолошки развој.....	70/5
940. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.	69/2	958. Одлука намалување на царинските стапки за други производи од гума, освен од тврда гума, други производи од железо или од челик и изолациони делови од керамички материјали.....	70/7
941. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје.....	69/3	959. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ – Скопје.....	70/7
942. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 19”, во Република Србија.....	69/3	960. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија.....	70/7
943. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „BEYOND HORIZONT 2019”, во Република Бугарија.....	69/3	961. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности	70/8
944. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 19”, во Република Хрватска и Република Словенија.....	69/4	962. Одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....	70/8

- | | | | |
|--|------|--|-------|
| 963. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци..... | 70/8 | 994. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 71/7 |
| 964. Одлука за давање на согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло..... | 70/9 | 995. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Градско..... | 71/7 |
| 980. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/3 | 996. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија..... | 71/8 |
| 981. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/3 | 997. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Вишо јавно обвинителство Скопје..... | 71/8 |
| 982. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/3 | 998. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крива Паланка..... | 71/8 |
| 983. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/4 | 999. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Тетово..... | 71/8 |
| 984. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/4 | 1000. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Илинден..... | 71/9 |
| 985. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/4 | 1001. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 71/9 |
| 986. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/5 | 1002. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Куманово..... | 71/9 |
| 987. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен реон Демир Хисар..... | 71/5 | 1003. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија..... | 71/9 |
| 988. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ ловен реон Кочани..... | 71/5 | 1004. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје..... | 71/10 |
| 989. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр. 4 „Соколарци“ во ловен реон Кочани..... | 71/6 | 1005. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје..... | 71/10 |
| 990. Одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри..... | 71/6 | 1006. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана..... | 71/10 |
| 991. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кратово..... | 71/6 | 1007. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за одбрана..... | 71/10 |
| 992. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите..... | 71/7 | | |
| 993. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите..... | 71/7 | | |

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1008. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје..... | 71/11 | 1047. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија..... | 77/2 |
| 1009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Желино..... | 71/11 | 1048. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ во државна сопственост..... | 77/3 |
| 1010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 71/11 | 1049. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на статутот на јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје..... | 77/4 |
| 1011. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Шuto Оризари..... | 71/11 | 1050. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот ГП 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје..... | 77/4 |
| 1012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за финансии - Царинска управа..... | 71/12 | 1051. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје..... | 77/4 |
| 1013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Чаир..... | 71/12 | 1052. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за филм на Република Македонија..... | 77/5 |
| 1027. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија | 73/2 | 1053. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати..... | 77/5 |
| 1035. Одлука за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба (*)..... | 74/2 | 1054. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година..... | 77/5 |
| 1036. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Национално координативно тело за имплементација на Конвенција на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија..... | 75/2 | 1055. Одлука за преименување на Националната арена Филип II Македонски.. | 77/9 |
| 1037. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги МИКЕСИ ДОО увоз – извоз – Зелениково..... | 75/2 | 1075. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија..... | 81/8 |
| 1038. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КИНГ ФИЛД ДОО Охрид..... | 75/3 | 1076. Одлука за одобрување на Извештајот за спроведување на годишниот план за работа на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2018 година..... | 81/8 |
| 1046. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 77/2 | 1077. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 81/9 |
| | | 1078. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост..... | 81/9 |
| | | 1079. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 81/10 |
| | | 1080. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 81/10 |

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1081. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид..... | 81/11 | 1095. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради учество на вежбовната активност „ОДЛУЧЕН УДАР“... | 81/16 |
| 1082. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправната установа - Затвор Охрид..... | 81/11 | 1096. Одлука за утврдување на работите на премерот во функција на запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија..... | 81/17 |
| 1083. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид..... | 81/12 | 1132. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Галичица Охрид, Република Македонија..... | 86/2 |
| 1084. Одлука за прогласување Ден на македонскиот јазик..... | 81/12 | 1133. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови..... | 86/3 |
| 1085. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „TROJAN FOOT PRINT“, во Република Унгарија..... | 81/12 | 1134. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Свети Николе..... | 86/3 |
| 1086. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „STRIKE BACK“, во Република Бугарија..... | 81/13 | 1157. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола | 90/2 |
| 1087. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „Swix 2019“, во Република Полска..... | 81/13 | 1158. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности | 90/2 |
| 1088. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „STEAD FAST FLOW 19“, во Република Турција..... | 81/14 | 1159. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности | 90/2 |
| 1089. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „LOGDEV 2019“, во Грузија..... | 81/14 | 1160. Одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост..... | 90/3 |
| 1090. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ANATOLIAN EAGLE 2019“, во Република Турција..... | 81/14 | 1161. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост | 90/3 |
| 1091. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ERCIYES 2019“, во Република Турција..... | 81/15 | 1162. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 90/4 |
| 1092. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Летонија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје..... | 81/15 | 1163. Одлука за давање на согласност на Годишниот извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2018 година..... | 90/4 |
| 1093. Одлука за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2019/2020 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија.... | 81/15 | 1164. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 90/4 |
| 1094. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика..... | 81/16 | | |

1165. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на АД Водостопанство на Република Северна Македонија - Скопје	90/5	1186. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика.....	94/4
1166. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	90/5	1216. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Националната установа Центар за култура - Битола.	97/2
1167. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта „Македонијапат“ ц.о. Скопје	90/5	1217. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор	97/2
1168. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	90/6	1218. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	97/2
1169. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година	90/6	1219. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“, Скопје во 2018 година	97/3
1176. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри.....	93/2	1220. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2018 година на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“, Скопје	97/3
1179. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	94/2	1221. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“, Скопје за 2018 година	97/3
1180. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДОО Куманово.....	94/2	1222. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје.....	97/3
1181. Одлука за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување..	94/2	1223. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Вевчани	97/4
1182. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	94/3	1224. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје	97/4
1183. Одлука за Осумнаесета емисија на обврзници за денационализација.....	94/3	1225. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Кочани	97/4
1184. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ХЕРБ ИНДУСТРИ ДОО Струмица.....	94/3	1226. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево	97/4
1185. Одлука за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	94/4	1227. Одлука за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам	97/5
		1228. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија	97/5

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 1229. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип..... | 97/5 | 1313. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 106/7 |
| 1230. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Рабетинска“ слив на река Треска..... | 97/6 | 1314. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Тркање за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Тркање, Општина Кочани..... | 106/7 |
| 1231. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... | 97/6 | 1315. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 106/10 |
| 1232. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје..... | 97/7 | 1316. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Боговиње - вон г.р., Општина Боговиње..... | 106/10 |
| 1257. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје..... | 100/2 | 1317. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 106/10 |
| 1308. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална сировина - дијабаз на Друштвото за производство, трговија и транспорт МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „Гроот“, Општина Велес..... | 106/5 | 1318. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 106/11 |
| 1309. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина - песок и чакал на Друштвото за градежништво, инженеринг промет и услуги МИЉА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот Орман, Општина Гази Баба..... | 106/5 | 1319. Одлука за проширување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - мермер на локалитетот „Самарница“ Општина Прилеп на Друштво за производство, услуги и трговија Волостоне ДОО Скопје..... | 106/11 |
| 1310. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје..... | 106/6 | 1320. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1 - Демирхисарски“..... | 106/12 |
| 1311. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје..... | 106/6 | 1321. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски Слив“..... | 106/12 |
| 1312. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на локалитетот „Пасивер“, Општина Чучер Сандево од Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје на Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје..... | 106/7 | 1322. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“..... | 106/12 |
| | | 1323. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска Река“..... | 106/12 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1324. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 - Кичевски“ | 106/13 | 1336. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски слив“ | 106/19 |
| 1325. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“ | 106/13 | 1337. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 1“ | 106/20 |
| 1326. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ | 106/13 | 1338. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 2“ | 106/21 |
| 1327. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Дојранско Езеро“ | 106/14 | 1339. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“ | 106/21 |
| 1328. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Корешница, Општина Демир Капија..... | 106/14 | 1340. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“ | 106/22 |
| 1329. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 2 - Тетовски“ | 106/15 | 1341. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“ | 106/23 |
| 1330. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 5 – Неготински“ | 106/15 | 1342. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“ | 106/23 |
| 1331. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 6 – Демир Каписки“ | 106/16 | 1343. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“ | 106/24 |
| 1332. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“ | 106/17 | 1344. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратево“ | 106/25 |
| 1333. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 4 – Мариовски“ | 106/17 | 1345. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“ | 106/25 |
| 1334. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“ | 106/18 | 1346. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“ | 106/26 |
| 1335. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска Река“ | 106/19 | 1347. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ | 106/27 |
| | | 1348. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ | 106/27 |

1349. Одлука за продажба на движни ствари.....	106/27	1361. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Демир Хисар.....	106/35
1350. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје.....	106/28	1362. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Крива Паланка.....	106/36
1351. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	106/28	1363. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Маврово и Ростуше.....	106/36
1352. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класа на намена Д-4 меморијален простор (православни гробишта) КО Брвеница вон град, Општина Брвеница.....	106/28	1364. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на хотелско-туристички објекти, туризам, спорт и рекреација локалитет Негорски Бањи КО Негорци, Општина Гевгелија.....	106/36
1353. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, Општина Македонски Брод..	106/28	1365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за транспорт и врски.....	106/37
1354. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, Општина Македонски Брод..	106/29	1366. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	106/37
1355. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година.....	106/29	1367. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за транспорт и врски – Управа за сигурност во железничкиот систем.....	106/37
1356. Одлука за распоредување на набавената противпожарна опрема на општините.....	106/34	1368. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.....	106/38
1357. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Берово.....	106/34	1369. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за управување со одземен имот.....	106/38
1358. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Државен комунален инспекторат.....	106/34	1370. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.....	106/38
1359. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Посебното Основно Училиште за ученици со посебни воспитно-образовни потреби „Св. Климент Охридски“ - Ново Село.....	106/34	1371. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.....	106/39
1360. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Радовиш.....	106/35	1384. Одлука за распределба на средства за проектите: изградба на локален пат Ржаничино-Ќојлија во Општина Петровец и изградба на локални патишта во село Горно Оризари, Општина Велес.....	107/6
		1385. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје.....	107/7

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 1386. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје | 107/7 | 1394. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на СН 10(20) kv надземен вод со трафостаница 10(20)/0,4kv КО Присад, КО Дабница, Општина Прилеп и КО Небрегово, Општина Долнени | 107/10 |
| 1387. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Бардовци, Општина Карпош | 107/8 | 1395. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби со намена б5-хотелски комплекс КО Руница, Општина Липково | 107/11 |
| 1388. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 20(10)kv воздушен приклучен вод за поврзување на МХЕЦ Ехлонец со 20(10)kv постоечки воздушен вод во с.Извор, КО Ехлонец и КО Кленец, Општина Кичево | 107/8 | 1396. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долна Лешница за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долна Лешница, Општина Желино | 107/11 |
| 1389. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Г.Соње, Општина Сопиште | 107/8 | 1397. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија КО Галате, Општина Врапчиште | 107/16 |
| 1390. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс за групно домување А3-објект за сместување и престој на стари лица КО Беровци, Општина Прилеп | 107/9 | 1398. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б4-деловни простории КО Индиково, Општина Гази Баба | 107/16 |
| 1391. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево | 107/9 | 1399. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, Општина Дебарца и Општина Струга | 107/16 |
| 1392. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена д-меморијални простори-градски гробишта КО Валандовон г.р., Општина Валандово | 107/9 | 1400. Одлука за продажба на движни ствари | 107/17 |
| 1393. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на изменување и дополнување на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Вирово и придружни објекти КО Вирово, Општина Демир Хисар | 107/10 | 1401. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија - Скопје | 107/19 |
| | | 1402. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“ | 107/19 |

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 1403. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“..... | 107/20 | 1472. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сапучница“ слив на Црна Река..... | 111/3 |
| 1404. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево..... | 107/20 | 1473. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Жировница“ слив на река Жировница..... | 111/3 |
| 1405. Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година..... | 107/21 | 1474. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јабланица 1“ слив на река Црн Дрим..... | 111/3 |
| 1406. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови..... | 107/21 | 1475. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Орашје 1“ на река Вратничка..... | 111/4 |
| 1407. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Вевчани..... | 107/22 | 1476. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Елевска“ на река Елевска..... | 111/5 |
| 1408. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка..... | 107/22 | 1477. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јеловска“ на река Јеловачка..... | 111/5 |
| 1409. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Неготино..... | 107/23 | 1478. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јуручка“ на река Јуручка..... | 111/6 |
| 1410. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Чешиново Облешево..... | 107/23 | 1479. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Кадина слив на река Вардар..... | 111/7 |
| 1411. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Македонски Брод..... | 107/24 | 1480. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска Река 2“ слив на река Вардар..... | 111/8 |
| 1412. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Василево..... | 107/24 | 1481. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска Река 1“ слив на река Вардар..... | 111/9 |
| 1413. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебница..... | 107/24 | | |
| 1414. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и доградба на постоен пат од м.в. Порта до м.в. Мечкин Камен, КО Крушево-вон г.р., Општина Крушево..... | 107/25 | | |
| 1415. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа на претседателот и членовите на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации..... | 107/25 | | |
| 1416. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје . | 107/26 | | |
| 1442. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија..... | 110/4 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 1482. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи „Баров дол“ и „Папрад“ слив на река Дошница..... | 111/10 | 1513. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/4 |
| 1483. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Боговињска“ слив на река Вардар..... | 111/11 | 1514. Одлука за продажба на деловни простории дадени на трајно користење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје..... | 114/5 |
| 1484. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Маздрача“ слив на река Вардар..... | 111/12 | 1515. Одлука за продажба на деловни простории во сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје..... | 114/5 |
| 1485. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Воденица“ на Крива Река..... | 111/13 | 1516. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/6 |
| 1486. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Бачишка Река 3“ слив на Крива Река..... | 111/14 | 1517. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2018 година..... | 114/6 |
| 1487. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сливничка“ слив на река Сливничка..... | 111/15 | 1518. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2018 година..... | 114/6 |
| 1488. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Коча“ слив на Голема Река..... | 111/15 | 1519. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 114/7 |
| 1489. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Присовјанска“ слив на Голема Река..... | 111/16 | 1520. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковиќ“, с.Ростуше – Ростуше..... | 114/7 |
| 1490. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема Река 1“ слив на Голема Река..... | 111/17 | 1521. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар..... | 114/7 |
| 1491. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема Река 2“ слив на Голема Река..... | 111/18 | 1522. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на НУ Филхармонија на Република Северна Македонија – Скопје..... | 114/7 |
| | | 1523. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на НУ Национална опера и балет – Скопје..... | 114/8 |
| | | 1524. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност..... | 114/8 |
| | | 1525. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерството за труд и социјална политика..... | 114/8 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 1526. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза - Скопје..... | 114/8 | 1539. Одлука за изменување на Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост..... | 114/12 |
| 1527. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје..... | 114/9 | 1540. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ДЗ-спорт и рекреација КО Горно и Долно Оризари, Општина Шuto Оризари..... | 114/12 |
| 1528. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи..... | 114/9 | 1541. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Добри Дол, Општина Сопиште..... | 114/13 |
| 1529. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика..... | 114/9 | 1542. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5–хотелски комплекс КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сан-дево..... | 114/13 |
| 1530. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Маврово и Ростуше..... | 114/9 | 1543. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4- стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сан-дево..... | 114/13 |
| 1531. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Агенција за управување со одземен имот..... | 114/10 | 1544. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производен погон со придружни содржини) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сан-дево..... | 114/14 |
| 1532. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за внатрешни работи.. | 114/10 | 1545. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/14 |
| 1533. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Црвен крст на Република Северна Македонија..... | 114/10 | 1546. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/15 |
| 1534. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 114/10 | 1547. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/15 |
| 1535. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Струмица..... | 114/11 | 1548. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/15 |
| 1536. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Липково..... | 114/11 | 1549. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/16 |
| 1537. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 114/11 | | |
| 1538. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 114/11 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 1550. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/16 | 1562. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи .. | 115/3 |
| 1551. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 114/17 | 1563. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи .. | 115/3 |
| 1552. Одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени..... | 114/17 | 1564. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми П.О - Скопје | 115/4 |
| 1553. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI“, во Република Италија..... | 114/18 | 1565. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Центар за култура АСНОМ Гостивар | 115/4 |
| 1554. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN BRIDGES“, во Република Бугарија..... | 114/18 | 1566. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом Кратово | 115/4 |
| 1555. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „JOINT REACTION 19“, во Република Албанија..... | 114/19 | 1567. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... | 115/4 |
| 1556. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „COMMON CHALLENGE 19“, во Црна Гора..... | 114/19 | 1568. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија..... | 115/5 |
| 1557. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „SABER JUNCTION 19“, во Сојузна Република Германија | 114/19 | 1569. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Центар Жупа | 115/5 |
| 1558. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM LION 19“, во Република Бугарија..... | 114/19 | 1570. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Гази Баба..... | 115/5 |
| 1559. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „Веле Поле“, за изградба на објекти со намена А-временно домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура, КО Кучково, КО Волково, КО Ѓ. Петров 1 и КО Ѓ. Петров 3, Општина Ѓорче Петров..... | 114/20 | 1571. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Ѓорче Петров | 115/6 |
| 1561. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „ВО МОЈОТ СВЕТ“- Скопје | 115/3 | 1572. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чешиново - Облешево | 115/6 |
| | | 1573. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Струмица | 115/6 |
| | | 1574. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Гостивар..... | 115/6 |
| | | 1575. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност | 115/7 |

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 1576. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи . | 115/7 | 1616. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот „с.Ореовец“ Општина Прилеп.. | 118/3 |
| 1577. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи . | 115/7 | 1617. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор..... | 118/4 |
| 1578. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи . | 115/7 | 1618. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор..... | 118/4 |
| 1579. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Арачиново..... | 115/8 | 1619. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови, подруми и гаражи наменети за продажба..... | 118/4 |
| 1580. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи..... | 115/8 | 1620. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 118/5 |
| 1581. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи | 115/8 | 1621. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница-Штип..... | 118/5 |
| 1582. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје - Скопје.... | 115/8 | 1622. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница-Штип..... | 118/6 |
| 1583. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотоволтаични панели) КО Старо Лагово, Општина Прилеп..... | 115/9 | 1623. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие колекторски систем..... | 118/6 |
| 1584. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 115/9 | 1624. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 118/7 |
| 1585. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба | 115/10 | 1625. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2018 година..... | 118/7 |
| 1586. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE XII“, во Сојузна Република Германија..... | 115/10 | 1626. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка за 2018 година на ЈПВ Лисиче-Велес..... | 118/7 |
| 1587. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „ALBANIAN EFFORT 19“, во Република Албанија | 115/11 | 1627. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2018 година..... | 118/8 |
| 1615. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основно јавно обвинителство Кавадарци..... | 118/3 | 1628. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ Пробиштип искажана во Годишната сметка за 2018 година..... | 118/8 |
| | | 1629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Основен суд Свети Николе..... | 118/8 |
| | | 1630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Централниот регистар на Република Северна Македонија..... | 118/8 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1631. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје..... | 118/9 | 1645. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за ревизија..... | 118/18 |
| 1632. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 118/9 | 1646. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 118/18 |
| 1633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Берово..... | 118/10 | 1647. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 118/19 |
| 1634. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Бели за изградба на објекти со намена А-домување, А-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Бели, Општина Кочани. | 118/10 | 1648. Одлука за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина)..... | 118/19 |
| 1635. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 118/11 | 1649. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 118/22 |
| 1636. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 118/11 | 1650. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОМЕДИКУС ДОО Кривогаштани..... | 118/22 |
| 1637. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 118/12 | 1651. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп..... | 118/22 |
| 1638. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за здравство..... | 118/12 | 1652. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Штип..... | 118/22 |
| 1639. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 118/13 | 1653. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 118/23 |
| 1640. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 118/14 | 1654. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 118/23 |
| 1641. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот завод за статистика... | 118/14 | 1655. Одлука за предавање на недвижност во владение на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.... | 118/25 |
| 1642. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа..... | 118/14 | 1656. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 118/25 |
| 1643. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 118/15 | 1657. Одлука за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во Венеција..... | 118/26 |
| 1644. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој..... | 118/16 | 1658. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 118/26 |

- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| 1660. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци.. | 119/2 | 1690. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон град, Општина Сопиште..... | 120/5 |
| 1661. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 119/3 | 1691. Одлука за размена на шума и шумско земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со шума и шумско земјиште во приватна сопственост..... | 120/5 |
| 1662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница Струга | 119/3 | 1692. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на бензиска пумпна станица, гасна електроцентрала и објекти за спорт и рекреација КО Сарамзалино, Општина Лозово..... | 120/6 |
| 1663. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн „Лазар Личеноски“ - Скопје..... | 119/3 | 1693. Одлука за започнување постапка за доделување на Договор за јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Северна Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR)..... | 120/6 |
| 1664. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Кичево | 119/4 | 1694. Одлука за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација – платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услуги за пребарување и спасување (SAR)..... | 120/7 |
| 1665. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Кореја..... | 119/4 | 1712. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Дебрца..... | 123/36 |
| 1666. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Крушево | 119/4 | 1713. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Валандово... | 123/36 |
| 1667. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје..... | 119/5 | 1714. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Долнени.... | 123/37 |
| 1668. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Академик Проф. Д-р. Димитар Арсов“ – Крива Паланка | 119/5 | 1715. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 123/37 |
| 1669. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН & БИО ФАРМ ДОО, увоз-извоз с.Драслајца - Струга | 119/5 | 1716. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Кавадарци..... | 123/37 |
| 1670. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Затвор Скопје..... | 119/6 | | |
| 1671. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Идризово | 119/6 | | |
| 1672. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Затвор Скопје..... | 119/6 | | |

1717. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје за 2018 година.....	123/38	1820. Одлука за одбивање на барањето за овластување за изградба на енергетски објект на Друштвото за производство на електрична енергија „Парк на ветерни електрани Еуроинг“ ДОО - Гевгелија	127/3
1718. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	123/38	1821. Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги Балканлар пластик производство ДОО увоз-извоз Скопје–корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 1	127/4
1719. Одлука за продажба на движна ствар.....	123/38	1822. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	127/4
1720. Одлука за продажба на движна ствар.....	123/39	1823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управен суд.....	127/4
1721. Одлука за продажба на движни ствари.....	123/39	1824. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Основен суд Неготино	127/5
1722. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Дебар.....	123/43	1825. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен кривичен суд Скопје	127/5
1723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение доброволно противпожарно друштво Свети Николе.....	123/43	1826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Основен суд Скопје II – Скопје	127/5
1724. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.....	123/45	1827. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO ₂ на локалитетот „Богарец“, во близина на с.Радобор, Општина Могила	127/6
1725. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа - Затвор Прилеп.....	123/45	1828. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	127/6
1726. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица.....	123/46	1829. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување, КО Сопиште-вонградежен, Општина Сопиште	127/6
1727. Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2019 година....	123/46	1830. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност во сопственост на Република Северна Македонија	127/7
1728. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	123/47	1831. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Кавадарци	127/7
1729. Одлука за продажба на движни ствари.....	123/49	1832. Одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“ - Кавадарци.....	127/7
1800. Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2019 година.....	126/2	1833. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....	127/8
1801. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2019 година.....	126/2		
1819. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална, урбанистичка, планска документација за изградба на објекти со класа на намена А4-времено сместување КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево	127/3		

1834. Одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар	127/8	1907. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“	132/4
1835. Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ – Струга	127/8	1908. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности	132/5
1836. Одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ – Велес	127/9	1909. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад	132/5
1837. Одлука за доделување на средства на Јавната установа - Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово	127/9	1910. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија	132/5
1838. Одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка	127/9	1911. Одлука за продажба на движни ствари	132/6
1839. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје	127/9	1912. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Дуните“, Општина Делчево	132/7
1840. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје	127/10	1913. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија	132/7
1841. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО Скопје	127/10	1914. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2018 година	132/7
1842. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба без промена на граници во катастарска Општина Конче, Општина Конче	127/11	1915. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2018 година	132/8
1843. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Фондот за иновации и технолошки развој	127/16	1916. Одлука за продажба на движни ствари	132/8
1844. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функцијата за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија	127/19	1917. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности	132/8
1845. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на автотакси превоз на патници	127/19	1918. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO ₂ на локалитетот кај с. Брод и с. Бач, Општина Новаци	132/9
1866. Одлука за испраќање на републички сили за заштита и спасување за учество на меѓународна вежбовна активност за менаџирање на итни ситуации при спасување од урнатини и поплави во Република Србија	129/2	1919. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности	132/9
1904. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на номенклатура на територијални единици за статистика – НТЕС	131/3	1920. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост	132/10
1906. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Охридско Езеро“	132/4		

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| 1921. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 132/11 | 1989. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/5 |
| 1922. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово..... | 132/11 | 1990. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/6 |
| 1923. Одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „TORRI“ во Република Италија..... | 132/11 | 1991. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/7 |
| 1924. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија..... | 132/12 | 1992. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/8 |
| 1925. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институт за духовно културно наследство на Албанците..... | 132/12 | 1993. Одлука за продажба на движна ствар..... | 138/9 |
| 1926. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на далековод за приклучок и трака за транспорт на бакарна руда од отворен склад од рудникот Боров Дол до отворен склад од рудникот Бучим КО Дамјан, КО Тополница и КО Бучим, Општина Радовиш..... | 132/12 | 1994. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во Средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година..... | 138/9 |
| 1944. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.... | 134/2 | 2010. Одлука за проширување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот „Стари присад стена“ Општина Прилеп на Друштво за производство, услуги и трговија Алмарко минерали ДООЕЛ Скопје..... | 139/3 |
| 1985. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/3 | 2011. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија..... | 139/3 |
| 1986. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/4 | 2012. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола за 2019 година..... | 139/4 |
| 1987. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/5 | 2013. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за духовно културно наследство на Албанците-Скопје..... | 139/4 |
| 1988. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 138/5 | | |

2014. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за барањата за услови-те и хигиена за производство и става-ње во промет на храната од животин-ско потекло наменета за директно снабдување, локализирана актив-ност, во географски или економски ограничувања, како и општите и по-себните барања за примена на традиционални методи на производ-ство, преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактерис-тики..... **139/4**
2015. **Одлука** за давање на трајно користе-ње на недвижна ствар на Државниот пазарен инспекторат..... **139/5**
2016. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување на Инвес-тиционата програма за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студен-чица“ Кичево..... **139/5**
2017. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста..... **139/5**
2018. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка-Кофинансирани грантови за стручно усовршување и пракса на нововработени млади лица..... **139/6**
2019. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за микро претпријатија..... **139/6**
2020. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тен-денција на брз пораст („Газели“)..... **139/6**
2021. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за технолошка екстензија..... **139/6**
2022. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф..... **139/7**
2023. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвес-тиции на деловно-технолошки акце-лератори..... **139/7**
2024. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување на Пра-вилникот за инструментот за под-дршка - Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации..... **139/7**
2025. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовна-та активност „RAMSTEIN AMBITION II-19“ во Сојузна Репуб-лика Германија..... **139/8**
2026. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовна-та активност „MAPLE ARCH 19“ во Грузија..... **139/8**
2027. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовна-та активност „CAMBRION PATROL“ во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска..... **139/8**
2028. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовна-та активност „MILEX 19“ во Крал-ство Белгија и Република Грција..... **139/9**
2029. **Одлука** за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... **139/9**
2030. **Одлука** за продажба на движни ства-ри..... **139/9**
2031. **Одлука** за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високооб-разовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охрид-ски“ - Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2019/2020 година..... **139/11**
2032. **Одлука** за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високооб-разовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охрид-ски“ - Битола, Универзитетот во Те-тово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апо-стол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академ-ската 2019/2020 година..... **139/11**
2033. **Одлука** за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзу-лат на Република Северна Македони-ја во Соединетите Американски Држави, со седиште во Тотова..... **139/12**
2034. **Одлука** за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзу-лат на Република Северна Македони-ја во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит..... **139/13**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2035. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 139/13 | 2054. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/9 |
| 2044. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје.. | 140/4 | 2055. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/9 |
| 2045. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи..... | 140/4 | 2056. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/9 |
| 2046. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда-Управа за извршување на санкциите..... | 140/5 | 2057. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/10 |
| 2047. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво „Бајрам Мифтари“ - Скопје. | 140/5 | 2058. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/10 |
| 2048. Одлука за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/7 | 2059. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/10 |
| 2049. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/7 | 2060. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.... | 140/11 |
| 2050. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/7 | 2061. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Федерацијата на Свети Кристофер и Невис..... | 140/11 |
| 2051. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/8 | 2062. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Тунис..... | 140/11 |
| 2052. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/8 | 2063. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид..... | 140/11 |
| 2053. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2018 година..... | 140/8 | 2064. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 140/12 |
| | | 2065. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми П.О - Скопје..... | 140/12 |

2066. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. **140/12**
2067. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државно правобранителство на Република Северна Македонија..... **140/13**
2068. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. **140/13**
2069. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. **140/13**
2070. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Јегуновце..... **140/14**
2071. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за промоција и поддршка на туризмот..... **140/14**
2072. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. **140/14**
2073. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. **140/14**
2074. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот „Забрдо“ Општина Новаци..... **140/15**
2075. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Народна банка на Република Северна Македонија..... **140/15**
2076. **Одлука** за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019/2020 година..... **140/16**
2077. **Одлука** за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019/2020 година..... **140/17**
2078. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија..... **140/38**
2079. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија..... **140/38**
2096. **Одлука** за давање на согласност за пренос на уделите во Друштвото ХЕЦ 408 ДОО Скопје на МПИ ЖИТО КАРАОРМАН АД КИЧЕВО и Сретен Миладиноски..... **142/2**
2097. **Одлука** за давање на согласност за пренос на уделот во Друштвото Енерџи лукс ДООЕЛ Штип на Друштвото ДПТУ АТОМ САНТЕХ ДОО-Кочани..... **142/2**
2098. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чешиново - Облешево... **142/3**
2099. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонска Каменица.. **142/3**
2111. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... **144/2**
2112. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Вевчани..... **144/2**
2113. **Одлука** за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2019 година..... **144/3**
2114. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зрновци..... **144/6**
2115. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Желино..... **144/6**
2116. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево..... **144/6**

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 2117. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Теарце..... | 144/7 | 2141. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Ерменија..... | 145/8 |
| 2118. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар Жупа..... | 144/7 | 2142. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје на Конзорциумот составен од друштвата МИНТ-Инженеринг ДООЕЛ с. Батинци, АЛФА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје и ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Велес..... | 145/8 |
| 2119. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип..... | 144/8 | 2143. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница..... | 145/8 |
| 2120. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебар..... | 144/8 | 2144. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... | 145/9 |
| 2121. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово..... | 144/8 | 2145. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен..... | 145/9 |
| 2122. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебница..... | 144/9 | 2146. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште..... | 145/9 |
| 2123. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... | 144/9 | 2147. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга..... | 145/10 |
| 2124. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница..... | 144/10 | 2148. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца..... | 145/10 |
| 2125. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Старо Нагоричане..... | 144/10 | 2149. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево..... | 145/11 |
| 2126. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше..... | 144/11 | 2150. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пехчево..... | 145/11 |
| 2127. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово..... | 144/11 | 2151. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид..... | 145/11 |
| 2128. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Боговиње..... | 144/12 | 2152. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Штип..... | 145/12 |
| 2129. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Јегуновце..... | 144/13 | 2153. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 145/12 |
| 2136. Одлука за давање на согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 145/2 | 2154. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод..... | 145/13 |
| 2137. Одлука за продажба на движни ствари..... | 145/2 | 2155. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крива Паланка..... | 145/13 |
| 2138. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетскиот Клинички центар – Комплекс клиника „Мајка Тереза“ – Скопје..... | 145/3 | 2156. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ранковце..... | 145/13 |
| 2139. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Северна Македонија во Република Малта, со седиште во Корми..... | 145/3 | 2157. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Липково..... | 145/14 |
| 2140. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2019 година..... | 145/4 | 2181. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година..... | 147/6 |

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>2182. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY ДОО Тетово.....</p> <p>2183. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2184. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2185. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2186. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2187. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2188. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2189. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2190. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2191. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2192. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2193. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> | <p>147/6</p> <p>147/6</p> <p>147/7</p> <p>147/7</p> <p>147/7</p> <p>147/7</p> <p>147/8</p> <p>147/8</p> <p>147/8</p> <p>147/8</p> <p>147/9</p> <p>147/9</p> | <p>2194. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2195. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2196. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2197. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица.....</p> <p>2198. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2018 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....</p> <p>2199. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....</p> <p>2200. Одлука за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....</p> <p>2201. Одлука за давање согласност на решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на друштво за производство, трговија и услуги тетра-хип ДОО Кочани.....</p> <p>2202. Одлука за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018 година.....</p> | <p>147/9</p> <p>147/9</p> <p>147/10</p> <p>147/10</p> <p>147/10</p> <p>147/11</p> <p>147/11</p> <p>147/11</p> <p>147/11</p> <p>147/12</p> |
|---|---|--|---|

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2203. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018 година..... | 147/12 | 2214. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово..... | 147/16 |
| 2204. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018 година..... | 147/12 | 2215. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карбинци..... | 147/16 |
| 2205. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018 година..... | 147/12 | 2216. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 147/17 |
| 2206. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018 година..... | 147/13 | 2217. Одлука за давање согласност на Одлуката за промена /дополнување на дејноста на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Панче Караџов“ - Штип..... | 147/17 |
| 2207. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2018 година..... | 147/13 | 2235. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 148/2 |
| 2208. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНАБИНО-ИД ДОО Куманово..... | 147/13 | 2236. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија..... | 148/2 |
| 2209. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 147/14 | 2262. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија..... | 149/3 |
| 2210. Одлука за утврдување на работите од премејрот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија..... | 147/14 | 2263. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женската поворка Иванденка од Ресен“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... | 149/4 |
| 2211. Одлука за давање согласност на Одлуката за промена /дополнување на дејност на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје..... | 147/14 | 2264. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Женска обредна поворка Водичарки од с.Беранци-Битолско“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... | 149/5 |
| 2212. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево..... | 147/15 | 2265. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Песни со извikuвање во македонскиот музички фолклор“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... | 149/5 |
| 2213. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите..... | 147/15 | 2266. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Научен комитет за генетски модифицирани организми... | 149/6 |
| | | 2267. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Лазарките од Струшко Поле“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... | 149/6 |
| | | 2268. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Доломарите од с.Бегниште, Кавадаречко“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.. | 149/7 |
| | | 2269. Одлука за прогласување на традиционалното знаење и вештини на изработка и свирење на кавал за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... | 149/8 |

2270. **Одлука** за прогласување на нематеријално културно добро „Лазарките од Дримкол“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... **149/8**
2271. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – керамичка глина на локалитетот „Бодевца“ Кучов рид, Општина Пехчево..... **149/9**
2272. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија..... **149/10**
2273. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост во 2018 година. **149/10**
2274. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка за 2018 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост..... **149/10**
2275. **Одлука** за одобрување на Финансискиот извештај за 2018 година на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост..... **149/10**
2276. **Одлука** за распределба на добивката на Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост за 2018 година..... **149/11**
2277. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување-викенд кука КО Лазаровци, Општина Кичево..... **149/11**
2278. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности **149/11**
2279. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... **149/12**
2280. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на видот и висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и патните трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни трошоци при упатување на пракса од Академијата одобрени од деканот на Академијата за време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата.....
2304. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Дита е вер'с кај Албанците во Република Северна Македонија“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... **150/3**
2305. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Етно астрономија/стара небесна карта на македонскиот народ“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... **150/4**
2306. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Велигденски игри во Порече“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... **150/5**
2307. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Обичајот Мартинки“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... **150/6**
2308. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... **150/7**
2309. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Машка поворка Мечкари од Прилеп“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.. **150/8**
2310. **Одлука** за прогласување на нематеријално културно добро „Машка велигденска поворка Кули во Македонски Брод“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... **150/8**
2311. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење..... **150/9**
2312. **Одлука** за прогласување на нематеријалното културно добро „Традиционален спорт и вештина Пеливанството во Каршијак, Општина Студеничани“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење..... **150/10**
2313. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане..... **150/11**

[illegible]

2324. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година..... **150/17**
2325. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година..... **150/17**
2326. **Одлука** за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година..... **150/18**
2327. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Труба-рево, Општина Гази Баба..... **150/18**
2328. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Градско Балдовци, Општина Струмица..... **150/18**
2332. **Одлука** за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОВА ЕНЕРГИ, SUPER NOVA ENERGY ДОО Тетово..... **151/3**
2333. **Одлука** за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 9.13 Голем ринг и хипотека на објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје..... **151/4**
2334. **Одлука** за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје во врска со донесување на одлуката за одобрување на засновање на заложно право над правото на долготраен закуп на земјиште под Катна гаража 5.13 Мал ринг и хипотека на објект Катна гаража 5.13 Мал ринг..... **151/4**
2335. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2019 година..... **151/4**
2336. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности..... **151/5**
2337. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности..... **151/5**
2338. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на Агенција за промоција и поддршка на туризмот..... **151/5**
2339. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“- Скопје, во државна сопственост..... **151/6**
2340. **Одлука** за продажба на движни ствари..... **151/6**
2341. **Одлука** за продажба на движна ствар..... **151/6**
2342. **Одлука** за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југо-источна Европа во Тетово за 2019 година..... **151/7**
2343. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Агенција за национална безбедност..... **151/7**

2344. **Одлука** за отповикување од долж-
носта член на Надзорниот одбор на
Друштво фабрика за шински возила
„Велес“, ДООЕЛ – Велес..... **151/8**
2390. **Одлука** за дополнување на Одлуката
за утврдување на дополнителна по-
мош како мерка за исплата за прода-
дено винско грозје..... **152/7**
2397. **Одлука** за давање на трајно користе-
ње на недвижна ствар на Агенцијата
за поттикнување на развојот на зем-
јоделството - Битола..... **153/13**
2398. **Одлука** за давање согласност на Од-
луката за започнување на постапка за
доделување на Договор за воспоста-
вување на јавно приватно партнер-
ство за реконструкција на МХЕЦ
„Глажња“ и МХЕЦ „Липково“..... **153/13**
2399. **Одлука** за давање согласност за
спроведување постапка за избор на
правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рецик-
лирање и уништување на отпад..... **153/14**
2400. **Одлука** за давање на трајно корис-
тење на недвижни ствари на Минис-
терството за економија – Државен
пазарен инспекторат..... **153/14**
2401. **Одлука** за давање на согласност на
Статутарна одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Агенци-
јата за поддршка на претприемниш-
твото на Република Северна Македо-
нија..... **153/14**
2402. **Одлука** за изменување на Одлуката
за бројот на студенти за запишување
во прва година - прв циклус на сту-
дии на јавните високообразовни ус-
танови на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола,
Универзитет во Тетово, Универзите-
тот „Гоце Делчев“ Штип, Универзи-
тетот за информатички науки и тех-
нологији „Св. Апостол Павле“ Охрид
и Универзитет „Мајка Тереза“ во
Скопје, во учебната 2019/2020 го-
дина..... **153/15**
2403. **Одлука** за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Општа
болница - Куманово..... **153/15**
2404. **Одлука** за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за изменување и
дополнување на Статутот на Агенци-
јата за вработување на Република
Македонија..... **153/16**
2405. **Одлука** за престанок и за давање на
трајно користење на движна ствар на
Јавната здравствена установа Општа
болница - Куманово..... **153/16**
2406. **Одлука** за давање на согласност на
Правилникот за изменување на Пра-
вилникот за начинот на издавање на
сертификатот за безбедност, формата
и содржината на образецот на бара-
њето за издавање на сертификатот,
образецот на сертификатот за безбед-
ност и висината на трошоците во по-
стапката за издавање на сертификата-
тот за безбедност..... **153/16**
2407. **Одлука** за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..... **153/17**
2408. **Одлука** за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..... **153/17**
2409. **Одлука** за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна
спогодба..... **153/18**
2410. **Одлука** за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на стопански
комплекс, со намена Г-производство,
дистрибуција и сервиси КО Бог-
данци Општина Богданци..... **153/18**
2411. **Одлука** за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичко планска доку-
ментација за изградба на објекти со
основна класа на намена В1-образо-
вание и наука - ПОУ с.Калаузлија
КО Калаузлија, Општина Радовиш... **153/18**
2412. **Одлука** за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Проект за инфраструктура за изград-
ба на МХЕЦ Острилска со реф.
бр.253, КО Острилци, Општина Кру-
шево..... **153/19**
2413. **Одлука** за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска доку-
ментација за изградба на објект со
намена Г2-лесна и загадувачка ин-
дустрија КО Фалише, Општина Те-
тово..... **153/19**
2414. **Одлука** за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на стопански ком-
плекс со основна класа на намена Г2-
лесна и загадувачка индустрија КО
Башино Село, Општина Велес..... **153/19**

2415. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и Долно Оризари, Општина Шуто Оризари..... **153/20**
2416. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Горица“, с.Белчишта, Општина Дебарца..... **153/20**
2417. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и јагленороден двооксид на локалитетот „с.Рибарци“, Општина Новаци..... **153/21**
2418. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцит на локалитетот Кодра Лаго, Општина Кичево..... **153/21**
2419. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – дијабаз на локалитетот „Кошарска Река“, Општина Демир Капија..... **153/21**
2420. **Одлука** за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Пагаруша”, Општина Студеничани..... **153/21**
2421. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална – подземна вода на локалитетот „Герекарица“ с.Варвара, Општина Сопиште..... **153/22**
2422. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Теово“ с.Теово, Општина Чашка..... **153/22**
2423. **Одлука** за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... **153/22**
2424. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стоваришта КО Демир Хисар, Општина Демир Хисар..... **153/23**
2425. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... **153/23**
2426. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Мислешево, Општина Струга... **153/24**
2427. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДОО Кочани..... **153/24**
2428. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово..... **153/24**
2429. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална и термална вода на локалитетот „Рудо Поле“, с.Стрновец, Општина Старо Нагоричане..... **153/25**
2430. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Каннафиелд ДООЕЛ Скопје..... **153/25**
2431. **Одлука** за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда..... **153/25**
2432. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20)kv воздушен вод за приклучок на столбна ТС 10(20)/0.4 kv и столбна ТС 10(20)/0.4 kv, 250kva - Лоис Гемстон каменолом КО Кленоец, Општина Кичево..... **153/28**
2441. **Одлука** за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија **154/3**
2442. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW КО Тработивиште, Општина Делчево **154/4**

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 2443. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско - рекреативен центар Треска КО Глумово и КО Шишево, Општина Сарај..... | 154/4 | 2497. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/10 |
| 2458. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Крушево.... | 157/3 | 2498. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/10 |
| 2459. Одлука за отповикување на управител на Трговско друштво НАФТО-ВОД ДООЕЛ Скопје..... | 157/3 | 2499. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/11 |
| 2460. Одлука за избор на управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје..... | 157/3 | 2500. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/11 |
| 2491. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општина Илинден..... | 158/6 | 2501. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/12 |
| 2492. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 158/8 | 2502. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/12 |
| 2493. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стоваришта со придружни содржини КО Ропалце и КО Виштица-вон г.р., Општина Липково..... | 158/8 | 2503. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 158/13 |
| 2494. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, Општина Илинден..... | 158/9 | 2504. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Планинарско Горскоспасително друштво АВА КОТА 1050 Новаци..... | 158/13 |
| 2495. Одлука за давање согласност на Ревидираната годишна сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта - Ц.О. Скопје за периодот 1.1 - 31.12.2018 година..... | 158/9 | 2505. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево..... | 158/17 |
| 2496. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта - Ц.О. Скопје за 2018 година..... | 158/9 | 2513. Одлука за формирање на работен комитет за Европска интеграција..... | 159/3 |
| | | 2514. Одлука за формирање на Комитет за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 159/4 |
| | | 2515. Одлука за формирање на Државна делегација за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 159/5 |
| | | 2516. Одлука за формирање на Група за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 159/5 |
| | | 2517. Одлука за формирање на Канцеларија на Главниот технички преговарач за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 159/7 |
| | | 2518. Одлука за вршење на работи за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија..... | 159/8 |
| | | 2519. Одлука за формирање на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија... | 159/9 |

2550. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	160/2	2575. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Липково.....	162/14
2551. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година..	160/3	2576. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно спасително друштво Феникс Битола.....	162/14
2552. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година.....	160/3	2577. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....	162/17
2553. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година.....	160/3	2578. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....	162/17
2554. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на селото Тимјаник со системот за отпадни води на Неготино, Општина Неготино.....	160/4	2579. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година.....	162/17
2555. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	160/4	2580. Одлука за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Центар за ран детски развој „Среќно детство“ - Скопје.....	162/17
2556. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	160/5	2581. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци..	162/18
2557. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	160/5	2582. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци..	162/18
2558. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за национална безбедност.....	160/6	2593. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје.....	164/2
2559. Одлука за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа.....	160/6	2594. Одлука за избор на член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес.....	165/2
2572. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче“, Општина Аеродром.....	162/13	2617. Исправка на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопански двор...	168/2
2573. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија Фивла транспорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Долно Лисиче 2“, Општина Аеродром.....	162/13	2618. Исправка на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопански двор...	168/2
2574. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје..	162/14	2643. Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	171/2

2644. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о..... 171/3
2645. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... 171/3
2646. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Групчин за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервис, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Групчин, Општина Желино..... 171/3
2647. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта со придружни содржини КО Слупчане-вон г.р., Општина Липково..... 171/6
2648. **Одлука** за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје..... 171/6
2649. **Одлука** за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година за поддршка на имплементација на Стратегијата за Ромите..... 171/7
2650. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Дуните“ с. Тработивиште, Општина Делчево.... 171/7
2651. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... 171/8
2652. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..... 171/8
2653. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... 171/12
2654. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... 171/15
2655. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ“, за изградба на објекти со намена А-временно домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура, КО Кучково, КО Волково и КО Горче Петров 3, Општина Горче Петров.
2656. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Фалише, Општина Тетово..... 171/19
2657. **Одлука** за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул..... 171/19
2667. **Одлука** за давање во закуп недвижна ствар..... 172/3
2668. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална филхармонија - Скопје 172/3
2669. **Исправка на Одлуката** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница..... 172/15
2682. **Одлука** за престанок и за давање на временно користење на недвижни ствари на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ -Штип..... 174/2
2683. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност 174/2
2686. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Секретаријат за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија..... 175/3
2687. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Секретаријат за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија.... 175/3
2688. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за 2019 година..... 175/4
2689. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија транспорт АД-Скопје..... 175/4
2690. **Одлука** за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... 175/4

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 2691. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип..... | 175/5 | 2703. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цена на станови, подруми и гаражи наменети за продажба..... | 175/8 |
| 2692. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 175/5 | 2710. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансискиот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со Извештајот од Независниот ревизор за 2018 година.. | 176/2 |
| 2693. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното претпријатие за државни патишта и уплата во Буџетот на Република Северна Македонија..... | 175/6 | 2711. Одлука за одобрување на Годишниот Извештај за работата на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година.. | 176/3 |
| 2694. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година..... | 175/6 | 2712. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/3 |
| 2695. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година..... | 175/6 | 2713. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/3 |
| 2696. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година..... | 175/6 | 2714. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/3 |
| 2697. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 година..... | 175/7 | 2715. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/4 |
| 2698. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија..... | 175/7 | 2716. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/4 |
| 2699. Одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - Национален парк Галичица... | 175/7 | 2717. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/4 |
| 2700. Одлука за давање на согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 2019 година на ЈПВ Лисиче-Велес..... | 175/7 | | |
| 2701. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станбен простор..... | 175/8 | | |
| 2702. Одлука за престанок на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови, подруми и гаражи наменети за продажба..... | 175/8 | | |

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 2718. Одлука за одобрување на работењето на член на Управен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/5 | 2739. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Кратово..... | 177/6 |
| 2719. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/5 | 2740. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Чифлишка Краста, Општина Дебарца..... | 177/7 |
| 2720. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/5 | 2741. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје..... | 177/7 |
| 2721. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/6 | 2742. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 177/7 |
| 2722. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/6 | 2743. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово..... | 177/7 |
| 2723. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2018 година..... | 176/6 | 2744. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово..... | 177/10 |
| 2725. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба. | 177/5 | 2745. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на користење на недвижни и движни ствари на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 177/10 |
| 2736. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба. | 177/5 | 2746. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија..... | 177/10 |
| 2737. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 177/6 | 2747. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Интер - ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите..... | 177/11 |
| 2738. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 177/6 | 2748. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со пратечки објекти КО Табановце, Општина Куманово... | 177/11 |
| | | 2749. Одлука за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна навигација. | 177/11 |
| | | 2750. Одлука за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје... | 177/12 |
| | | 2751. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 177/12 |
| | | 2752. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ Скопје..... | 177/16 |
| | | 2753. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за спречување на корупција..... | 177/16 |

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 2754. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на железничка пруга Куманово-Белаковце, Општина Куманово..... | 177/16 | 2767. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2018 година..... | 178/5 |
| 2755. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО – Скопје..... | 177/19 | 2768. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на Државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија..... | 178/6 |
| 2760. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје и уплата во Буџетот на Република Северна Македонија..... | 178/3 | 2788. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 181/5 |
| 2761. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка и Финансиските извештаи за период од 1.1.2018 година до 31.12.2018 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 178/3 | 2789. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 181/6 |
| 2762. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2018 година..... | 178/4 | 2790. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 181/6 |
| 2763. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2018 година..... | 178/4 | 2791. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 181/7 |
| 2764. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2018 година..... | 178/4 | 2792. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини..... | 181/7 |
| 2765. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2018 година..... | 178/5 | 2793. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 181/8 |
| 2766. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје за 2018 година..... | 178/5 | 2794. Одлука за дополнување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги Бетон Груп ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на локалитетот „с.Чегране-Гостивар“, Општина Гостивар..... | 181/8 |
| | | 2795. Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми..... | 181/9 |
| | | 2796. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавната здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија - Скопје..... | 181/9 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2797. Одлука за престанок со работа на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип..... | 181/9 | 2808. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелско-туристичко рекреативен комплекс со придружни содржини КО Крушево вон град, Општина Крушево..... | 181/13 |
| 2798. Одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија..... | 181/10 | 2809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп... | 181/14 |
| 2799. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип за 2019 година..... | 181/10 | 2810. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово..... | 181/14 |
| 2800. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 181/10 | 2811. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола..... | 181/14 |
| 2801. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Горно Оризари, Општина Битола..... | 181/11 | 2812. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод..... | 181/15 |
| 2802. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија КО Групчин, Општина Желино..... | 181/11 | 2813. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ - Гостивар..... | 181/15 |
| 2803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... | 181/11 | 2814. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Винаца..... | 181/16 |
| 2804. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Сан Марино..... | 181/12 | 2815. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип..... | 181/16 |
| 2805. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планската документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Челопек-вон г.р., Општина Брвеница..... | 181/12 | 2816. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Кавадарци..... | 181/17 |
| 2806. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација со основна класа на намена В2-здравство и социјална заштита (Центар за рехабилитација на болни и стари лица) КО Колешино-вон г.р., Општина Ново Село..... | 181/12 | 2817. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево... | 181/17 |
| 2807. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нов надземен 10(20)КВ вод и нова БСТС 10(20)0,4 КВ КО БС, Општина Крива Паланка..... | 181/13 | 2818. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 181/17 |
| | | 2819. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 181/18 |
| | | 2820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 181/18 |

2821. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/19	2862. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	182/25
2822. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/19	2863. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Бањица, Општина Гостивар.....	182/28
2823. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/20	2864. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Пена со реф. бр.85 КО Бозовце-вон г.р. и КО Вешала, Општина Тетово.....	182/28
2824. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/20	2865. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.1 „Сараево“ во ловен реон Берово.....	182/30
2825. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/21	2866. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.2 „Ратевска Река“ во ловен реон Берово.....	182/30
2826. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/21	2867. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „Палазлија“ во ловен реон Берово.....	182/30
2827. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	181/21	2868. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.4 „Дами Тепе“ во ловен реон Берово.....	182/31
2828. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кочани.....	181/22	2869. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.6 „Чифлик“ во ловен реон Берово.....	182/31
2829. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Кипар.....	181/22	2870. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.5 „Рожден“ во ловен реон Кавадарци.....	182/31
2830. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Кнежевството Монако.....	181/22	2871. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.5 „Душегу-бица“ во ловен реон Кичево.....	182/31
2855. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво за транспорт „Македонски железници транспорт АД“ – Скопје...	182/2	2872. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.1 „Кадина Река“ во ловен реон Скопје.....	182/32
2856. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавна здравствена установа Клиничка болница „Д-р.Трифун Пановски“ Битола.....	182/5	2873. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.2 „Копришница“ во ловен реон Неготино.....	182/32
2857. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	182/7	2874. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 2019/2020 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија.....	182/32
2858. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	182/12	2881. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	183/2
2859. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	182/14	2882. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	183/2
2860. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	182/18		
2861. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	182/22		

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 2892. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2018 година..... | 184/4 | 2904. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/11 |
| 2893. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2018 година..... | 184/4 | 2905. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ДЗ-спорт и рекреација КО Љуботен, Општина Бутел..... | 184/11 |
| 2894. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 184/4 | 2906. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Смојмирово вон гр., Општина Берово..... | 184/11 |
| 2895. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со КПУ Затвор - Прилеп..... | 184/7 | 2907. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, КО Таринци, Општина Карбинци..... | 184/12 |
| 2896. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид..... | 184/7 | 2908. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 184/12 |
| 2897. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево. | 184/8 | 2909. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/13 |
| 2898. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево | 184/8 | 2910. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/13 |
| 2899. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево. | 184/8 | 2911. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/14 |
| 2900. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/9 | 2912. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Борисово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Борисово, Општина Ново Село..... | 184/14 |
| 2901. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/9 | 2913. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/14 |
| 2902. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/10 | | |
| 2903. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 184/10 | | |

- | | | | |
|--|--------|---|-------|
| 2914. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година..... | 184/15 | 2972. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Здружение-то за заштита на културното наследство на територијата на Општина Дебар „Деборус“ - Дебар..... | 189/3 |
| 2915. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаични центри) КО Тркање, Општина Кочани..... | 184/15 | 2973. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/3 |
| 2916. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена В5 - верски институции - цамија КО Студеничани, Општина Студеничани..... | 184/16 | 2974. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/4 |
| 2917. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 184/16 | 2975. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/4 |
| 2918. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2 – комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци..... | 184/16 | 2976. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/4 |
| 2919. Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност..... | 184/17 | 2977. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/5 |
| 2920. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип..... | 184/17 | 2978. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/5 |
| 2938. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија..... | 186/2 | 2979. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/5 |
| 2939. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните..... | 186/2 | 2980. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/5 |
| 2959. Одлука за распишување Оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, Куманово Охрид, Струмица, Гевгелија, Велес, Штип, Кавадарци, Битола, Прилеп, Кочани, Тетово, Гостивар, Струга и Кичево..... | 188/2 | 2981. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/6 |
| 2971. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 189/3 | 2982. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/6 |
| | | 2983. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/6 |
| | | 2984. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/6 |

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 2985. Одлука за продажба на недвижна ствар во Кичево..... | 189/7 | 2998. Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, меѓународното здружение за развој, меѓународната финансиска корпорација и мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите..... | 189/12 |
| 2986. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци... | 189/7 | 2999. Одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој.. | 189/12 |
| 2987. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 189/7 | 3000. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан..... | 189/13 |
| 2988. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 189/8 | 3012. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицинскиот симулациски центар..... | 191/3 |
| 2989. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 189/8 | 3013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Гевгелија..... | 191/3 |
| 2990. Одлука за продажба на движна ствар..... | 189/8 | 3014. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана..... | 191/3 |
| 2991. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена Б5-хотелски комплекс КО Свети Николе, Општина Свети Николе..... | 189/9 | 3015. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 191/3 |
| 2992. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (производство на електрична енергија-термоелектрана на биомаса и биогаз) КО Оздолени, Општина Дебрга..... | 189/9 | 3016. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа затвор Битола..... | 191/4 |
| 2993. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.... | 189/10 | 3017. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Росоман..... | 191/4 |
| 2994. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија... | 189/10 | 3018. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Природонаучен музеј на Република Северна Македонија..... | 191/4 |
| 2995. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Детска градинка „Ујет“ – Скопје..... | 189/10 | 3019. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми П.О - Скопје..... | 191/5 |
| 2996. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – Детска градинка „Амичи“ – Кочани..... | 189/11 | 3020. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 191/5 |
| 2997. Одлука за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца – Детска градинка „Тиа“ во Тетово..... | 189/12 | 3021. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ Куманово..... | 191/5 |

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| 3022. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.. | 191/6 | 3035. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Штип..... | 191/10 |
| 3023. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Маврово и Ростуше..... | 191/6 | 3036. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Берово..... | 191/10 |
| 3024. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Врапчиште..... | 191/6 | 3037. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје..... | 191/10 |
| 3025. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи..... | 191/6 | 3045. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи-Биро за јавна безбедност..... | 192/5 |
| 3026. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чешиново-Облешево. | 191/7 | 3046. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми П.О-Скопје..... | 192/5 |
| 3027. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија..... | 191/7 | 3047. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Илинден..... | 192/5 |
| 3028. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство..... | 191/7 | 3048. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи-Биро за јавна безбедност..... | 192/5 |
| 3029. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност..... | 191/8 | 3049. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чешиново-Облешево..... | 192/6 |
| 3030. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кривогаштани..... | 191/8 | 3050. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги РЕЈ ГРЕЕН ДОО Скопје..... | 192/6 |
| 3031. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност..... | 191/8 | 3051. Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година..... | 192/6 |
| 3032. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје..... | 191/9 | 3090. Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Црвен крст на Република Северна Македонија - Скопје..... | 194/4 |
| 3033. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи..... | 191/9 | 3091. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија..... | 194/4 |
| 3034. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи..... | 191/9 | 3092. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишен извештај по Годишна сметка за период 1.1. – 31.12.2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје..... | 194/4 |

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 3093. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на вишок на средства по годишната сметка за 2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје..... | 194/5 | 3106. Одлука за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен..... | 194/15 |
| 3094. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат..... | 194/5 | 3107. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... | 194/15 |
| 3095. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Штип..... | 194/5 | 3108. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола..... | 194/16 |
| 3096. Одлука за изменување на Одлуката за категоризација на државните пастишта..... | 194/6 | 3109. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес..... | 194/16 |
| 3097. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Босилово..... | 194/6 | 16. Одлука за начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација, начинот на наплатата и ослободување од плаќање на надоместокот како и висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација (ставено во Декларации)..... | 194/2 |
| 3098. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „с. Лабуништа“, Општина Струга..... | 194/6 | 3162. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Крушево..... | 199/3 |
| 3099. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на јавно претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје..... | 194/7 | 3163. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 7 до 13.10.2019 година..... | 199/3 |
| 3100. Одлука за изменување на одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија..... | 194/7 | 3164. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4–времено сместување КО Долно Седларце, Општина Брвеница..... | 199/4 |
| 3101. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје..... | 194/8 | 3165. Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување на ЈП „Национални шуми“ – п.о. - Скопје..... | 199/4 |
| 3102. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија АНДЕРСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДООЕЛ Скопје..... | 194/14 | 3185. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 200/2 |
| 3103. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво бразда, Општина Чучер Сандево..... | 194/14 | 3186. Одлука за утврдување на износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште „Илинден“–Гостивар за 2019 година..... | 200/3 |
| 3104. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објект со намена А4 - времено сместување (викенд кука) КО Другово, Општина Кичево.. | 194/14 | 3187. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за здравство..... | 200/3 |
| 3105. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на 10(20) kv надземен вод од дв 10 kv разловци до тс 10/0,4 kv пумпи КО Вирче, Општина Делчево..... | 194/15 | 3188. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство..... | 200/3 |
| | | 3189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националниот совет на инвалидските организации на Македонија..... | 200/4 |

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 3190. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о.Скопје и уплата во Буџетот на Република Северна Македонија..... | 200/4 | 3240. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија..... | 207/6 |
| 3191. Одлука за давање согласност за именување на Анета Антова Пешева за почесен конзул на Канада во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје..... | 200/4 | 3241. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Делница Штип - Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Карбинци.... | 207/6 |
| 3192. Одлука за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии..... | 200/5 | 3242. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница Штип-Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци..... | 207/7 |
| 3210. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината..... | 203/2 | 3243. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., Општина Тетово..... | 207/7 |
| 3211. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга..... | 203/2 | 3244. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта..... | 207/7 |
| 3212. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга..... | 203/2 | 3245. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 207/8 |
| 3235. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2 – лесна и загадувачка индустрија КО Смојмирово, Општина Берово..... | 207/4 | 3246. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 207/8 |
| 3236. Одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта..... | 207/4 | 3247. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Пехчево..... | 207/8 |
| 3237. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазаропол Маврово-Ростуша на локалитетот „с. Гари“, Општина Дебар..... | 207/5 | 3248. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Пробиштип..... | 207/9 |
| 3238. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Трговско друштво за одгледување на лековити растенија, застапување, услуги и трговија на големо и мало ЦАННОБИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје..... | 207/5 | 3249. Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија, заради учество во вежбовната активност „REGEX 19“..... | 207/9 |
| 3239. Одлука за престанок и давање на трајно користење недвижна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка..... | 207/6 | 3250. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр. 42-8253/1 од 29.9.2014 година на рекреативната зона „Акумулација Црничани – Езеро“..... | 207/9 |
| | | 3251. Одлука за формирање на национален совет за сајбер безбедност..... | 207/10 |

3252. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации..	207/11	3269. Одлука за давање согласност на Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на нивоата на референтните вредности за намалување на присуство на акриламид во храната.....	208/14
3253. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект Ветерна електрана Дрен на Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО СКОПЈЕ.....	207/13	3270. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука.....	208/14
3254. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.....	207/14	3271. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов со бр. 02-6392/1 од 28.6.2018 година на риболовниот ревер „Црна река 2 - Прилепски“.....	208/15
3255. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица.....	207/14	3272. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип.....	208/15
3261. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	208/11	3273. Одлука за изменување на Одлуката за категоризација на државните патишта.....	208/16
3262. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни работи.....	208/12	3289. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....	210/4
3263. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Агенцијата за управување со одземен имот.....	208/12	3290. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	210/4
3264. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни работи.....	208/13	3291. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	210/5
3265. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Маврово и Ростуше.....	208/13	3292. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	210/5
3266. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фербилни состојби - Скопје.....	208/13	3293. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	210/6
3267. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за внатрешни работи.....	208/14	3294. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	210/6
3268. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија.....	208/14	3295. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	210/7
		3296. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар - дел од зграда на Општина Пробиштип.....	210/7
		3297. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	210/8
		3298. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛЛАНЦ ДОО увоз-извоз Кравари Битола.....	210/8

3299. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги СЕА ОФ ГРЕЕН ДООЕЛ експорт-импорт Добри Дол, Општина Врпчиште..... **210/8**
3300. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ за 2020 година..... **210/9**
3301. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на регистарот на прописи на Република Северна Македонија за 2020 година..... **210/9**
3302. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..... **210/9**
3303. **Одлука** за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Факултетот за исламски науки - Скопје..... **210/10**
3304. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата..... **210/10**
3305. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на работниците во Оперативно-техничката агенција..... **210/10**
3309. **Одлука** за продажба на движни ствари..... **212/2**
3315. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје за 2018 година..... **213/2**
3316. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во период од 1.1.2018 до 31.12.2018 година..... **213/2**
3317. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ П.О. - Скопје..... **213/2**
3318. **Одлука** за продажба на движни ствари..... **213/2**
3350. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... **216/3**
3351. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за висината на надоместок за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни..... **216/4**
3352. **Одлука** за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година..... **216/4**
3353. **Одлука** за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година..... **216/4**
3354. **Одлука** за одобрување на Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година..... **216/4**
3355. **Одлука** за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година..... **216/5**
3356. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... **216/5**
3357. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Драгов Дол, Општина Македонски Брод..... **216/5**
3377. **Одлука** за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост..... **217/4**
3378. **Одлука** за одбивање на Иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... **217/4**
3379. **Одлука** за одбивање на Иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... **217/4**
3380. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци..... **217/4**
3381. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Валандово..... **217/5**
3382. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово..... **217/5**

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3383. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес..... | 217/6 | 3399. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Гевгелија..... | 217/12 |
| 3384. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Винаца..... | 217/6 | 3400. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани..... | 217/12 |
| 3385. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Ресен..... | 217/6 | 3401. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Кратово..... | 217/12 |
| 3386. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга..... | 217/7 | 3402. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка..... | 217/13 |
| 3387. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Струмица..... | 217/7 | 3403. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола..... | 217/13 |
| 3388. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Свети Николе..... | 217/7 | 3404. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Демир Хисар..... | 217/13 |
| 3389. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Охрид..... | 217/8 | 3405. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар..... | 217/14 |
| 3390. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш..... | 217/8 | 3406. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Кичево..... | 217/14 |
| 3391. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Штип..... | 217/9 | 3407. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово..... | 217/15 |
| 3392. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Скопје..... | 217/9 | 3408. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар..... | 217/15 |
| 3393. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино..... | 217/9 | 3409. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево..... | 217/15 |
| 3394. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Прилеп..... | 217/10 | 3410. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште вон-г.р., Општина Сопиште | 217/16 |
| 3395. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Пробиштип..... | 217/10 | 3411. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување (викенд куќи) КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница..... | 217/16 |
| 3396. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Центар за социјална работа во Крушево..... | 217/10 | | |
| 3397. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово..... | 217/11 | | |
| 3398. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод..... | 217/11 | | |

3412. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Вашарејца, Општина Могила..... 217/17
3413. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б1 - мали комерцијални и деловни намени, КО Мирковци, Општина Чучер Сандево..... 217/17
3414. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Владимирово, Општина Берово..... 217/17
3415. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на шесто-седа жичара со паркинг простор и пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за распрскување на вештачки снег КО Лисец вон-г.р., Општина Тетово..... 217/18
3416. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом Кочо Рацин - Битола..... 217/18
3452. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места..... 220/39
3453. **Одлука** за престанок на користење на недвижни ствари на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост..... 220/40
3454. **Одлука** за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности 220/40
3455. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје 220/41
3459. **Одлука** за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... 221/2
3477. **Одлука** за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... 222/2
3478. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година..... 222/2
3479. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметка на платите на вработените во Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост за 2019 година..... 222/3
3480. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... 222/3
3481. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово..... 222/3
3482. **Одлука** за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје..... 222/3
3483. **Одлука** за продажба на движни ствари..... 222/4
3484. **Одлука** за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање..... 222/4
3485. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје..... 222/5
3486. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје..... 222/5
3487. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје..... 222/5
3488. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје..... 222/6
3489. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа затвор Скопје - Скопје..... 222/6
3506. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Струмица 223/2

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 3507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 223/3 | 3551. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална сировина – риолит на Друштвото за трговија, производство и услуги Минерал-Груп ДОО Струмица на локалитетот „Крив пат“ с.Куклиш, Општина Струмица..... | 228/6 |
| 3511. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на експресен пат А3, делница Штип-Кочани..... | 224/2 | 3552. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенција за разузнавање..... | 228/7 |
| 3512. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново..... | 224/5 | 3553. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Центар..... | 228/7 |
| 3513. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија..... | 224/6 | 3554. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Софилари, Општина Штип..... | 228/7 |
| 3517. Одлука за давање согласност за статусна промена присоединување помеѓу Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје и МЛП Проаква Струга (РЕ Колектор Струга)..... | 225/3 | 3555. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Трново вон гр., Општина Битола..... | 228/8 |
| 3543. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат..... | 228/2 | 3556. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Куманово, Општина Куманово..... | 228/8 |
| 3544. Одлука за основање на Математичко – информатичка гимназија во Скопје..... | 228/2 | 3557. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 228/8 |
| 3545. Одлука за начинот и постапката при распределба на стоки во рамки на тарифни квоти..... | 228/3 | 3558. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Новаци-вон г.р., Општина Новаци..... | 228/9 |
| 3546. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 228/4 | 3559. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.... | 228/9 |
| 3547. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Дојран..... | 228/5 | 3564. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво „Перо Чичо“-Куманово..... | 229/2 |
| 3548. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - Центар за ран детски развој „Мара Бубамара Скопје“ - Скопје..... | 228/5 | 3565. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево..... | 229/5 |
| 3549. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – андезит на Друштвото за градежништво производство трговија и услуги Дине Трејд ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Косовица“ с.Узем, Општина Крива Паланка..... | 228/5 | | |
| 3550. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Охрид..... | 228/6 | | |

3573. **Одлука** за давање на согласност за пренос на удели од содружниците Друштво за градежништво и трговија Модинг ДООЕЛ Гостивар, Друштво за изградба и оперирање со хидро-централи Норд енерги груп, Nord Energi Group ДООЕЛ експорт-импорт Тетово и Друштво за инвестиции Капиталкорп ДООЕЛ Тетово на Друштвото за меѓународен транспорт на патници, трговија и туристички туризам Башким-турс ДООЕЛ експорт-импорт с.Тетово, Брвеница во концесионерот Друштво за производство на електрична енергија Биор енерги ДОО експорт-импорт Тетово.. 230/2
3578. **Одлука** за отповикување членови на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес 231/2
3579. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба 231/3
3580. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, транспорт и услуги ГРЕЕЕНГО 2018 ДОО увоз-извоз с.Драслајца-Струга 231/5
3581. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево 231/5
3598. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги Пхарма ЕУ ЛЛЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола – Подружница Пхарма ЕУ ЛЛЦ Прилеп..... 232/4
3599. **Одлука** за изменување на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 2“ слив на Голема река..... 232/4
3600. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... 232/5
3601. **Одлука** за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје..... 232/5
3602. **Одлука** за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... 232/5
3603. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижна ствар на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје..... 232/6
3604. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи..... 232/6
3605. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво „Дојран“ 232/6
3606. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница Велес..... 232/8
3607. **Одлука** за привремено давање на дивечот на одгледување и заштита во ловиштето бр.2 „Главовица“ ловен реон Кочани на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје..... 232/8
3608. **Одлука** за привремено давање на дивечот на одгледување и заштита во ловиштето бр.1 „Каменица“ ловен реон Делчево на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје.. 232/9
3609. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... 232/9
3610. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... 232/9
3611. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А1-домување во станбени куќи КО Присад, Општина Прилеп..... 232/10
3612. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на државен пат А4 делница Штип – Радовиш, КО Ново село Штип, КО Ново село, КО Лесковица, КО Суво грло, КО Лакавица, КО Селце, КО Долани, КО Драгоево, КО Софилари, Општина Штип и КО Радовиш-вон г.р., КО Ињево-вон г.р., КО Прна-лија, КО Тополница и КО Дамјан, Општина Радовиш..... 232/10

3613. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Караорман вон – г.р., Општина Штип	232/15	3662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	236/12
3614. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	232/15	3663. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните на Република Северна Македонија.....	236/14
3615. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост..	232/15	3664. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	236/14
3616. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Берово.....	232/16	3665. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	236/15
3617. Одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации во ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2019 година.....	232/16	3672. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	237/3
3618. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	232/16	3673. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. – Скопје, за периодот од 1.11.2019 година до 31.12.2019 година.....	237/4
3619. Одлука за купување со непосредна спогодба на недвижни ствари во седиштето на НАТО во Брисел за потребите на Мисијата на Република Северна Македонија при НАТО.....	232/18	3674. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Стар Дојран и село Сретеново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Сретеново, Општина Дојран.....	237/4
3620. Одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 31-Санација на свлечишта, ставка 488-Капитални дотации во ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2019 година.....	232/18	3675. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Ранковце.....	237/6
3621. Одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации во ЕЛС во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2019 година.....	232/18	3676. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанување и за давање на времено користење на недвижени ствари без надомест на Општина Ранковце.....	237/6
3657. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	236/3	3677. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	237/7
3658. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво Видра Велес.....	236/4	3678. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари....	237/7
3659. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво Бабуна Чашка.....	236/6		
3660. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Извидувачки одред „Димитар Влахов“ Велес.....	236/8		
3661. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво Градско.....	236/10		

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 3679. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А4, Штип – Кочани, делница Крупиште – Кочани од км 14+300 до км 28+057,44 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Крупиште 2“, Општина Карбинци..... | 237/7 | 3700. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип на Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС АД – Кратово..... | 238/3 |
| 3680. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка..... | 237/8 | 3701. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје..... | 238/3 |
| 3681. Одлука за продажба на движна ствар..... | 237/8 | 3702. Одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје.... | 238/4 |
| 3682. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница. | 237/9 | 3703. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Штип – Кочани, делница Штип – Крупиште и Проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р1205, делница Пробиштип – Крупиште на минерална суровина – базалт на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Ежево брдо“, Општина Карбинци..... | 238/4 |
| 3683. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид..... | 237/9 | 3704. Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Министерството за одбрана за 2019 година | 238/5 |
| 3684. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Кичево..... | 237/11 | 3705. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево..... | 238/5 |
| 3685. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Лешок, Општина Теарце..... | 237/11 | 3706. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... | 238/7 |
| 3686. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... | 237/11 | 3707. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово..... | 238/8 |
| 3698. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 - комунална супраструктура (бензинска пумпна станица и услужен центар) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 238/2 | 3739. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи..... | 241/2 |
| 3699. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ Општина Кратово, Општина Пробиштип и Општина Свети Николе на Рударско индустриски комбинат Силекс АД – Кратово..... | 238/2 | 3761. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 243/3 |
| | | 3762. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Тхор Импекс ДООЕЛ Скопје..... | 243/3 |
| | | 3763. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошки развој..... | 243/4 |
| | | 3764. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019 година..... | 243/4 |

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 3765. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот „Камено брдо“ с.Кучково, Општина Горче Петров..... | 243/4 | 3776. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 243/9 |
| 3766. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија..... | 243/4 | 3777. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Битола, Општина Битола..... | 243/10 |
| 3767. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија..... | 243/5 | 3778. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура - производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебрга..... | 243/10 |
| 3768. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – вулкански туф на локалитетот „с.Отошница“ Општина Ранковце..... | 243/5 | 3779. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Крапска со реф. бр. 45 и придружни објекти КО Крапа, Општина Македонски Брод..... | 243/10 |
| 3769. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип.... | 243/6 | 3780. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.22 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод..... | 243/11 |
| 3770. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 и 2020 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 243/6 | 3781. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.23 на ковачка река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод..... | 243/11 |
| 3771. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о..... | 243/7 | 3782. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино..... | 243/12 |
| 3772. Одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе..... | 243/7 | 3783. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Стојаково, Општина Богданци..... | 243/12 |
| 3773. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје..... | 243/7 | 3784. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО Кочани..... | 243/13 |
| 3774. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата..... | 243/8 | | |
| 3775. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 2 и електричен вод за приклучок КО Страгово, Општина Каварци..... | 243/9 | | |

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 3785. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Албанија во Република Северна Македонија, со седиште во Струга..... | 243/13 | 3832. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје..... | 246/4 |
| 3786. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Република Косово во Република Северна Македонија, со седиште во Струга..... | 243/13 | 3833. Одлука за давање согласност на одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје за 2019 година..... | 246/4 |
| 3787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... | 243/13 | 3834. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје..... | 246/4 |
| 3807. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Желино за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Желино, Општина Желино..... | 244/11 | 3835. Одлука за давање согласност на Ценовникот за изменување на Ценовникот за отстрел на дивеч, користење на дивечот и неговите делови и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 246/4 |
| 3808. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦАННАЛИФЕ ДОО с.Ивањевци, Могила..... | 244/25 | 3836. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 246/5 |
| 3817. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Факултетот за исламски науки - Скопје | 245/4 | 3837. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица..... | 246/5 |
| 3818. Одлука за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Солун | 245/4 | 3838. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручни лица..... | 246/5 |
| 3819. Одлука за именување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Комонвелтот Австралија, со седиште во Мелбурн | 245/4 | 3839. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на вклучување и работа на стручните лица за ревизија во работата на Фондот за иновации и технолошки развој и давањето на стручно мислење..... | 246/5 |
| 3829. Одлука за давање согласност за пренос на уделите од Друштвото за производство на електрична енергија Индиго Хидро Македонија ДОО Скопје на друштвата ПВ- Инвест Словениан ГмбХ Клагенфурт, Австрија, Индиго Хидро ДОО Болцано, Италија и КПВ Солар ГмбХ Клагенфурт, Австрија..... | 246/3 | 3840. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица за ревизија.. | 246/6 |
| 3830. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија..... | 246/3 | 3841. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручни лица за ревизија..... | 246/6 |
| 3831. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Голем врв“ Општина Демир Хисар..... | 246/3 | 3842. Одлука за формирање на Совет за следење на имплементацијата на Проектот за администрирање на социјалното осигурување..... | 246/6 |

- | | | | |
|--|-------|---|---------|
| 3843. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје..... | 246/7 | 3872. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Логоварди, Општина Битола..... | 248/4 |
| 3844. Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2019 година..... | 246/7 | 3873. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Соколарци, Општина Чешиново - Облешево..... | 248/32 |
| 3845. Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи од областа на одбраната и безбедноста..... | 246/7 | 3874. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за укажување на помош на Република Албанија..... | 248/88 |
| 3846. Одлука за утврдување на Листата на стоки во одбраната и безбедноста за кои се применува Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста..... | 246/8 | 3884. Одлука за пристапување на Република Северна Македонија на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка..... | 249/2 |
| 3847. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 246/9 | 3885. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Оптичари, Општина Битола..... | 249/2 |
| 3861. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Институт за духовно и културно наследство на Албанците..... | 247/2 | 3886. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Спанчево, Општина Чешиново-Облешево..... | 4249/7 |
| 3862. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Водици во Битуше“ за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење..... | 247/2 | 3887. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект-колектори за одведување фекални отпадни води од градот Тетово, н.м. Голема Речица, Мала Речица, Фалише, Порој и Џепчиште до пречистителна станица с.Фалише, Општина Тетово..... | 249/108 |
| 3868. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци.. | 248/2 | 3888. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на локален пат од Маало Капетанци-Балинци до Маало Витлари, Општина Винаца..... | 249/119 |
| 3869. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање..... | 248/3 | 3891. Одлука за задолжување на Република Северна Македонија кај Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Халк банка АД Скопје и Шпаркасе банка АД Скопје по Договорот за краткорочен кредит за отплата/рефинансирање на дел од долгорочен кредит во износ од 155 милиони евра (втора рата од РВГ заем склучен во 2013 година) кој доспева за плаќање на 29.1.2020 година..... | 250/2 |
| 3870. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нов СН10 (20) KV воздушен/кабелски приклучок и нова КБТС 10 (20)/0,4 KV Брушани 5 КО Брушани и КО Ресава, Општина Кавадарци..... | 248/3 | | |
| 3871. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа страгово 1 и електричен вод за приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци..... | 248/4 | | |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 3904. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница КО Стојаково и КО Богданци вон град, Општина Богданци..... | 251/2 | 3918. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес..... | 252/12 |
| 3905. Одлука за давање согласност за набавка на недвижна ствар со учество во постапка за продажба на недвижна ствар..... | 251/5 | 3919. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – базалт на локалитетот „Ежево брдо“, Општина Штип и Општина Карбинци..... | 252/12 |
| 3906. Одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Албанија..... | 251/5 | 3920. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Раштак, Општина Гази Баба..... | 252/12 |
| 3910. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Малка“ с.Мали Влај Општина Струга..... | 252/3 | 3921. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на 2x110 kv далековод со пресекување на постоечкиот 110 kv далековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана ТС 400/100 kv- Општина Дебарца до м.в „Чешо глава“ - Општина Охрид..... | 252/13 |
| 3911. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија издадени од „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, с.Алданци..... | 252/4 | 3922. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите..... | 252/14 |
| 3912. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана..... | 252/4 | 3923. Одлука за давање согласност на Правилникот за распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во една точка за услуги..... | 252/14 |
| 3913. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост..... | 252/5 | 3926. Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2020 година*..... | 253/2 |
| 3914. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Нижеполе за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Нижеполе, Општина Битола..... | 252/6 | 3928. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје..... | 254/3 |
| 3915. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Камен дол“, Општина Росоман..... | 252/11 | 3929. Одлука за утврдување на работите од премејот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија..... | 254/3 |
| 3916. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4 – стовариште (ладилници за месо) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево..... | 252/11 | 3930. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишните финансиски извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје..... | 254/4 |
| 3917. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Сарај, Општина Сарај..... | 252/11 | 3931. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 254/4 |
| | | 3932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 254/6 |

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 3933. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 254/8 | 3969. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Карпош..... | 255/6 |
| 3934. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Северна Македонија во Милано, Италијанска Република..... | 254/9 | 3970. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на друштвото за производство, трговија и услуги АГ-РОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз - извоз с.Манастирец Росоман на локалитетот „Црвени Брегови 2“, Општина Неготино..... | 255/6 |
| 3935. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во Милано..... | 254/9 | 3971. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 255/6 |
| 3936. Одлука за отворање на Конзуларна канцеларија, со седиште во Венеција..... | 254/9 | 3972. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 255/7 |
| 3937. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Македонски Брод, Општина Македонски Брод..... | 254/10 | 3973. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 255/7 |
| 3938. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Измена и дополна на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани Богословец, пристапен пат, ТС 20 (30)110кв, со приклучен далековод од 2х110кв, Општина Свети Николе и Општина Штип..... | 254/10 | 3974. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 255/7 |
| 3939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р. Трифун Пановски“ – Битола..... | 254/10 | 3975. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 255/8 |
| 3940. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г4-стоваришта (магацин за складирање на индустриски, земјоделски и прехранбени производи) КО Колешино - вон г.р., Општина Ново Село..... | 254/12 | 3976. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Битола..... | 255/8 |
| 3941. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Црник за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Црник, Општина Пехчево..... | 254/12 | 3977. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад..... | 255/9 |
| 3967. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје..... | 255/5 | 3978. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Делфис ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница на локалитетот „САМАЦИ“, Општина Брвеница..... | 255/9 |
| 3968. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Кисела Вода..... | 255/5 | 3979. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен 10 (20) KV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10 (20) / 0,4 KV : 100 KVA „СЛАНУШКА“ КО Шлегово, Општина Кратово..... | 255/10 |

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 3980. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Кошаркарската Федерација на Република Северна Македонија..... | 255/10 | 4000. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола..... | 257/2 |
| 3981. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп..... | 255/10 | 4006. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за трговија и услуги Тхор импекс експорт-импорт ДООЕЛ Скопје..... | 258/3 |
| 3982. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за вон - семејна социјална заштита на стари лица..... | 255/12 | 4007. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Долнени..... | 258/5 |
| 3983. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за вон - семејна социјална заштита на стари лица..... | 255/12 | 4008. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Новаци..... | 258/5 |
| 3984. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал..... | 255/12 | 4009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Маврово и Ростуша..... | 258/5 |
| 3985. Одлука за доделување на средства на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар..... | 255/12 | 4010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.. | 258/5 |
| 3986. Одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчищено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени..... | 255/13 | 4011. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Струмица..... | 258/6 |
| 3987. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово..... | 255/13 | 4012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ „Национална галерија на Република Северна Македонија“ - Скопје..... | 258/6 |
| 3995. Одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Трн, Општина Битола..... | 256/3 | 4013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за надворешни работи..... | 258/6 |
| 3996. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Тработивиште, Општина Делчево..... | 256/32 | 4014. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Центар..... | 258/6 |
| 3997. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, КО Којлија, Општина Петровец..... | 256/32 | 4015. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите..... | 258/7 |
| 3998. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Аеродром... | 257/2 | 4016. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основно јавно обвинителство – Кавадарци..... | 258/7 |
| 3999. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија-Скопје. | 257/2 | 4017. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје..... | 258/7 |

4018. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.....	258/7	4048. Одлука за престанок на користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Доне Божинов” – Пробиштип.....	262/4
4019. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	258/8	4049. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КАНБИО МЕДИКАЛ ДОО Скопје.....	262/5
4020. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	258/8	4050. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	262/5
4028. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – руди на бакар и злато на локалитетот „с. Иловица“, Општина Босилово.....	260/3	4056. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за Детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Орнич 2“ Општина Долнени....	263/4
4029. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерство за труд и социјална политика.....	260/3	4057. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Орнич“ Општина Долнени.....	263/5
4030. Одлука за давање согласност на Одлуката за потврдување на Спогодбата за присоединување Оду. бр. 722/19 од 4.11.2019 година и потврдување на Планот за поделба Оду. бр. 721/19 од 4.11.2019 година помеѓу Јавно претпријатие колекторски систем Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга (РЕ Колектор Струга).....	260/3	4058. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кисела Вода.....	263/6
4031. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година.....	260/4	4059. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола.....	263/6
4032. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство на лековити растенија, трговија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.....	260/13	4060. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.....	263/6
4045. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – андезит на локалитетот „Какуцин“ с.Петршино Општина Пробиштип.....	262/2	4061. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“.....	263/7
4046. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	262/2	4062. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ - Валандово.....	263/7
4047. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица КО Тработивиште, Општина Делчево.....	262/4	4063. Одлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна Македонија.....	263/7
		4064. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Радовиш.....	263/8

4065. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)kv кабелски приклучен вод, ТС 10(20)0,4kv „Делта Метал“ и ниско напонска кабелска мрежа на излезот од Росоман кон Градско КО Росоман, Општина Росоман... 263/8
4066. **Одлука** за изменување на Одлуката за формирање и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни..... 263/9
4067. **Одлука** за давање на согласност на Правилникот за методите на земање на примероци за вршење анализа за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната..... 263/9
4068. **Одлука** за продажба на одземен недвижен имот..... 263/9
4069. **Одлука** за продажба на одземен недвижен имот..... 263/10
4070. **Одлука** за продажба на одземен недвижен имот..... 263/10
4071. **Одлука** за продажба на одземен недвижен имот..... 263/10
4072. **Одлука** за продажба на одземен недвижен имот..... 263/11
4073. **Одлука** за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола..... 263/11
4074. **Одлука** за престанок на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... 263/11
4075. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес..... 263/12
4076. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово..... 263/13
4077. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга..... 263/14
4078. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци..... 263/18
4079. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево..... 263/19
4080. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп..... 263/20
4081. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид..... 263/21
4082. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Јавното Претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје. 263/22
4083. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги МАР МЕДИКА ДОО увоз-извоз Куманово..... 263/22
4084. **Одлука** за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји кои поседуваат важечка британска, американска и канадска виза..... 263/22
4085. **Одлука** за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Северна Македонија во периодот од 2020 до 2024 година.... 263/23
4086. **Одлука** за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан..... 263/59
4087. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово..... 263/59
4088. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга..... 263/60
4089. **Одлука** за доделување на средства на Јавната установа Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово..... 263/61
4128. **Одлука** за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Радовиш..... 266/3
4129. **Одлука** за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања..... 266/4
4130. **Одлука** за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.... 266/4
4131. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“..... 266/5
4132. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“..... 266/5
4133. **Одлука** за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“..... 266/6

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 4134. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“..... | 266/6 | 4147. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 1“..... | 266/11 |
| 4135. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 4 – Мариовски“..... | 266/7 | 4148. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 2“..... | 266/11 |
| 4136. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 2 – Тетовски“..... | 266/7 | 4149. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Казнено-поправна установа затвор Идризово..... | 266/12 |
| 4137. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 6 – Демиркаписки“..... | 266/8 | 4150. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје..... | 266/12 |
| 4138. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“..... | 266/8 | 4151. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за промоција и поддршка на туризмот..... | 266/12 |
| 4139. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратеве“..... | 266/9 | 4152. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии - Управа за јавни приходи..... | 266/12 |
| 4140. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“..... | 266/9 | 4153. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги..... | 266/13 |
| 4141. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Крушевска“..... | 266/9 | 4154. Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод... | 266/13 |
| 4142. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“..... | 266/10 | 4155. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло..... | 266/13 |
| 4143. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски Слив“..... | 266/10 | 4156. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост..... | 266/14 |
| 4144. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска Река“..... | 266/10 | 4157. Одлука за давање на согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето..... | 266/14 |
| 4145. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“..... | 266/10 | 4158. Одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов“ – Струмица..... | 266/14 |
| 4146. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 5 – Неготински“..... | 266/11 | 4159. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... | 266/15 |

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 4160. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ Штип..... | 266/18 | 4213. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2019 година..... | 270/7 |
| 4161. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово..... | 266/19 | 4214. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 270/7 |
| 4162. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 266/20 | 4215. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Грeen - Медикал ДОО експорт-импорт Прилеп.. | 270/7 |
| 4163. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Тајван..... | 266/23 | 4216. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Чаир..... | 270/7 |
| 4164. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица..... | 266/24 | 4217. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦБД МЕД-ПЛАНТ ДОО с. Борисово, Ново Село..... | 270/8 |
| 4165. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Групчин, Општина Желино..... | 266/24 | 4218. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО увоз – извоз Струмица. | 270/8 |
| 4185. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани..... | 267/3 | 4219. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во Градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Речица, Општина Куманово..... | 270/8 |
| 4186. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје..... | 267/5 | 4220. Одлука за утврдување на максималниот износ на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година..... | 270/9 |
| 4206. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“..... | 270/3 | 4221. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината..... | 270/9 |
| 4207. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“..... | 270/4 | 4222. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас CO ₂ на Друштвото за производство и трговија БУ-СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, Општина Новаци..... | 270/10 |
| 4208. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 270/5 | | |
| 4209. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..... | 270/5 | | |
| 4210. Одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ДТУ „Мима Велнес“ ДООЕЛ од Дебар..... | 270/5 | | |
| 4211. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 270/6 | | |
| 4212. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 270/6 | | |

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| 4223. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект Парк на ветерни електрани Еуроинг на Друштвото за производство на електрична енергија Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз - извоз Гевгелија..... | 270/11 | 4251. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНДО КАНА ДОО Старо Нагоричане..... | 272/3 |
| 4224. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура на изградба на 400kv далековод од тс400/110 kv Битола 2 до македонско-албанска граница и нова тс400/110 kv Охрид со пристапен пат, Општина Новаци, Општина Битола, Општина Могила, Општина Ресен, Општина Дебрца, Општина Охрид и Општина Струга.. | 270/12 | 4252. Одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба..... | 272/3 |
| 4225. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година..... | 270/22 | 4253. Одлука за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Македонија..... | 272/3 |
| 4236. Одлука за доделување на Концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Кватро Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот „Фабрика Кватро“, Општина Куманово..... | 271/4 | 4254. Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија..... | 272/4 |
| 4237. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кавадарци.. | 271/4 | 4313. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот граѓански суд Скопје..... | 276/2 |
| 4238. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба..... | 271/5 | 4314. Одлука за давање согласност на Деловникот за изменување на Деловникот за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија..... | 276/2 |
| 4239. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 271/5 | 4315. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија ВОЛОСТОНЕ ДОО Скопје на локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп и Општина Долнени | 276/2 |
| 4247. Одлука за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје..... | 272/2 | 4316. Одлука за основање на Национална установа „Албански театар за деца и млади“- Скопје..... | 276/3 |
| 4248. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 272/2 | 4317. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година | 276/3 |
| 4249. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2020 година..... | 272/2 | 4318. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 276/4 |
| 4250. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЊУ ГАРДЕН ФАРМА ДООЕЛ Скопје..... | 272/2 | 4319. Одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... | 276/4 |

4320. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор..... 276/5
4321. **Одлука** за висината и начинот на дополнително усогласување на пензиите за 2020 година..... 276/5
4330. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги СОЛИДИС ХЕРБАЛ ДООЕЛ Струмица..... 277/11
4331. **Одлука** за усвојување на Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2020 година..... 277/11
4332. **Одлука** за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост..... 277/11
4333. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола за 2020 година..... 277/12
4334. **Одлука** за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2020 година..... 277/12
4335. **Одлука** за определување на услуга од јавен интерес во железнички превоз на патници..... 277/12
4336. **Одлука** за давање согласност на Инвестиционата програма за 2020 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево..... 277/13
4337. **Одлука** за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2020 година на ЈПВ „Лисиче“-Велес..... 277/13
4338. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма на јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип за 2020 година..... 277/13
4339. **Одлука** за давање на согласност на Годишна програма за работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2020 година..... 277/14
4340. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2018 година..... 277/14
4341. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2017 година..... 277/14
4342. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2020 година..... 277/14
4343. **Одлука** за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија..... 277/15
4344. **Одлука** за давање согласност на Инвестиционата програма за период 2020-2022 година и Финансиската програма за 2020 година на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура железници на Република Северна Македонија– Скопје..... 277/16
4345. **Одлука** за одобрување на Годишниот план за работа на Агенција за храна и ветеринарство за 2020 година.... 277/16
4346. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план за 2020 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството..... 277/16
4347. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година..... 277/17
4348. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2020 година..... 277/17
4349. **Одлука** за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 1..... 277/17
4350. **Одлука** за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија АЛ-МАРКО МИНЕРАЛИ ДОО Скопје на локалитетот „Стари Присад Стена“, Општина Прилеп..... 277/17
4351. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2020 година..... 277/18
4352. **Одлука** за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2020 година..... 277/18
4353. **Одлука** за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2020 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... 277/19

4354. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје..... 277/19
4355. **Одлука** за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2020 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Северна Македонија..... 277/19
4356. **Одлука** за давање согласност на Годишниот финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2020 година..... 277/20
4357. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2020 година..... 277/20
4358. **Одлука** за давање согласност на Програма за изменување на Годишната програма со финансиски план за 2019 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.... 277/20
4359. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Марена, Општина Кавдарци..... 277/21
4360. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиски објект јавен локален пат со траса од КП 552/1 до приклучок со постоечки јавен локален пат КП 607/1, КО Сарамзалино Општина Лозово..... 277/21
4361. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Бардовци, Општина Карпош..... 277/21
4362. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Могила..... 277/22
4363. **Одлука** за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Лозово..... 277/22
4364. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на општинските патишта и улици за кои работите за рехабилитација и реконструкција ќе ги врши Јавното претпријатие за државни патишта..... 277/22
4365. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Уставен суд на Република Северна Македонија..... 277/23
4366. **Одлука** за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈ-МЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден– корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2..... 277/24
4367. **Одлука** за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2..... 277/24
4368. **Одлука** за дополнување на Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“..... 277/24
4369. **Одлука** за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје..... 277/25
4370. **Одлука** за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги КРУШЕВО ВЕЕД ИНТ ДОО Скопје..... 277/25
4371. **Одлука** за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г1-тешка индустрија за експлоатација на минерална сировина бакар на локалитет Боров Дол, КО Горна Враштица, КО Долна Враштица, КО Брест, Општина Радовиш и Општина Штип..... 277/25
4372. **Одлука** за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE XIII“, во Сојузна Република Германија..... 277/26
4373. **Одлука** за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност..... 277/26

4374. **Одлука** за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден – корисник на Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2..... 277/42
4375. **Одлука** за одобрување на Програмата за давање на услуги на воздухопловната навигација за 2020 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... 277/42
4376. **Одлука** за одобрување на Годишниот финансиски план за 2020 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје..... 277/42
4380. **Одлука** за давање на согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2019 година..... 277/44
4423. **Одлука** за давање согласност на финансискиот план на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/31
4424. **Одлука** за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје..... 278/31
4425. **Одлука** за одобрување на работењето на Управниот одбор на железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје..... 278/31
4426. **Одлука** за давање на согласност на финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/31
4427. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... 278/32
4428. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... 278/34
4429. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје..... 278/34
4430. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје..... 278/34
4431. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... 278/35
4432. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Дебар..... 278/35
4433. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Демир Хисар..... 278/35
4434. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Карпош..... 278/35
4435. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државна изборна комисија..... 278/36
4436. **Одлука** за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Центар Жупа..... 278/36
4437. **Одлука** за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа..... 278/36
4438. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар..... 278/37
4439. **Одлука** за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2020 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје..... 278/38
4440. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Центар..... 278/38
4441. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Кочани..... 278/38
4442. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола..... 278/39
4443. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје..... 278/42
4444. **Одлука** за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/45
4445. **Одлука** за давање согласност на Годишниот финансиски план за реализација на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/45

4446. Одлука за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќеенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	278/46
4447. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода, на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „Прашник“, Општина Кавадарци.....	278/47
4448. Одлука за давање согласност на инвестиционите Програми на железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за период од 2020 година до 2022 година.....	278/47
4449. Одлука за давање согласност на финансиската Програма на железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за 2020 година.....	278/48
4450. Одлука за давање согласност на Годишната програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2020 година.....	278/48
4451. Одлука за утврдување и уплатување на дел од износот на платената акција на енергенти.....	278/48
4452. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ФРСТ МЕДИКАЛ КАНАБИС увоз – извоз ДООЕЛ – Битола.....	278/48
4453. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	278/49
4454. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО Скопје.....	278/49
4455. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Велес.....	278/50
4456. Одлука за намалување на увозните давачки - царинските стапки на одделни производи (компоненти) потребни за производство на технолошко-напредни производи.....	278/50
4457. Одлука за донесување на Енергетски биланс на Република Северна Македонија за 2020 година.....	278/51

1802. Исправка на Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица КО Метежово, Општина Крива Паланка објавена во „Службен весник на Република Македонија“ во бр. 84 од 9 мај 2018 година.....	126/3
---	-------

РЕШЕНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
753. Решение за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани....	48/2
754. Решение за избор на директор на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија.....	48/2
828. Решение за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.....	56/2
947. Решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	69/5
948. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема.....	69/5
1187. Решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	94/4
1233. Решение за утврдување престанок на функција Национален координатор за подготовка на Република Северна Македонија за членство во НАТО	97/7
1443. Решение за именување претседател и членови на Координативниот комитет за координирање на државната статистика.....	110/4
1444. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните.....	110/5
1445. Решение за избор на членови на Научниот комитет за генетски модифицирани организми.....	110/5
1446. Решение за именување на членови на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата – Скопје.....	110/5

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 1447. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево..... | 110/6 | 1461. Решение за разрешување од должноста истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти..... | 110/9 |
| 1448. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје..... | 110/6 | 1462. Решение за утврдување престанок на функцијата портпарол на Владата на Република Северна Македонија..... | 110/10 |
| 1449. Решение за разрешување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Посебното основно училиште „Д-р Златан Сремец“ – Скопје..... | 110/6 | 1463. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола..... | 110/10 |
| 1450. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гостивар..... | 110/6 | 1464. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид..... | 110/10 |
| 1451. Решение за утврдување престанок на мандатот на член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Штип..... | 110/7 | 1588. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод..... | 115/11 |
| 1452. Решение за разрешување и назначување членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор..... | 110/7 | 1589. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пехчево..... | 115/11 |
| 1453. Решение за разрешување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка..... | 110/7 | 1590. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Вевчани..... | 115/12 |
| 1454. Решение за утврдување престанок на мандатот на член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Вевчани..... | 110/8 | 1695. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Скопје..... | 120/7 |
| 1455. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар..... | 110/8 | 1696. Решение за именување вршител на должноста директор на КПУ Затвор Скопје..... | 120/8 |
| 1456. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... | 110/8 | 1697. Решение за именување директор на Агенција за национална безбедност на Република Северна Македонија.. | 120/8 |
| 1457. Решение за разрешување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип..... | 110/8 | 1846. Решение за исправка на Решението за именување директор на Агенција за национална безбедност на Република Северна Македонија..... | 127/19 |
| 1458. Решение за разрешување член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ Скопје..... | 110/8 | 1730. Решение за назначување на Генерален комесар и заменик на Генералниот комесар на Република Северна Македонија за „ЕХРО Дубаи 2020“... | 123/50 |
| 1459. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца..... | 110/9 | 1867. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... | 129/2 |
| 1460. Решение за разрешување член и именување членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди..... | 110/9 | 1868. Решение за именување член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица..... | 129/2 |
| | | 1869. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид..... | 129/2 |
| | | 1870. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Гостивар..... | 129/3 |
| | | 1871. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ – Скопје..... | 129/3 |

1872.	Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“–Битола.....	129/3	2345.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за сигурност во железничкиот систем..	151/8
1873.	Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.....	129/4	2346.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....	151/8
1874.	Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје.....	129/4	2347.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	151/8
1959.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип...	136/2	2348.	Решение за разрешување од должноста претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија	151/8
1960.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	136/2	2349.	Решение за разрешување од должноста директор на Службата за просторен информативен систем.....	151/9
1961.	Решение за назначување претседател и членови на Комисијата за изготвување на акти за: организација и работа на Агенцијата, за систематизација на работни места во Агенцијата и за утврдување вредност на бодот за пресметување на основната плата за работните места во Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија.....	136/2	2350.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот архив на Република Северна Македонија....	151/9
1962.	Решение за назначување претседател и членови на Комисијата за селекција и избор на работниците од Управата за безбедност и контраразузнавање.....	136/3	2351.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	151/9
2036.	Решение за формирање на Меѓуре-сорска работна група за подготовка на анализа за постојната состојба на оптичката инфраструктура во државата изградена со јавни средства и идните планови за развојот и нејзиното користење.....	139/13	2352.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за електронско здравство.....	151/9
2037.	Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции.....	139/14	2353.	Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија.....	151/9
2038.	Решение за именување в.д. директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	139/15	2354.	Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавни набавки.....	151/9
2039.	Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови...	139/15	2355.	Решение за разрешување од должноста в.д. член на Инспекцискиот совет.....	151/10
2040.	Решение за именување директор на Културно – информативниот центар во Тирана, Република Албанија.....	139/15	2356.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.....	151/10
2158.	Решение за именување на почесен конзул на Република Северна Македонија во Република Малта, со седиште во Корми.....	145/14	2357.	Решение за избор на член на Инспекцискиот совет.....	151/10
			2358.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	151/10
			2359.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за семе и саден материјал.....	151/10
			2360.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.....	151/11
			2361.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“-П.О. Скопје.....	151/11
			2362.	Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	151/11

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 2363. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид..... | 151/11 | 2376. Решение за разрешување од должноста член на Националната комисија за учебници..... | 151/14 |
| 2364. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ - Гостивар..... | 151/11 | 2377. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје..... | 151/14 |
| 2365. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија..... | 151/12 | 2378. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар..... | 151/14 |
| 2366. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струмица.. | 151/12 | 2379. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица..... | 151/14 |
| 2367. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ -Ростуше..... | 151/12 | 2380. Решение за разрешување од должноста в.д. член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О..... | 151/15 |
| 2368. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... | 151/12 | 2381. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица..... | 151/15 |
| 2369. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје..... | 151/12 | 2382. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија..... | 151/15 |
| 2370. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о..... | 151/13 | 2383. Решение за разрешување од должноста в.д. претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија..... | 151/15 |
| 2371. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес..... | 151/13 | 2384. Решение за разрешување од должноста претставник во Советот на ЈНУ Институт за национална историја – Скопје..... | 151/15 |
| 2372. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје..... | 151/13 | 2433. Решение за исправка на Решението за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија..... | 153/28 |
| 2373. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој..... | 151/13 | 2461. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за лекови и медицински средства..... | 157/3 |
| 2374. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиника, завод и ургентен центар – Скопје..... | 151/13 | 2462. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство..... | 157/3 |
| 2375. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија..... | 151/14 | 2463. Решение за именување в.д. директор на Државниот архив на Република Северна Македонија..... | 157/4 |
| | | 2464. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија..... | 157/4 |
| | | 2465. Решение за именување в.д. директор на Управата за сигурност во железничкиот систем..... | 157/4 |

2466. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.	157/4	2530. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес.....	159/29
2467. Решение за именување в.д. директор на Бирото за јавни набавки.....	157/4	2531. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ - П.О. Скопје.....	159/29
2468. Решение за именување в.д. претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија.....	157/4	2532. Решение за именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	159/29
2469. Решение за именување в.д. директор на Управата за електронско здравство.....	157/4	2533. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица.....	159/29
2470. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	157/5	2534. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	159/29
2471. Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	157/5	2535. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.....	159/29
2520. Решение за исправка на Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	159/27	2536. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија.....	159/30
2521. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	159/27	2537. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.....	159/30
2522. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ -Ростуше.....	159/27	2538. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.....	159/30
2523. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид.....	159/27	2539. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица.....	159/30
2524. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.....	159/27	2540. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.....	159/30
2525. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.....	159/28	2541. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје.....	159/31
2526. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	159/28	2542. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-Скопје.....	159/31
2527. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Свети Пантелејмон“- Скопје.....	159/28	2543. Решение за именување член на Националната комисија за учебници.....	159/31
2528. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар.....	159/28	2544. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје.....	159/31
2529. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О.....	159/28		

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 2545. Решение за именување претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија..... | 159/31 | 2756. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите..... | 177/20 |
| 2546. Решение именување член на Надзорниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија..... | 159/32 | 2769. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Валандово | 178/6 |
| 2547. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ Центар за традиционална кинеска медицина-Штип..... | 159/32 | 2770. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово | 178/7 |
| 2606. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево..... | 167/2 | 2831. Решение за изменување на Решението за именување членови на групата за процена..... | 181/23 |
| 2607. Решение за именување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија - Скопје..... | 167/2 | 2823. Решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје..... | 181/23 |
| 2608. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за државни патишта | 167/2 | 2833. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди..... | 181/24 |
| 2609. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт..... | 167/2 | 2834. Решение за именување заменик на директорот на Агенција за национална безбедност на Република Северна Македонија..... | 181/24 |
| 2610. Решение за изменување на Решението за формирање Совет за реформа на јавната администрација | 167/2 | 2835. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија..... | 181/24 |
| 2611. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје..... | 167/3 | 2921. Решение за назначување на надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Северна Македонија..... | 184/17 |
| 2612. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.... | 167/3 | 2945. Решение за утврдување престанок на функцијата директор на Управата за безбедност и контраразузнавање..... | 187/2 |
| 2613. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево | 167/3 | 2946. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за организации со статус од јавен интерес..... | 187/2 |
| 2670. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните..... | 173/2 | 2947. Решение за разрешување и назначување член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор..... | 187/2 |
| 2671. Решение за именување заменик директор на Државниот испитен центар..... | 173/2 | 2948. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија..... | 187/2 |
| 2672. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија..... | 173/2 | 2949. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија-Скопје..... | 187/3 |
| 2673. Решение за избор на член на Инспекцискиот совет..... | 173/2 | 2950. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија-Скопје..... | 187/3 |
| 2674. Решение за избор на член на Инспекцискиот совет..... | 173/2 | | |
| 2675. Решение за избор на член на Инспекцискиот совет..... | 173/3 | | |
| 2676. Решение за избор на член на Инспекцискиот совет..... | 173/3 | | |

2951. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	187/3	3256. Решение за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	207/14
2952. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија.....	187/3	3257. Решение за именување на претседател, заменик - претседател, членови и нивни заменици на Националниот совет за информациски и комуникациски технологии.....	207/15
2953. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	187/4	3274. Решение за назначување на висок претставник на Република Северна Македонија во Постојниот заеднички комитет на Високи претставници на државите наследнички на поранешната СФРЈ.....	208/16
2954. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	187/4	3319. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија.....	213/5
3038. Решение за утврдување престанок на функцијата директор на Управата за заштита на културното наследство...	191/10	3320. Решение за утврдување престанок на функцијата заменик директор на Управата за финансиската полиција..	213/5
3039. Решение за именување директор на Управата за заштита на културното наследство.....	191/11	3321. Решение за именување претседател и членови на Националната комисија за учебници	213/5
3040. Решение за именување директор на Управата за семе и саден материјал..	191/11	3322. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија	213/6
3041. Решение за именување претседател генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија.....	191/11	3323. Решение за именување заменик на директорот на Агенција за национална безбедност на Република Северна Македонија	213/6
3052. Решение за дополнување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции.....	192/6	3417. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.....	217/19
3110. Решение за исправка на Решението за дополнување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции.....	194/17	3418. Решение за именување истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.....	217/19
3111. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес.....	194/17	3419. Решение за именување в.д. заменик-директор на Управата за јавни приходи.....	217/19
3112. Решение за разрешување од должноста член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	194/17	3420. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово.....	217/19
3200. Решение за утврдување престанок на мандатот член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово.....	201/30	3421. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје.....	217/19
3201. Решение за разрешување и именување член на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	201/30	3560. Решение за изменување на Решението за назначување на членови на Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации.....	228/9
3202. Решение за утврдување престанок на функцијата заменик директор на Управата за јавни приходи.....	201/30	3582. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Железничар“ - Скопје	231/5
3203. Решение за именување претседател и членови на Националниот совет за културното наследство.....	201/31		
3204. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	201/31		

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 3583. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити | 231/6 | 3788. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје. | 243/15 |
| 3584. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните | 231/6 | 3789. Решение за именување директор на Службата за просторен информативен систем..... | 243/16 |
| 3585. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 231/6 | 3790. Решение за разрешување и именување претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија..... | 243/16 |
| 3586. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Северна Македонија..... | 231/7 | 3791. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИО-ДИФУЗИЈА Скопје..... | 243/16 |
| 3587. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје Ц.О. | 231/7 | 3820. Решение за назначување на членови и нивни заменици на Националниот совет за сајбер безбедност | 245/4 |
| 3588. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Северна Македонија..... | 231/7 | 3875. Решение за именување членови на Комисијата за оценка и предлог-кандидати за избор на два нови члена на Комитетот за одобрување на инвестиции..... | 248/88 |
| 3589. Решение за разрешување од должноста в.д. претседател и в.д. членови и именување на претседател и членови на Комисијата за право на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.... | 231/8 | 3876. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..... | 248/88 |
| 3590. Решение за утврдување престанок на мандатот на член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница - Велес | 231/8 | 3877. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиско работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 248/88 |
| 3622. Решение за давање на управување на Државното ловиште „Трубарево“.. | 232/19 | 3907. Решение за изменување на Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Северна Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија..... | 251/6 |
| 3643. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Управата за финансиска полиција..... | 234/2 | 3942. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните..... | 254/15 |
| 3644. Решение за именување директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..... | 234/2 | 3943. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје..... | 254/15 |
| 3645. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот..... | 234/2 | 3944. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар..... | 254/15 |
| 3733. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди | 240/2 | 3945. Решение за разрешување од должноста член на Орган за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Винаца.. | 254/15 |
| 3734. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид | 240/2 | 3946. Решение за разрешување од должноста член и именување член на Координативното тело за интелектуална сопственост..... | 254/16 |
| 3735. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за Стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија | 240/2 | | |
| 3736. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Воспитно - поправен дом Тетово | 240/3 | | |
| 3737. Решение за именување на директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди..... | 240/3 | | |

3947. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за исељеништво на Република Северна Македонија.....	254/16	4103. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.....	263/65
3948. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	254/16	4104. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“– Пробиштип.....	263/65
3949. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.....	254/16	4105. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Винаца.....	263/65
4090. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.....	263/61	4106. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш.....	263/66
4091. Решение за разрешување и назначување членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.....	263/61	4107. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип.....	263/66
4092. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.....	263/62	4108. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје–Струмица.....	263/67
4093. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија.....	263/62	4377. Решение за назначување на претставник на Република Северна Македонија во Заедничкиот комитет за сукцесија на движен и недвижен имот од Анексот А на Спогодбата за прашањата на сукцесија.....	277/42
4094. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	263/62	4534. Решение за исправка на Решението за разрешување и именување претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија.....	280/2
4095. Решение за именување Национален координатор за стратески комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата на Република Северна Македонија.....	263/62	4535. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.....	280/2
4096. Решение за именување Национален координатор за интеграција во Европската Унија, Берлински процес и регионална соработка.....	263/63	4536. Решение за разрешување и именување членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	280/3
4097. Решение за формирање Совет за координација на безбедносно-разувачката заедница.....	263/63	4537. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	280/3
4098. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга.....	263/63	4538. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Национална радиодифузија Скопје.....	280/3
4099. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга.....	263/64		
4100. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга.....	263/64		
4101. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.....	263/64		
4102. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје.....	263/64		

ПРОГРАМИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1258. Национална програма за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2019 и 2020 година	100/6
1287. Програма за изменување на Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година.....	103/3

1372. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	106/39	2081. Програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2019 година.....	140/39
1373. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	106/39	2329. Програма за користење на средства за капитални дотации до единиците на локалната самоуправа во областа на културата за 2019 година.....	150/19
1417. Годишна програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектни документи за 2019 година.....	107/26	2434. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	153/29
1465. Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година.....	110/10	2506. Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој.....	158/17
1506. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	113/2	2507. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година....	158/18
1560. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година.....	114/32	2560. Програма за дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	160/7
1659. Програма за изменување и дополнување на Програмата за партиципација при користење на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година.....	118/27	2561. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година.....	160/8
1847. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед на умрени лица за 2019 година.....	127/20	2583. Програма за изменување и дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019 – 2022)...	162/18
1848. Програма за престанување на важењето на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2019 година	127/20	2836. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година.....	181/25
1849. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година.....	127/20	2837. Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година.....	181/25
1850. Програма за дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштита на децата за 2019 година.....	127/23	2838. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	181/26
1927. Програма за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствените установи (2019 – 2022).....	132/15	2839. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	181/36
2080. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година.....	140/39	2922. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите националноослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2019 година.....	184/18
		2923. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година.....	184/18
		3001. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премиија за 2019 година.....	189/13

3002. Програма за изменување и дополнување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година.....	189/13	3625. Програма за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.....	232/23
3009. Програма за изменување на Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2019 година.....	190/13	3628. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2019 година.....	233/3
3113. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година.....	194/17	3629. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2019 година.....	233/11
3166. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2019 година.....	199/5	3646. Програма за изменување на Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2019 година.....	234/2
3193. Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош, како и на членовите на нивните домаќинства во Република Македонија за 2019 година.....	200/6	3647. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2019 година.....	234/9
3258. Програма за изменување на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година.....	207/15	3666. Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година.....	236/16
3275. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година.....	208/16	3687. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година.....	237/13
3358. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	216/6	3688. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година.....	237/13
3422. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година.....	217/20	3689. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година.....	237/14
3456. Програма за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата.....	220/42	3690. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	237/15
3460. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	221/3	3691. Програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година.....	237/16
3623. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	232/19	3692. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	237/20
3624. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година.....	232/22	3708. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година.....	238/9
		3792. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година....	243/16
		3793. Исправка на Програмата за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	243/19
		3878. Програма за изменување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година.....	248/89

3879. Програма за изменување на Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година.....	248/89	3959. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година.....	254/22
3880. Годишна програма за дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2019 година.....	248/90	3988. Програма за изменување и дополнување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2019 година.....	255/15
3924. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	252/14	3989. Програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година.....	255/15
3925. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2019 година.....	252/15	4021. Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година.....	258/8
3950. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2019 година.....	254/17	4051. Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година.....	262/5
3951. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2019 година.....	254/17	4052. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	262/6
3952. Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош, како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2019 година.....	254/17	4109. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година.....	263/67
3953. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2019 година.....	254/18	4166. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година.....	266/25
3954. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година.....	254/18	4167. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година.....	266/26
3955. Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести во Република Македонија за 2019 година.....	254/18	4168. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	266/27
3956. Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2019 година.....	254/19	4255. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година.....	272/5
3957. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	254/19	4256. Програма за изменување на Програмата за научно - истражувачката дејност за 2019 година.....	272/5
3958. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	254/20	4257. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2019 година.....	272/7
		4378. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.....	277/43
		4379. Програма за основни геолошки истражувања за 2020 година.....	277/44
		4381. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2020 година.....	277/44

4382. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2020 година.....	277/49	4401. Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година.....	277/80
4383. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2020 година.....	277/50	4402. Годишна програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2020 година.....	277/80
4384. Програма за колекторски систем Охрид и Струга.....	277/53	4403. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2020 година.....	277/82
4385. Програма за унапредување на животната средина за 2020 година.....	277/53	4404. Програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2020 година.	277/83
4386. Програма за инвестирање во животната средина за 2020 година.....	277/54	4405. Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година.....	277/84
4387. Програма за инвестиции во животната средина за 2020 година.....	277/55	4406. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година.....	277/85
4388. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година.....	277/56	4407. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2020 година.....	277/86
4389. Програма за намалување на аерозагадувањето за 2020 година.....	277/60	4408. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година.....	277/87
4390. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2020 година.....	277/61	4409. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година.....	277/89
4391. Програма за фитосанитарна политика во 2020 година.....	277/66	4410. Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.....	277/91
4392. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2020 година.....	277/69	4411. Програма за научно-истражувачката дејност за 2020 година.....	277/96
4393. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година.....	277/70	4412. Годишна програма за финансирање на изработка на просторен план на Република Северна Македонија.....	277/100
4394. Програма за проширена репродукција на шумите за 2020 година.....	277/71	4413. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2020 година.....	277/101
4395. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2020 година.....	277/72	4414. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2020 година..	277/103
4396. Програма за семе и саден материјал во 2020 година.....	277/73	4415. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година.....	277/127
4397. Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2020 година..	277/73	4416. Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2020 година.....	277/138
4398. Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година.....	277/78	4417. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2020 година.....	277/143
4399. Програма за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година.....	277/79		
4400. Програма за изменување на Програмата за остварување на социјалната заштита за 2019 година.....	277/79		

4418. **Програма** за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година..... 277/149
4419. **Програма** за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година..... 277/155
4420. **Програма** за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година..... 277/167
4458. **Програма** за финансирање на проекти од областа на дијаспората за 2020 година..... 278/92
4459. **Програма** за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година..... 278/92
4460. **Програма** за развој на спорт и млади за 2020 година..... 278/94
4461. **Програма** за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2020 година..... 278/96
4462. **Програма** за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/102
4463. **Програма** за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/108
4464. **Програма** за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/113
4465. **Програма** за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година..... 278/118
4466. **Програма** за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/124
4467. **Програма** за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2020 година..... 278/131
4468. **Програма** за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко - консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/133
4469. **Програма** за заштита на населението од ХИВ-инфекција во Република Северна Македонија..... 278/135
4470. **Програма** за управување со водите за 2020 година..... 278/147
4471. **Програма** за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија во 2020 година..... 278/150
4472. **Програма** за субвенционирање на дел од трошоците за вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата..... 278/164
4473. **Програма** за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година... 278/167
4474. **Програма** за изменување на Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2019-2020 година..... 278/177
4475. **Програма** за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2020 година..... 278/178
4476. **Програма** за остварување на социјалната заштита за 2020 година..... 278/179
4477. **Програма** за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2020 година..... 278/184
4478. **Програма** за изменување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година..... 278/191
4479. **Програма** за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2020 година..... 278/191
4480. **Програма** за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година.... 278/192
4481. **Програма** за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2020 година..... 278/196

УПАТСТВО

Рег. бр.

3490. **Упатство** за изменување и дополнување на Упатството за начинот на постапување на Министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија.....

Бр./стр.

222/6

3990. **Упатство** за начинот на спроведување на инспекцискиот надзор..... 255/16

МЕТОДОЛОГИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 2082. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите..... | 140/42 |
| 3508. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија | 223/3 |

СТРАТЕГИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 4187. Стратегија за производство на тутун за период 2020-2026 година, со Акционен план..... | 267/5 |

ПЛАН

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 878. Повеќегодишен контролен план за надзор во областа на храната, ветеринарството и здравјето на растенијата..... | 60/2 |
| 4482. Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2020-2022 година..... | 278/239 |

КОДЕКС

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 2724. Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата..... | 176/7 |

ДЕЛОВНИК

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 3561. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.... | 228/10 |

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 1. Одлука за воведување на рестриктивна мерка согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на транснистрискиот регион во Република Молдавија..... | 47/2 |

- | | |
|---|--------|
| 2. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја..... | 47/5 |
| 3. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди..... | 47/9 |
| 4. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје..... | 83/2 |
| 5. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/96 на Советот од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја..... | 89/2 |
| 6. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија..... | 100/2 |
| 7. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/25 на Советот од 8 јануари 2019 година за изменување и ажурирање на списокот на лица, групи и субјекти кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од заедничкиот став 2001/931/ЗНБП за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и за укинување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1084..... | 115/2 |
| 8. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/135 на Советот од 28 јануари 2019 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти со оглед на состојбата во Тунис..... | 115/12 |
| 9. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/86 на Советот од 21 јануари 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје..... | 115/17 |

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>10. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/467 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Босна и Херцеговина.....</p> <p>11. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2019/351 на Советот од 4 март 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....</p> <p>12. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/468 на Советот од 21 март 2019 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени лица, субјекти и тела со оглед на состојбата во Египет.....</p> <p>13. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/797 на Советот од 17 мај 2019 година за рестриктивни мерки против сајбернапади кои ја загрозуваат Унијата или нејзините земји членки.....</p> <p>14. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/870 на Советот од 27 мај 2019 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран.....</p> <p>15. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/806 на Советот од 17 мај 2019 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....</p> <p>16. Одлука за начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација, начинот на наплатата и ослободување од плаќање на надоместокот како и висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација.....</p> <p>17. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела.....</p> | <p>128/2</p> <p>146/2</p> <p>146/10</p> <p>186/2</p> <p>186/19</p> <p>186/31</p> <p>194/2</p> <p>201/2</p> | <p>637. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција.....</p> <p>638. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.....</p> <p>639. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обликот, содржината и начинот за поставување на гранични табли, ознаки и друга сигнализација (*).....</p> <p>643. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на дипломатските и службените пасоши и визи на државјаните на Република Македонија и начинот на водење евиденција за издадените дипломатски и службени пасоши и визи (МНР).....</p> <p>818. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција.....</p> <p>825. Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....</p> <p>829. Листа на безбедни земји на потекло..</p> <p>830. Листа за дополнување на Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.....</p> <p>928. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.....</p> <p>1039. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....</p> | <p>37/4</p> <p>37/6</p> <p>37/6</p> <p>38/2</p> <p>54/3</p> <p>55/2</p> <p>56/3</p> <p>56/3</p> <p>67/2</p> <p>75/3</p> |
|--|--|--|---|

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.

Бр./стр.

358. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи.....

26/2

1065.	Правилник за образецот на потврдата за искажаната намера за поднесување на барање за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право на азил, образецот за првичен разговор за регистрација на барател на азил, образецот на записник за спроведен разговор во врска со поднесено барање за признавање право на азил, образецот на записникот за прием на усно барање за признавање право на азил, образецот на барањето за признавање право на азил по основ на семејно обединување, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и начинот на издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита (идентификациона исправа за барател на право на азил, лична карта на лице со статус на бегалец, лична карта на лице под супсидијарна заштита, патна исправа на лице статус на бегалец, идентификациона исправа за лица под привремена заштита) во Република Северна Македонија и за начинот на водење на евиденција.....	79/2
1097.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување.....	81/17
1304.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање*.....	105/2
1492.	Правилник за изменување на правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	111/19
1594.	Правилник за изменување на Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки.....	116/2
1698.	Листа за дополнување на Листата на експлозивните материји што можат да се пуштаат во промет.....	120/8
1803.	Упатство за начинот на вршење на полиграфското тестирање и содржината на писмената согласност за примена на полиграфската техника.....	126/3
1882.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата.....	130/4
1928.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународна возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	132/36
1929.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање*.....	132/37
2562.	Решение за определување привремен граничен премин.....	160/8
2584.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за осposување на кандидати за возачи.....	162/21
2592.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	163/2
2725.	Решение за определување привремен граничен премин.....	176/12
2726.	Решение за определување привремен граничен премин.....	176/13
2960.	Правилник за престанување на важењето на Правилникот за форма, содржина, квалитет и начин на поставување на налепница за извршена регистрација.....	188/2 190/13
3010.	Правилник за странци.....	
3194.	Правилник за престанување на важењето на Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи.....	200/6
3195.	Правилник за престанување на важење на Правилникот за форма и содржина на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена...	200/7
3196.	Правилник за престанување на важење на Правилникот за содржината и начинот на водењето на евиденцијата за сторителите на прекршоци за изречените глоби за сторениот прекршок од страна на прекршочните комисии во Министерството за внатрешни работи.....	200/7

3213. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во Министерството за внатрешни работи.....	203/3	4227. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на регистрирање на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи, како и за формата и содржината на регистарските таблички.....	270/34
3280. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на персоналните досиеја на работниците во Министерството за внатрешни работи и начинот на нивно менаџирање и чување	209/2	4228. Правилник за изменување на Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	270/35
3327. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	214/4	4265. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.....	274/4
3328. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање*	214/5	4266. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање*	274/4
3329. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на работниците со статус на овластени службени лица за вршење стручни работи и на работниците со статус на овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање како и начинот на работа на здравствената комисија.....	214/5	4306. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи....	275/120
3434. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на селекција при распоредување, како и при унапредување и начинот на остварување на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи.....	218/2	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	
3440. Правилник за изменување на Правилникот за обука во Министерството за внатрешни работи	219/2		
3591. Листа за дополнување на Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.....	231/9	Рег. бр.	Бр./стр.
3892. Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата	250/3	109. Објава од Министерство за надворешни работи	7/19
4226. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	270/30	231. Објава од Министерство за надворешни работи	17/18
		624. Објава од Министерство за надворешни работи.....	36/2
		643. МВР-МНР	
		804. Објава од Министерство за надворешни работи.....	53/3
		1056. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на издавање на визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за образецот на визи и за водење на евиденција.....	77/10
		1118. Објава од Министерство за надворешни работи.....	84/2
		1875. Објава од Министерство за надворешни работи.....	129/4
		1883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за заверка на потписи, ракописи и преписи од страна на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.....	130/14

1884.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на заверување на исправите издадени во Република Македонија заради нивна употреба во странство, како и на исправите издадени во странство, начинот на водењето на евиденцијата за извршеното заверување и формата и содржината на обрасците за заверување на Министерството за надворешни работи и на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.....	130/18
2330.	Објава од Министерство за надворешни работи.....	150/20
3083.	Решение за изменување на Решението за именување на претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави .	193/2
3566.	Објава од Министерство за надворешни работи.....	229/8
3881.	Објава од Министерство за надворешни работи.....	248/90
3893.	Објава од Министерство за надворешни работи.....	250/41
4193.	Објава од Министерство за надворешни работи.....	269/2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.		Бр./стр.
110.	Решение за престанок на службата на нотарот.....	7/19
140.	Решение за престанок на должноста извршител.....	11/3
413.	Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2019 година....	29/62
576.	Програма за содржината на нотарскиот испит.....	32/25
577.	Правилник за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит.....	32/31
578.	Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите.....	32/24
586.	Правилник за Програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и содржината на Уверението за положен испит за извршители.....	33/3
587.	Нотарска тарифа за изменување на Нотарската тарифа.....	33/10
719.	Правилник за изменување на Правилникот за формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи.....	44/2

742.	Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и содржината на уверението за положен испит за извршители.....	47/2
743.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит.....	47/3
879.	Правилник за формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи.....	61/2
1014.	Решение за престанок на должноста извршител.....	71/12
1028.	Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии.....	73/2
1040.	Правилник за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот.....	75/22
1057.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење надзор над работата на Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите..	77/14
1111.	Решение за престанок на службата на нотарот.....	83/2
1136.	Упатство за изменување на Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги.....	86/8
1145.	Правилник за формата на налозите, заклучоците, записниците, барањата, службените белешки, потврдите и другите акти кои ги изготвува извршителот при преземањето на извршните дејствија.....	88/2
1275.	Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии.....	101/118
1493.	Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 12.3.2019 година).....	111/22

1591. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии	115/12	3084. Правилник за состав и начин на работа на Советот за координирање на информатичко - комуникациска технологија во правосудните органи.....	193/2
1885. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	130/23	3085. Решение за престанок на должноста извршител.....	193/3
1886. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	130/23	3167. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош и во регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош...	199/5
1887. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	130/24	3168. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на евиденција за податоците што се однесуваат на дадената примарна правна помош и содржината на извештаите кои ги доставуваат здруженијата и правните клиници до Министерството за правда.....	199/10
1930. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии.....	132/37	3169. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош и регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош...	199/14
2100. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии.....	142/3	3170. Правилник за минималните просторни и технички услови кои треба да ги исполнуваат здруженијата заради запишување во регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош.....	199/16
2167. Решение за разрешување од должноста извршител.....	146/6	3171. Правилник за образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од здруженијата и правните клиници.....	199/16
2168. Решение за престанок на должноста извршител.....	146/6	3172. Правилник за формата и содржината на барањето за секундарна правна помош.....	199/19
2444. Решение за престанок на должноста извршител.....	154/4	3173. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за секундарна правна помош.....	199/26
2563. Решение за престанок на службата на нотарот.....	160/9	3174. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на адвокати за секундарна правна помош.....	199/30
2658. Решение за престанок на службата на нотарот.....	171/19	3175. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од адвокат.....	199/30
2659. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување.....	171/20	3176. Правилник за образецот на доставениот трошковник од страна на адвокатот за дадената правна помош на деца.....	199/32
2660. Правилник за изменување на Правилникот за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи...	171/23	3177. Правилник за образецот на барањето за бесплатна правна помош во постапка за признавање на право на азил.....	199/34
2704. Правилник за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган.....	175/8	3178. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од страна на адвокат во постапка за признавање на право на азил.....	199/39
2705. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција на прекршочните органи за сторителите на прекршок и за изречените прекршочни санкции за сторениот прекршок...	175/9		

3179.	Правилник за начинот за назначување на адвокат.....	199/41	831.	Правилник за висината на сопствен приход на Царинската управа кој се остварува по основ на давање на стручна помош за примена на царинските и акцизните прописи преку организирање семинари и јавни трибини со право на надомест и начинот на распределба.....	56/3
3180.	Правилник за содржината, формата и начинот на водење евиденција за податоците што се однесуваат на решавањето на поднесените барања за секундарна правна помош и содржината на извештаите.....	199/42	842.	Правилник за изменување на Правилникот за образецот, формата, содржината и начинот на водење на Годишниот финансиски извештај за политичките партии.....	57/5
3181.	Правилник за начинот на распишување и спроведување на јавниот конкурс за доделување на финансиски средства за давање на примарна правна помош на овластените здруженија и правните клиници даватели на примарна правна помош, проверката на поднесените документи, начинот на бодување при оценување на пријавите и вршењето на контрола на трошењето на средствата.....	199/45	843.	Правилник за формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари и/или финансирање на тероризам.....	57/17
3182.	Тарифа за надомест на трошоците за работа на здруженијата и правните клиници за давање на примарна правна помош.....	199/54	844.	Правилник за формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе.	57/19
3281.	Решение за престанок на службата на нотарот	209/2	845.	Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците.....	57/20
3330.	Правилник за начинот на постапување по барањето за бесплатна правна помош.....	214/14	846.	Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари..	57/21
3457.	Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација, униформата и ознаките на униформата на затворската полиција.....	220/43	847.	Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка.....	57/24
3562.	Решение за престанок на службата на нотарот.....	228/10	873.	Правилник за формата и содржината на извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“ и начинот на нивна примена...	59/4
3592.	Решение за престанок на службата на нотарот	231/9	909.	Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас.....	64/4
4001.	Список на поставени постојани судски преведувачи.....	257/3	910.	Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	64/7
4110.	Правилник за начинот на полагање на правосудниот испит и за формата и содржината на Уверението за положен правосуден испит.....	263/68	911.	Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола.....	64/11
4169.	Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии.....	266/27	912.	Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга.....	64/12
4307.	Правилник за определување на додаток на плата за посебни услови за работа и за работа изложена на ризик.....	275/132	913.	Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола.....	64/13
4510.	Решение за престанок на должноста извршител.....	279/3	914.	Правилник за Програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки...	64/13
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ					
Пер. бр.	Бр./стр.				
359.	Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица.....	26/2			

915. Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки.....	64/18	1931. Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на данокот на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за доход и данок.....	132/38
916. Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги.....	64/20	1955. Правилник за начинот на полагање на испитот за финансиски инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за финансиски инспектор.....	135/2
917. Тарифник за висината на надоместоците за користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	64/23	2508. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	158/22
918. Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки.	64/23	2509. Правилник за формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето од данок на додадена вредност и увозни давачки, како и од акциза при увоз на патнички автомобили и минерални масла и пропратната документација.....	158/23
921. Правилник за изменување на Правилникот за образецот за финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања.....	65/3	3359. Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации	216/6
1135 Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување...	86/3	3360. Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка	216/9
1150. Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на данокот на личен доход.....	89/3	3423. Правилник за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување.....	217/20
1151. Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Северна Македонија.....	89/6	3518. Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалуација на понудите.....	225/4
1305. Правилник за начинот на пополнување на Царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на Царинската декларација.....	105/19	3519. Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка.....	225/4
1494. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност.....	111/27	3520. Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите.....	225/20
1804. Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти.....	126/9	3848. Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки и потребната документација, начинот на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на акцизните марки.....	246/10
1888. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите.....	130/24	3849. Правилник за димензиите, формата и ознаките на акцизната марка, начинот на пријавување и подигнување на акцизните марки, содржината на извештаите за подигнати, искористени и вратени акцизни марки, начинот на враќање на неисправни, неискористени и оштетени акцизни марки, како и начинот на уништување на акцизните марки.....	246/15
1889. Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит.....	130/33		

3894. Правилник за видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за Јавни набавки на работи ^(*)	250/41
4111. Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки.....	263/73
4194. Објава од Министерство за финансии.....	269/2
4240. Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	271/5
4241. Правилник за формата, содржината и начинот на составување на Годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност.....	271/6
4242. Правилник за начинот на примена на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на доходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за остварување на правото на изземање односно намалување.....	271/10
4308. Правилник за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи...	275/132
4309. Правилник за содржината на електронскиот регистар на акцизни обврзници.....	275/146
4511. Правилник за формата и содржината на податоците кои се однесуваат на плаќањата преку органот на државната управа кој е надлежен за трезорско работење како и начинот на нивно објавување.....	279/3
4512. Правилник за содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за плаќање на данокот за моторни возила.....	279/3
4513. Правилник за начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација.....	279/6
4514. Правилник за начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната документација.....	279/9
4515. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени моторни возила.....	279/12
4516. Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила во посебни случаи.....	279/15

4517. Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација.....	279/18
4518. Правилник за формата и содржината на месечниот извештај.....	279/20
4519. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација.....	279/22
4520. Правилник за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.....	279/25
4521. Правилник за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија.....	279/60
4522. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.....	279/72
4523. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	279/75

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
348. Правилник за контрола на квалитетот на електричната енергија.....	25/3
349. Правилник за заштита во нисконапонските мрежи и припаѓачките трансформаторски станици.....	25/7
350. Правилник за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kv до 400 kv.....	25/35
1466. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување за изградба на нови или проширување на постојни објекти за производство на електрична енергија, комбинирано производство на електрична и топлинска енергија или производство на топлинска енергија.....	110/11
1503. Правилник за обновливи извори на енергија ^(*)	112/2
1876. Листи на стоки за второ полугодие од 2019 година за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served), од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка и Швајцарската конфедерација.....	129/4
1877. Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по Договорот за пристапување на Република Македонија во СТО.....	129/11

2101. Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација.....	142/4
2614. Правилник за методологијата за пресметка на учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финална потрошувачка на енергија (*).....	167/3
2924. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалаци, формата и содржината на образецот на лиценцата за продажба на алкохолни пијалаци и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени и одземени лиценци.....	184/21
3134. Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка и мобилната или десктоп апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната сметка.....	195/2
3337. Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани инвестициски трошоци и начинот на спроведување на исплатата на финансиска поддршка.....	215/2
3424. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во Трговскиот регистар и Регистар на други правни лица.....	217/23
3425. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи....	217/58
3738. Правилник за изменување на Правилникот за обновливи извори на енергија (*).....	240/3
4195. Листа на стоки на царински квоти по Договорот за пристапување на Република Македонија во СТО.....	269/2
4196. Листи на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Северна Македонија во 2020 година.....	269/3
4243. Правилник за просторните, материјално-техничките и безбедносните услови, како и условите во однос на кадарот за правните лица кои вградуваат уреди за погон на течен нафтен гас и/или на компримиран земјен гас во возилата.....	271/23

4244. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.....	271/28
---	--------

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
6. Риболовна основа за риболовна вода „вештачко езеро - акумулација Тиквешко езеро“ за период 2019 – 2024 година.....	1/4
10. Правилник за изменување на Правилникот за видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост.....	2/2
588. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација за исполнетост на условите, содржината и начинот на водење на евиденцијата.....	33/10
644. Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло.....	38/2
645. Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите.....	38/5
784. Правилник за начинот на земање на мостри, постапката за вршење постконтрола, висината на надоместокот за постконтрола и одредување на процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата за одделни видови земјоделски растенија.....	50/12
848. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат (*).....	57/27

849. Правилник за начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за шумски полицаец.....	57/36	1607. Правилник за изменување на Правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници.....	117/2
850. Правилник за формата и содржината на Уверението за шумски полицаец.....	57/36	1608. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза	117/5
851. Правилник за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција.....	57/38	2102. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет.....	142/15
1058. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.....	77/14	2103. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за промена на податоци во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за бришење од Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата.....	142/19
1066. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур	79/56	2104. Правилник за изменување на Правилникот за пасоши за растенија(*)..	142/19
1098. Методологија за дополнување на Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството.....	81/22	2472. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за постапката за регистрација на објекти и оператори со храна за животни и формата и содржината и начинот на водење на регистрите за објекти и оператори со храна за животни.....	157/5
1137. Правилник за изменување на Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума.....	86/16	2619. Правилник за содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун.....	168/2
1146. Наредба за преземање на мерки за спречување на појава и ширење на штетниот организам <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey и мерки за негово сузбивање.....	88/153	2620. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун како и потребната документација.....	168/3
1259. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој	100/19	2840. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување на наставно-научна високо образовна институција од областа на тутунското производство за спроведување на обука за вршење на процена на тутун.....	181/36
1418. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит	107/26		
1419. Правилник за изменување на Правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит	107/28		

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>2841. Правилник за минимално техничките стандарди и услови кои треба да ги исполнуваат опремата, хардверот и функционалноста на софтверот за електронскиот информативен систем за евиденција на тутун за пријавени, евидентирани, договорени површини и количини и откупени количини тутун по производители, откупувачи, по типови и класи на тутун, по реколти поединечно, начинот на користење, одржување и надградба на истиот.....</p> <p>2925. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на наставно-научна високообразовна институција од областа на тутунското производство за организација, подготовка и заверка на мостри тутун.....</p> <p>3114. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата како и начинот на доставување на пријавата за производството, површините, типовите тутун и очекуваното производство на необработениот тутун.....</p> <p>3115. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање на испитот за добивање на лиценца за проценка на тутун, лиценцата за проценка на тутун, начинот на пријавувањето и спроведувањето на испитот како и програмата и потребната литература за полагање на испит за добивање на лиценца за проценка на тутунот.....</p> <p>3214. Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за запишување во регистарот на откупувачи на тутун</p> <p>3215. Правилник за начинот на запишување, промената, бришењето, потребната придружна документација за запишување, начинот за ракување, употребата, објавувањето и чувањето на податоците од информативниот систем за евиденција на тутун</p> <p>3331. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.....</p> <p>3338. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.....</p> <p>3339. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање.....</p> | <p>181/38</p> <p>184/26</p> <p>194/18</p> <p>194/20</p> <p>203/3</p> <p>203/4</p> <p>214/14</p> <p>215/21</p> <p>215/21</p> | <p>3340. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот.....</p> <p>3341. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот.....</p> <p>3342. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на организации на производители, како и постапката за запишување односно бришење од регистарот.....</p> <p>3343. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит.....</p> <p>3344. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на дозволата за рекреативен риболов и образецот за водење евиденција, начинот на водење на евиденцијата и доставување на податоците.....</p> <p>3426. Решение за овластување за организација, подготовка и заверка на мостри тутун.....</p> <p>3514. Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко.....</p> <p>3522. Правилник за работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите.....</p> <p>3523. Национална сортна листа.....</p> <p>3541. Правилник за формата и содржината на идентификационата картичка за проценка на тутун.....</p> <p>3821. Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко.....</p> | <p>215/23</p> <p>215/26</p> <p>215/29</p> <p>215/32</p> <p>215/34</p> <p>217/62</p> <p>224/6</p> <p>226/2</p> <p>226/4</p> <p>227/7</p> <p>245/4</p> |
|---|---|--|--|

3882. **Правилник** за содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување..... **248/90**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 386. Правилник за специјализациите и супспецијализациите на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата и фармацијата и на здравствените соработници со високо образование..... | 28/2 |
| 1260. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствената дејност во здравствените установи..... | 100/19 |
| 2595. Правилник за висината на трошоците за судско-медицинската обдукција на умрено лице | 165/2 |
| 2926. Правилник за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршител по внатрешни организациони единици во здравствените установи..... | 184/28 |
| 2961. Правилник за начинот на работата на првостепените и второстепената комисија за одобрување на прекинување на бременоста..... | 188/3 |
| 3231. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата и фармацијата и на здравствените соработници со високо образование..... | 206/2 |
| 3795. Правилник за изменување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствената дејност во здравствените установи..... | 243/19 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|-------------|
| 95. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата со бројот на освоени поени на приемниот испит за запишување на Математичко - информатичката гимназија..... | 5/75 |

- | | |
|---|---------------|
| 96. Правилник за образецот на барањето за доделување стипендија за ученици во Математичко-информатичката гимназија..... | 5/77 |
| 97. Правилник за начинот и поблиските критериуми за доделување на месечна стипендија на учениците во Математичко-информатичката гимназија.. | 5/79 |
| 819. Правилник за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Математичко-информатичката гимназија, бодирањето на резултатите од приемниот испит, како и минимумот бодови за положен приемни испит..... | 54/5 |
| 820. Календар за дополнување на Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година..... | 54/5 |
| 821. Календар за дополнување на Календарот за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта..... | 54/6 |
| 965. Правилник за формата и содржината на уверението за положен испит за директор..... | 70/9 |
| 1072. Правилник за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и за начинот на нивното водење | 80/2 |
| 1073. Правилник за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта..... | 80/130 |
| 1099. Правилник за поблиските услови за надомест на трошоците при користење на правото на платено отсуство на вработените во високообразовните установи за престој на првите сто рангирани универзитети..... | 81/22 |
| 1956. Правилник за критериумите и начинот на рангирање на универзитетите. | 135/7 |
| 2445. Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2019/2020 година | 154/5 |
| 2451. Правилник за начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство..... | 156/2 |
| 2452. Календар за организација на учебната 2019/2020 година во јавните средни училишта..... | 156/3 |
| 2473. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за сместување во студентски дом и образецот на барањето за добивање стипендија..... | 157/5 |
| 2621. Правилник за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студентите кои студираат во Република Северна Македонија..... | 168/6 |

3796. **Правилник** за формата и содржината на уверението за положен стручен испит за наставник приправник и стручен соработник приправник во основните и средните училишта..... 243/19

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
11. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа.....	2/3
120. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Детски Дом „11 Октомври“ - Скопје	8/61
144. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец декември 2018 година.....	13/43
277. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	18/34
278. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	18/34
279. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка.....	18/35
280. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат за територија на Република Македонија.....	18/35
281. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на јавен сектор.....	18/36
282. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на приватен сектор од областа на стопанството заради учество во колективно договарање на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.....	18/36
360. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2019 година.....	26/5
688. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	41/9
689. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	41/9
690. Правилник за изменување на Правилникот за оценка на видот и степенот на попреченост на лицата во менталниот или телесниот развој	41/10

811. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2019 година.....	53/31
859. Правилник за листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите на тие оштетувања.....	57/71
874. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа	59/10
877. Објава за висината на минималната плата во бруто износ	59/20
886. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец февруари 2019 година.....	61/28
894. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	63/3
1067. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес	79/58
1071. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец март 2019 година	79/59
1112. Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници во установите за социјална заштита, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа.....	83/3
1125. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој.....	85/2
1300. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец април 2019 година.....	103/35
1420. Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа (*).....	107/28
1430. Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок на плата за скратено работно време, образецот на барањето и документацијата за остварување на правото.....	109/2

1431. Правилник за начинот на соработка за вклучување на корисникот на гарантирана минимална помош во активните мерки за вработување, како и формата и содржината на образецот на индивидуалниот план.....	109/7	1495. Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.....	111/27
1432. Правилник за начинот на остварување на правото на трајниот надоместок за згрижувач, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право.....	109/14	1496. Правилник за начелата на внатрешна организација на јавните установи за деца детски градинки.....	111/33
1433. Правилник за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите лица.....	109/19	1595. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	116/3
1434. Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на родител кој има дете со попреченост, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право.....	109/27	1596. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование.....	116/8
1435. Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право.....	109/35	1597. Правилник за начелата на внатрешна организација на центар за социјална работа.....	116/8
1436. Правилник за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и потребната документација.....	109/42	1805. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	126/9
1437. Правилник за начинот на остварување на правото на додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација.....	109/50	1806. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	126/10
1438. Правилник за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование.....	109/60	1807. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	126/11
1439. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата..	109/66	1808. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	126/11
		1809. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	126/12
		1810. Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.....	126/13
		1851. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	127/23
		1852. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација	127/27

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 1853. Правилник за формата и содржината на потврдата за стекнати знаења, вештини и компетенции на практикантот, описот на практикантската работа и времетраењето на практикантската работа..... | 127/29 | 1974. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани..... | 137/20 |
| 1854. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог | 127/29 | 1975. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија..... | 137/20 |
| 1855. Правилник за формата и содржината на системот за евиденција, како и следењето и известувањето за практикантската работа..... | 127/31 | 1976. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Специјален завод Демир Капија..... | 137/20 |
| 1890. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... | 130/33 | 1977. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско..... | 137/21 |
| 1902. Објава за стапките на трошоците на живот и платите за месец мај 2019 година..... | 130/56 | 1978. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“..... | 137/21 |
| 1945. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола..... | 134/2 | 1995. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен..... | 138/11 |
| 1946. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово..... | 134/2 | 1996. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово..... | 138/11 |
| 1947. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево..... | 134/3 | 1997. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево..... | 138/11 |
| 1948. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово..... | 134/3 | 1998. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино..... | 138/11 |
| 1949. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид..... | 134/3 | 1999. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка..... | 138/11 |
| 1950. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово..... | 134/3 | 2000. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе..... | 138/12 |
| 1963. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на потврдата за стекнати знаења, вештини и компетенции на практикантот, описот на практикантската работа и времетраењето на практикантската работа..... | 136/3 | 2001. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица..... | 138/12 |
| 1968. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип..... | 137/19 | 2002. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга..... | 138/12 |
| 1969. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип..... | 137/19 | 2003. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод..... | 138/12 |
| 1970. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Кратово..... | 137/19 | 2004. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп..... | 138/12 |
| 1971. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Кичево..... | 137/19 | 2083. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес..... | 140/43 |
| 1972. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци..... | 137/19 | 2086. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“..... | 141/2 |
| 1973. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш..... | 137/20 | 2087. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар..... | 141/2 |
| | | 2088. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение..... | 141/2 |

2089. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	141/2	3137. Правилник за начинот на згрижување и сместување на малолетните лица без придружба и ранливите категории на лица со признаено право на азил во Република Северна Македонија.....	195/12
2159. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола.....	145/15	3314. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец август 2019 година.....	212/7
2160. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Центар за социјална работа Винаца.....	145/15	3709. Правилник за изменување на Правилникот за знаци за безбедност и здравје при работа(*).....	238/10
2161. Решение за давање согласност на статутот на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар.....	145/15	3725. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2019 година.....	238/75
2218. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје...	147/17	3740. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-Скопје.....	241/2
2219. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје.....	147/17	3812. Правилник за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата.....	244/34
2237. Решение за давање согласност на Статутот на Јавна Установа Детско одморалиште „Илинден“–Гостивар...	148/3	3889. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје.....	249/121
2449. Објава за стапката на трошоците на живот и исплата на платите за месец јуни 2019 година	154/8	4121. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2019 година	263/91
2474. Правилник за поблиските услови и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца.....	157/16	4123. Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција.....	264/2
2585. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.....	162/34	4124. Правилник за поблиските услови и критериуми, потребната документација, образецот на барањето за добивање дозвола за вршење работи од социјална заштита, начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за вршење работи од социјална заштита и начинот на водење на евиденцијата на лиценцирани даватели на социјални услуги.....	264/12
2685. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2019 година.....	174/8	4125. Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка.....	264/15
2962. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите лица	188/4	4126. Методологија за формирање на цените на услугите во зависност од стандардите и нормативите за давање на социјалната услуга.....	264/22
3135. Правилник за поблиските критериуми и начинот на користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на лицата со статус на бегалец согласно со нивните потреби.....	195/3	4188. Правилник за поблиски услови за доделување на средства, образецот за бодовна скала, начинот на доделување на средства на здруженија и други приватни даватели на социјални услуги за давање социјални услуги...	268/2
3136. Правилник за стандардите за прифат на барателите на право на азил....	195/12		

4189. **Правилник** за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и стандардите за давање на услугата според видот на згрижувањето..... **268/5**
4190. **Правилник** за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги, помош и нега во домот.... **268/10**
4191. **Правилник** за нормативите и стандардите во однос на простор, средства и кадри и потребната документација за давање на социјална услуга сместување во установа за третман и рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и други маргинализирани лица..... **268/20**
4310. **Правилник** за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа..... **275/146**
4524. **Програма** за финансирање на програмските активности на Националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2020 година..... **279/79**

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 2453. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за програмата за испитот..... | 156/5 |
| 3427. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата..... | 217/62 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|-------------|
| 39. Решение за избор на најповолен барател на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници..... | 4/42 |
| 133. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор..... | 10/2 |

- | | |
|---|--------------|
| 195. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и пловидбеност..... | 15/53 |
| 790. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина и формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина..... | 51/2 |
| 805. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор над изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци..... | 53/3 |
| 806. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување, одземање на овластувања за изработка на проектна документација, за ревизија на проектна документација, за инженер за изведба и за надзорен инженер, формата и содржината на образецот на овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени и одземени овластувања..... | 53/14 |
| 807. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на истакнување на логото на Капетанијата на пристаништата..... | 53/25 |
| 808. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на пливачки објекти..... | 53/25 |
| 852. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот и начинот на водење на Регистарот за издадени бродски книшки и дозволи за качување на брод..... | 57/40 |
| 853. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението..... | 57/42 |

854. Правилник за изменување на Правилникот за образецот и содржината на главната книга на регистарот на бродовите.....	57/44	880. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	61/3
855. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за поставување на пливачки објект.....	57/52	881. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија.....	61/12
856. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на бродските исправи и книги на бродовите во внатрешната пловидба..	57/55	882. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место со технички податоци за бесправниот објект.....	61/14
857. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на Државниот комунален инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање.....	57/67	883. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	61/16
858. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓународната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	57/69	884. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за стекнатото звање и начинот на бодирање на првиот – теоретски дел од испитот.....	61/25
862. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени дозволи за управител со гробишта.....	58/5	895. Правилник за изменување на Правилникот за начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето на регистрите.....	63/3
863. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата, како и формата и содржината на регистарот за издадени и одземени дозволи за вршење на погребални услуги.....	58/11	896. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценцата, како и формата и содржината на образецот на лиценцата за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.	63/8
875. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и содржината на водење на дневник на градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор.....	59/12	897. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	63/11
876. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, меѓународната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	59/17	1015. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење.....	71/13
		1100. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	81/23

- | | | | |
|--|---------|---|--------|
| 1138. Правилник за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака.. | 86/18 | 1733. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило, како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило..... | 123/67 |
| 1171. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши надзор на давањето на услуги на воздухопловна навигација..... | 91/2 | 1734. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација..... | 123/67 |
| 1288. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на потврдата за вршење на превоз на носителите на семејно земјоделско стопанство..... | 103/4 | 1735. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација..... | 123/68 |
| 1289. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници..... | 103/6 | 1736. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за обука за општа професионална способност, како и формата и содржината на образецот на потврдата за успешно завршена обука..... | 123/68 |
| 1290. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на СПК на лице одговорно за превоз, формата и содржината на пријавата за полагање на испит, записникот за положен испит и на сертификатот..... | 103/8 | 1737. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и одземање на службената легитимација на инспекторот надлежен за сигурност на железничката инфраструктура, за сигурност на влека на возови и возни средства, за сигурност на превоз на патници и стока и за сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско - телеграфски и електротехнички постројки..... | 123/70 |
| 1306. Правилник за начинот и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред..... | 105/182 | 1738. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-испитувачи на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања..... | 123/74 |
| 1673. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор | 119/7 | 1739. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност..... | 123/80 |
| 1674. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор | 119/7 | | |
| 1731. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај..... | 123/50 | | |
| 1732. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација..... | 123/67 | | |

1740. **Правилник** за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност..... 123/94
1741. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на одобрението за сигурност, како и формата и содржината на регистарот на издадени одобренија за сигурност..... 123/106
1811. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот Скопје, како и начинот на нивното издавање и одземање..... 126/43
1812. **Правилник** за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на записникот за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач..... 126/47
1891. **Правилник** за изменување на Правилникот за постапката за издавање на дозвола, формата и содржината на дозволата за машиновозачот и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи..... 130/34
1892. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура..... 130/36
1893. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на сертификатот за познавање на железничка инфраструктура и железничко возило..... 130/42
1894. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-обучувачи за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања..... 130/42
1895. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа професионална способност, формата и содржината на образецот на уверението за положен испит како и начинот и постапката за полагање на испитот.. 130/48
2169. **Правилник** за изменување на Правилникот за образецот на дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај..... 146/7
2170. **Правилник** за постапката за издавање на бродската книшка и дозволата за качување на брод, формата и содржината на образецот на бродската книшка и на дозволата за качување на брод, начинот на внесување на податоците и пријавувањето и објавувањето на изгубена, односно украдена бродска книшка и дозвола за качување на брод..... 146/10
2636. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај 170/2
2706. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и пловидбеност..... 175/10
2772. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши надзор на јавен воздушен превоз..... 179/2
2940. **Правилник** за формата и содржината на Лиценците за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и извод од лиценцата, начинот на добивање, односно за одземање на лиценцата односно на изводот од лиценцата и формата и содржината на барањето за добивање или обновување на лиценца за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај..... 186/13

3053. **План** за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2020 година..... **192/7**
3216. **Правилник** за критериуми и постапка за овластување на лица за испитувачи во листата на воздухопловни стручњаци..... **203/5**
3217. **План** за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2020 година..... **203/16**
3282. **Правилник** за изменување на Правилникот за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистерска ознака **209/3**
3345. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, медицинските служби на аеродром, овластените здравствени установи и овластените лекари поединци-АМЕ, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор за воздухопловна медицина..... **215/37**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 2684. Решение за прогласување на Киселичка Пештера за природна реткост.. | 174/2 |
| 2727. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори (*)... | 176/14 |
| 3222. Решение за прогласување на Чинар – Охрид за природна реткост | 205/2 |
| 3223. Решение за прогласување на Даб благуи - с. Бели за природна реткост | 205/2 |
| 3224. Решение за прогласување на Црна дудинка - Лесново за природна реткост..... | 205/5 |
| 3225. Решение за прогласување на Карактеристичен геолошки профил - Звезгор за природна реткост | 205/5 |
| 3226. Правилник за планирање, проектирање, подигање и одржување на зеленилото..... | 205/10 |
| 3283. Правилник за формата и содржината на барањето, како и формата и содржината и начинот и постапката на издавање на дозволата за собирање на засегнати и заштитени дивни видови растенија, габи, животни и нивни делови | 209/5 |

- | | |
|--|---------------|
| 3428. Решение за прогласување на Палеонтолошки локалитет - Стамер за природна реткост..... | 217/62 |
| 3509. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот* | 223/7 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 1177. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на трансфер - листа на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците..... | 93/2 |
| 3630. Правилник за стандардите за квалитет на податоци во поединечните бази на податоци на надлежните органи и изворниците на податоци..... | 233/14 |
| 3631. Правилник за начинот и техничките процедури на вршење уписи, чување и бришење на изворните податоци во Регистарот и начинот и техничките процедури за интеграција на податоците во Регистарот..... | 233/14 |
| 3632. Правилник за содржината и начинот на поднесување барање за иницирање постапка за вршење уписи на изворните податоци или промена на податоци во Регистарот и содржината и начинот на издавање потврда за прием на барање за вршење упис или промена на изворни податоци и содржината и начинот за нотификација поради несовпаѓање на податоци..... | 233/15 |
| 3633. Правилник за начинот, техничките процедури и мерките за одржување на системите на кои се обработуваат поединечните бази на податоци и начинот, техничките процедури и мерките кои треба да се преземат за обезбедување на единствените технолошки стандарди и процеси..... | 233/16 |
| 3634. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на надлежните органи и други субјекти што користат податоци од Централниот регистар на население..... | 233/16 |
| 3809. Правилник за начинот на постапување на посредниците како и образецот на договорот помеѓу посредникот и корисникот на електронската услуга..... | 244/26 |

3810. Правилник за начинот за електронско плаќање за административните услуги кои се обезбедуваат по електронски пат.....	244/29
3811. Правилник за начинот на проверка на идентитетот на корисникот при поднесувањето на барањето по електронски пат со користење на единствената околина.....	244/30
3895. Правилник за формата и содржината на записникот за извршен Инспекциски надзор.....	250/47
3896. Правилник за формата и содржината на Решението по извршен Инспекциски надзор.....	250/52
4033. Правилник за распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во една точка за услуги.....	260/13
4112. Правилник за начинот на користење на информациските системи за обработка на податоците во електронска форма од страна на органите преку МИМ и формата, содржината и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на регистарот на услуги.....	263/74
4113. Правилник за минималните технички барања и стандарди за обезбедување на електронски услуги.....	263/75
4114. Правилник за стандардизираните обрасци во електронска форма обезбедени преку националниот портал за електронски услуги.....	263/76
4115. Правилник за начинот и процедурата за упис во Листата на правни лица кои вршат проверка за интероперабилност на информациските системи, формата и содржината на сертификатите за интероперабилност, процедурата за издавање сертификат за интероперабилност и процедурите за проверка на безбедноста и интероперабилноста на информациските системи.....	263/77
4116. Правилник за содржината на електронската потврда за прием на барањето во електронска форма.....	263/86
4267. Правилник за утврдување на најнискиот износ од осигурувањето од евентуалната штета предизвикана од издавачот и минималниот износ или видот на покритието на осигурување од ризикот од одговорност за штета причинета од страна на давателот на квалификувана доверлива услуга.....	274/4
4268. Правилник за начинот и процедурата за чувањето на документацијата и опремата преземена од давател на квалификувана доверлива услуга кој изјавил намера за престанок за вршење дејност.....	274/5

4269. Правилник за содржината и начинот на водењето на листата на средства за создавање на квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат, начинот на поднесување на барањето за регистрација во листата, потребните документи со барањето, начинот на регистрација во листата и содржината на потврдата за сообразност на средство за создавање на квалификувани електронски потписи или електронски печати и начинот на нејзино издавање.....	274/6
--	-------

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
121. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.93/2018 од 12 декември 2018 година.....	8/61
122. Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.115/2017 од 5 декември 2018 година.....	8/61
123. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија.....	8/66
124. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија.....	8/67
125. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија.....	8/68
705. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.52/2018 од 6 февруари 2019 година.....	42/2

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
966. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 59/2018 од 27 март 2019 година.....	70/14
1042. Решение на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 129/2018 од 27 февруари 2019 година.....	76/2
1043. Издвоено мислење на Уставен суд на Република Северна Македонија.....	76/4
1113. Решение на Уставен суд на Република Северна Македонија, У.бр. 39/2018 од 3 април 2019 година.....	83/5
1114. Издвоено мислење од Уставен суд на Република Северна Македонија.....	83/9
1195. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 56/2018 од 8 мај 2019 година.....	95/2
1196. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 130/2018 од 8 мај 2019 година.....	95/4
1896. Решение на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 121/18 од 29 мај 2019 година.....	130/50

1897. Издвоено мислење на Уставен суд на Република Северна Македонија.....	130/53	832. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	56/4
2171. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 82/2017 од 10 јули 2019 година.....	146/34	898. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	63/14
2941. Решение на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 127/18 од 3 јули 2019 година.....	186/23	1068. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	79/58
2942. Издвоено мислење од Уставен суд на Република Северна Македонија.....	186/30	1069. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	79/58
3153. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 57/2019 од 29.5.2019 година.....	198/2	1126. Одлука за избор на претседател на Судски совет на Република Северна Македонија	85/87
3154. Издвоено мислење од Уставен суд на Република Северна Македонија.....	198/9	1127. Одлука за избор на заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија	85/87
3206. Деловник за изменување на Деловникот на Уставен суд на Република Македонија.....	202/2	1188. Оглас за избор на претседател на Основен суд Неготино.....	94/4
3259. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 123/2018 од 25 септември 2019 година.....	207/16	1291. Оглас од Судски совет на Република Северна Македонија.....	103/10
3324. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 77/2018 од 2.10.2019 година.....	213/6	1467. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Неготино.....	110/14
3510. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија У.бр. 99/2019 од 2 октомври 2019 година.....	223/8	1813. Одлука за избор на судии поротници на Основен кривичен суд Скопје.....	126/51
3524. Одлука од Уставен суд на Република Северна Македонија.....	226/5	1856. Одлука за исправка на Одлуката за избор на судии поротници на Основен кривичен суд Скопје	128/2
3813. Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија под У.бр. 80/19 од 13 ноември 2019 година.....	244/35	1957. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	135/7
		2220. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	147/18
		3138. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија.....	195/13
		3197. Оглас од Судски совет на Република Северна Македонија.....	200/7
		3491. Одлука за избор на заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија.....	222/7
		3492. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Битола.....	222/8
		3493. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Велес.....	222/8
		3494. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Делчево.....	222/8
		3495. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Крива Паланка.....	222/8
		3496. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Прилеп.....	222/9
		3497. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Штип.....	222/9
		3498. Оглас за избор на 1 (еден) член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија за целата територија на Република Северна Македонија.....	222/9
		3499. Оглас за избор на Претседател на Основен суд Кавадарци.....	222/10
		3567. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Кичево.....	229/8
		3568. Одлука за избор на претседател на Основниот граѓански суд Скопје.....	229/8

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
134. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	10/3
351. Одлука за избор на претседател на Основен суд Берово.....	25/85
352. Одлука за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	25/85
353. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	25/85
589. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	33/12
691. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	41/10

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
755. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	48/2
756. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	48/2
757. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	48/3
758. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	48/3

3569. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Неготино.....	229/8
3570. Одлука за избор на претседател на Виш управен суд.....	229/8
3710. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.02-2114/1 од 1.12.2015 година.....	238/10
3711. Оглас за избор на 3 (тројца) судии на Врховниот суд на Република Северна Македонија за граѓанска област.....	238/10
3822. Оглас од Судски совет на Република Северна Македонија.....	245/5
4022. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	258/8
4171. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кочани.....	266/28
4172. Одлука за избор на судија на Управен суд.....	266/29
4173. Одлука за избор на судија на Управен суд.....	266/29
4174. Решение за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија.....	266/29
4175. Решение за спроведување на избор на член на советот од редот на судиите припадници на заедницата која е повеќе од 20% од населението во Република Северна Македонија.....	266/29
4270. Одлука за избор на Претседател на Основниот суд Кавадарци.....	274/9
4271. Одлука за избор на Претседател на Основниот суд Струга.....	274/9
4272. Деловник за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија.....	274/9

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Рег. бр.	Бр./стр.
3500. Оглас за заменици на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, Битола и Кичево.....	222/10
4002. Оглас за заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје...	257/6
4034. Исправка на Огласот за заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје.....	260/14

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
709. Обрасци од Државна изборна комисија.....	43/2
720. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисиии.....	44/3
796. Обрасци од Државна изборна комисија.....	52/3

822. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисиии.....	54/6
864. Обрасци од Државна изборна комисија.....	58/17
899. Утврдена единствена листа на кандидат за Претседател на Република Северна Македонија.....	63/14
1044. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисиии.....	76/9

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
98. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2018 година.....	5/79
99. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	5/79
703. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2019 година .	41/19
812. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец февруари 2019 година.....	53/31
1041. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец март 2019 година.....	75/24
1175. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец април 2019 година.....	92/20
1613. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец мај 2019 година	117/7
2084. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец јуни 2019 година.....	140/44
2085. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Северна Македонија.....	140/44
2617. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец јули 2019 година.....	167/7
2958. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија.....	187/7
3277. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец септември 2019 година.....	208/27
3641. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец октомври 2019 година.....	233/23

3960. **Објава** за движењето на индексот на цените на мало во Република Северна Македонија за месец ноември 2019 година..... 254/23

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
12. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	2/3
13. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	2/3
14. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	2/4
648. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	40/2
649. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	40/2
650. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	40/2
651. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	40/3
652. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	40/3
653. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	40/3
654. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	40/4
655. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	40/4
656. Решение за издавање уверение за инвестиционо советување.....	40/4
657. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на перпетуални обврзници.....	40/5
658. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија....	40/6
659. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на конвертибилни обврзници.....	40/6
660. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање.....	40/7
661. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност.....	40/7
662. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување.....	40/8
663. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	40/9

664. **Правилник** за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд..... 40/9
665. **Упатство** за вршење на проценка на ризик од перење пари и финансирање тероризам за субјектите под надзор на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија..... 40/9
693. **Решение** за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... 41/11

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
710. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	43/85
711. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	43/85
712. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	43/85
713. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	43/86
714. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... 43/86	
715. Правилник за престанување на важење на Правилникот за условите и начинот за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство.....	43/87
797. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	52/51
798. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	52/51
799. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	52/51
809. Правилник за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерски друштва.....	53/28
889. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... 62/2	
1016. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	71/18
1017. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	71/18

1018. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	71/18	2223. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/18
1128. Решение за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.....	85/87	2224. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/19
1129. Решение за давање одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.....	85/88	2225. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/19
1139. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	86/30	2226. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/19
1140. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	86/30	2227. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/19
1234. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	97/8	2228. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/20
1235. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука..	97/8	2229. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/20
1292. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност.....	103/10	2230. Решение за губење на правото за полагање на стручен испит за инвестиционо советување.....	147/20
1293. Правилник за начинот и постапката за вршење контрола и надзор.....	103/15	2238. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/3
1294. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози.....	103/26	2239. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/3
1374. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	106/40	2240. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/3
1375. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	106/42	2241. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/3
1599. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	116/21	2242. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/4
1600. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	116/21	2243. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/4
1601. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	116/21	2244. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/4
1602. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	116/22	2245. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/4
1603. Решение за запишување на Акционерско друштво во регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	116/22	2246. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/4
2221. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	147/18	2247. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/5
2222. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	147/18	2248. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/5
		2249. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/5
		2250. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/5

2251. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/6	2783. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	180/60
2252. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/6	2883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	183/3
2253. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/6	2884. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	183/6
2254. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/6	2963. Пречистен текст на Правилник ¹ за формата и содржината на проспектоот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност.....	188/4
2255. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/6	2964. Пречистен текст на Правилник ¹ за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност.....	188/23
2256. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/7	2965. Пречистен текст на Правилник ¹ за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност.....	188/26
2257. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/7	3054. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	192/9
2258. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/7	3055. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	192/9
2259. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/7	3056. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	192/9
2260. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	148/7	3057. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	192/10
2454. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	156/6	3058. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	192/10
2455. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	156/6	3059. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	192/10
2456. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	156/7	3060. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско Друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија.....	192/11
2600. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	166/2	3061. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на Друштво за управување со инвестициски фондови.....	192/11
2601. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	166/2		
2602. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	166/2		
2625. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.	169/2		
2637. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	170/5		
2638. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	170/5		
2773. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на корпоративни обврзници.....	179/5		
2774. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	179/5		

3062. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на Друштво за управување со инвестициски фондови..... 192/11
3063. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на Друштво за управување со инвестициски фондови..... 192/14
3064. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во Друштвото за управување со инвестициски фондови..... 192/17
3065. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд..... 192/19
3066. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник..... 192/21
3067. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер..... 192/21
3068. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер..... 192/22
3069. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник..... 192/22
3070. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на Друштво за инвестиционо советување..... 192/23
3071. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука... 192/25
3072. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност..... 192/28
3073. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза..... 192/28
3074. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар за хартии од вредност..... 192/29
3075. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност..... 192/29
3076. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за известувањето од страна на акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати, односно оттуѓени хартии од вредност на правни и физички лица..... 192/32
3077. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност..... 192/32
3078. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност..... 192/32
3079. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност..... 192/33
3080. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија..... 192/33
3081. **Правилник** за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за вршење на инвестиционо советување. 192/34
3082. **Правилник** за начинот и условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност..... 192/49
3139. **Решение** за издавање дозвола за понуда за преземање..... 195/13
3227. **Решение** од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија..... 205/13
3284. **Решение** од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија..... 209/11

3285. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.	209/11	3473. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.....	221/63
3286. Решение за запишување на акционерско друштво во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	209/11	3474. Пречистен текст на Правилникот ¹ за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови.....	221/75
3461. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот и постапката за давање согласност за именување на директор на берза	221/4	3475. Пречистен текст на Правилникот ¹ за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови	221/76
3462. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност	221/6	3476. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија.....	221/84
3463. Пречистен текст на Правилникот ¹ за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност.....	221/9	3525. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	226/5
3464. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност	221/17	3526. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	226/5
3465. Пречистен текст на Правилникот ¹ за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука.....	221/22	3571. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	229/8
3466. Пречистен текст на Правилникот ¹ за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување.....	221/37	3667. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	236/16
3467. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник	221/39	3668. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	236/16
3468. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер	221/42	3669. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	236/17
3469. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволатата за работење на брокер	221/45	3670. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	236/21
3470. Пречистен текст на Правилникот ¹ за постапката за обновување на дозволатата за работење на инвестиционен советник.....	221/48	3797. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	243/22
3471. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд	221/48	3798. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда..	243/22
3472. Пречистен текст на Правилникот [*] за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови	221/54	3863. Пречистен текст на Правилник ¹ за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност	247/3

3864. **Пречистен текст** на Правилник¹ за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност..... 247/20

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 384. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува овластена банка..... | 27/15 |
| 553. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик..... | 31/2 |
| 692. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство..... | 41/11 |

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 785. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство..... | 50/21 |
| 786. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи.. | 50/22 |
| 787. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности..... | 50/22 |
| 788. Одлука за издавање книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези..... | 50/23 |
| 789. Одлука за издавање книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези..... | 50/24 |
| 1507. Одлука за Методологијата за управување со ризиците..... | 113/4 |
| 1508. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка... | 113/41 |
| 1509. Одлука за изменување на Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари.. | 113/41 |
| 1598. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар..... | 116/9 |
| 1703. Упатство за вршење проценка на ризикот од перење пари и финансирање тероризам кај банките, штедилниците, давателите на услуги брз трансфер на пари и овластените менувачи..... | 122/16 |

- | | |
|---|--------|
| 2475. Одлука за дополнување и изменување на Одлуката за општите услови за отворање и затворање сметки во Народната банка на Република Македонија..... | 157/17 |
| 2842. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство..... | 181/40 |
| 2843. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот..... | 181/40 |
| 2844. Одлука за изменување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот..... | 181/41 |
| 2845. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти..... | 181/42 |
| 2846. Одлука за изменување на Одлуката за Методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци..... | 181/42 |
| 2847. Одлука за издавање на ковани пари во апоен од 1 денар со изменети белези..... | 181/42 |
| 2848. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели..... | 181/42 |
| 2849. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели..... | 181/43 |
| 2850. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели..... | 181/43 |
| 2851. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели..... | 181/44 |
| 2852. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели..... | 181/44 |
| 2853. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели..... | 181/44 |
| 3897. Одлука за изменување на Одлуката за доставување податоци за извршените активности во платниот промет.. | 250/55 |
| 3898. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор..... | 250/55 |
| 4197. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот..... | 269/7 |

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 706. Правилник со критериуми за отстапување на одземени предмети – возила со кои управува Агенцијата за управување со одземен имот..... | 42/9 |

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
40. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4/43
41. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4/43
42. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4/43
43. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4/43
361. Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2019 година.....	26/9
414. Правилник за дополнување на Правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи.....	29/62
759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	48/3
760. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности.....	48/6
810. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	53/31
1019. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	71/19
1152. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	89/9
1153. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	89/9
1857. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	128/2
1858. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	128/2
2885. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на Катастарот на недвижностите...	183/9
2886. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети.....	183/24
2887. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водење на Регистарот за просторни единици.....	183/30
2888. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер на недвижности.....	183/34
2889. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	183/34

2890. Правилник за изменување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти.....	183/39
2891. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на менување на границите на катастарските општини и за определување на катастарските општини кои се одржуваат во Центарот за катастар на недвижности Скопје и секторите за Катастар на недвижности во Република Македонија.....	183/48
3086. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	193/3
3145. Правилник за начинот на водење, формата и содржината на регистарот на преземени недвижности наменети за продажба и формата и содржината на податоците за преземените недвижности.....	196/2
3146. Правилник за зголемување на основната плата и додатокот на плата за звање, нивната висина и начинот на утврдување.....	196/2
3228. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	205/13
3287. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	209/12
3429. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	217/66
3430. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	217/66
3501. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	222/11
3574. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	230/2

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Рег. бр.	Бр./стр.
1699. Правилник за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.....	120/8

1700. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот за користење на средствата од даночно-то ослободување.....	120/29
2130. Листа на категоризирани спортисти во Република Северна Македонија за период јули-декември 2018.....	144/13
2131. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Северна Македонија.....	144/14
2132. Листа на категоризирани спортисти во Република Северна Македонија за период јануари-јуни 2019.....	144/15
2133. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Северна Македонија.....	144/16
2927. Листа на категоризирани спортисти - Спортска надеж.....	184/30
3823. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.....	245/5
3883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските квантитативни и квалитативни критериуми за користење на средства од даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.....	248/104

**АГЕНЦИЈА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**

Рег. бр.	Бр./стр.
18. Годишна наредба за здравствена заштита на животните во 2019 година.....	3/2
142. Програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна за 2019 година.....	13/2

221. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*).....	16/41
667. Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2019 година...	40/23
707. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо.....	42/14
833. Решение за определување на инспекциски места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз.....	56/4
865. Годишен план за мониторинг на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и сировини од животинско потекло за 2019 година.....	58/49
950. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз.....	69/12
1026. Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*).....	72/2
1059. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (*).....	77/16
1062. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло.....	78/2

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>1115. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....</p> <p>1124. Решение за изменување на Решението за определување на инспекциски места за контрола на храна од неживотинско потекло од увоз.....</p> <p>1189. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....</p> <p>1190. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели кои се произведени, складираани или за нив е издаден ветеринарно-здравствен сертификат во Република Перу и се наменети за исхрана на луѓе.....</p> <p>1197. Правилник за формата и содржината на согласноста за увоз и употреба на ветеринарно-медицински препарати што се предмет на донација.....</p> <p>1497. Решение за утврдување на посебни услови за увоз на кари лисја од Индија (*)......</p> <p>1498. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло.....</p> <p>1609. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави</p> | <p>83/12</p> <p>84/16</p> <p>94/5</p> <p>94/18</p> <p>95/6</p> <p>111/33</p> <p>111/37</p> <p>117/5</p> | <p>1701. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратки со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло.....</p> <p>1958. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на распоредување на ветеринарно - медицински препарати во одделни категории и начинот на препишување и издавање на ветеринарно - медицински препарати.....</p> <p>1979. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....</p> <p>2134. Правилник за барањата за условите и хигиена за производство и ставање во промет на храната од животинско потекло наменета за директно снабдување, локализирана активност, во географски или економски ограничувања, како и општите и посебните барања за примена на традиционални методи на производство, преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики.....</p> <p>2172. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија.....</p> <p>2391. Правилник за начинот на огласување на ветеринарно-медицинските препарати.....</p> <p>2392. Правилник за начинот на спроведување на формалната процена на одобрување на ветеринарно-медицински препарат.....</p> | <p>121/2</p> <p>135/7</p> <p>137/21</p> <p>144/17</p> <p>146/35</p> <p>152/7</p> <p>152/7</p> |
|--|---|--|---|

2393. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за набавка, складирање и употреба на ветеринарно-медицински препарати, како и несаканите дејства од истите, од страна на ветеринарните друштва и сопствениците, односно држателите на животни и формата и содржината на образецот за водење на збирна и поединечна евиденција на ниво на одгледувалиште од страна на ветеринарните друштва и сопствениците, односно држателите на животни, категориите на ветеринарно-медицинските препарати за кои е потребно да се води евиденција, како и видовите на животни за кои се води поединечна или збирна евиденција..... 152/9
2435. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија..... 153/32
2603. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија..... 166/2
2622. **Решение** за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Србија и транзитираат низ Република Србија.. 168/8
2626. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност..... 169/3
2627. **Правилник** за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за оператор со храна за животни и објект за производство, обработка и манипулација со храна за животни и на барањето за добивање Решение за запишување во регистарот на регистрирани објекти и оператори со храна за животни..... 169/7
2708. **Решение** за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија..... 175/13
2955. **Наредба** за изменување на Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2019 година..... 187/4
2966. **Решение** за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Србија и транзитираат низ Република Србија.. 188/30
3003. **Правилник** за изменување на правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природните извори на ароми (*)..... 189/14
3004. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло..... 189/17
3140. **Правилник** за начинот на одобрување и увоз на ветеринарно медицински препарати и формата и содржината на одобрението за увоз..... 195/14
3141. **Правилник** за барањата кои треба да ги исполнува докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност во производство, промет, употреба на ветеринарно – медицински препарати, како и начинот на вршење на неговата дејност (*)..... 195/17

3142. Правилник за начинот на ракување, производство и/или увоз, складирање, снабдување, дистрибуција, ставање во промет, продажба и употреба на група имунолошки препарати кои трајно или за одреден временски период се забранети за употреба, како и временскиот период на траење на привремената употреба на имунолошкиот препарат.....	195/19	3593. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Бугарија	231/10
3143. Правилник за начинот за спроведување и содржината на обуката за ветеринарна фармаколошка внимателност – фармаковигиланца, начинот на издавање, содржината и формата на сертификатот, како и условите за издавање на овластување на субјектите кои вршат обука за ветеринарна фармаколошка внимателност.....	195/19	3728. Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на нивоата на референтните вредности за намалување на присуството на акриламид во храната(*).....	239/8
3144. Правилник за начинот на контрола за одредување на фалсификуваните ветеринарно-медицински препарати и фармаколошки супстанции, нивното отстранување од промет, информирањето на надлежните институции и ветеринарните друштва и нивното уништување.....	195/22	3741. Правилник за висината на надоместок за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни.....	241/2
3218. Правилник за изменување на Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и свињи(*).....	203/18	3753. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија	242/2
3219. Правилник за изменување на Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози (*).....	203/18	3754. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Северна Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави	242/33
3221. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за транзит, начинот и постапката на проверките и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на домашни миленици (*).....	204/2	3755. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија.....	242/33
3435. Правилник за потребните знаења кои треба да ги стекне овластениот ветеринар и времетраењето на обуката, начинот и постапката за полагање на испитот за овластен ветеринар и содржината на програмата и начинот на вршење на договорните активности, како и формата и содржината и начинот на водење на регистарот на доктори по ветеринарна медицина кои се квалификувани за овластени ветеринари.....	218/2	4023. Листа на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*).....	258/9
3515. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни(*).....	224/7	4024. Список на ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки.....	258/63
3575. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво (*).....	230/3	4192. Список на ветеринарно – медицински препарати за кои е дадено Решение за одобрение за ставање во промет, односно за кои е укинато одобрението, односно за кои е извршена промена во текот на важноста на одобрението.....	268/22
		4245. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за регистрација на физички и правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата на увоз и/или повторен извоз	271/33

4258. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло..... 273/2
4259. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за условите за ставање во промет на суровини за храна за животни, декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат дадени на придружниот документ или на пакувањето и листа на суровини за храна за животни (*)..... 273/50
4311. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето (*)..... 275/148

**АГЕНЦИЈА
ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 15. Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана..... | 2/4 |
| 927. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија..... | 66/2 |
| 1144. Правилник за екипаж на воздухоплов..... | 86/2 |
| 1191. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите..... | 94/18 |
| 1295. Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор..... | 103/28 |
| 1499. Правилник за изменување на правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација..... | 111/43 |
| 1510. Правилник за изменување на Правилникот за правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана..... | 113/47 |

1511. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење..... 113/47
1675. **Правилник** за изменување на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност, испитување за оценка на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови..... 119/8
1676. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплови 119/20
1677. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ИКАО стандарди како и за аматерски градени воздухоплови 119/21
1678. **Правилник** за изменување на Правилникот за посебните услови за градба и одржување на падобрани..... 119/30
1679. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за државна припадност, регистарските ознаки и други ознаки..... 119/31
1680. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за условите и надзорот на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и моторизираниите крила 119/32
1681. **Правилник** за изменување на Правилникот за посебните услови, начинот и правилата за организирање на натпревари..... 119/32
1704. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање.. 122/22
1762. **Правилник** за изменување на Правилникот за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на крилата за слободно летање 125/2
1814. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот и правилата на летање со ултралесните летала (микролесните) и моторизираниите крила.. 126/51

1964. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени.....	136/5
2476. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром, односно леталиште..	157/17
2510. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај.....	158/26
2511. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.....	158/32
2597. Правилник за изменување на Правилникот за постапки, процедури и минимум услови за безбедно полетување и слетување на воздухопловите	165/7
2598. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност за давање на услуги на воздухопловна навигација	165/8
2937. Правилник за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, формата, содржината, начинот на издавање, промена и евиденција на уверенијата за работа и за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз, критериумите и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови.....	185/2
3150. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.....	197/2
3183. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата на работното време, времето на летање и времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов.....	199/54
3220. Правилник за изменување на Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите.....	203/19
3521. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	225/24

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
620. Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежи...	35/10
621. Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежа..	35/14
1045. Одлука од Агенција за електронски комуникации	76/11
1172. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.....	92/2
1173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци	92/8
1376. Одлука за распишување на Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz.....	106/42
1377. Одлука од Агенција за електронски комуникации.....	106/45
1468. Одлука за дополнување на Одлуката за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz.....	110/14
1469. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација.....	110/14
1932. Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи	132/41
4176. Правилник за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба.....	266/30
4322. Одлука од Агенција електронски комуникации	276/6
4323. Одлука од Агенција за електронски комуникации	276/6
4324. Одлука од Агенција за електронски комуникации	276/7

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
343. Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2019 година.....	23/27

**АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
129. Правилник за ненавремено пренесување на придонеси	9/141
130. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови	9/143
131. Правилник за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОМ	9/146
554. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2019 година.....	31/6
694. Правилник за дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови	41/12
695. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови	41/12
696. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индивидуални сметки.....	41/15
890. Решение од Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	62/3
1101. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на задолжителен пензиски фонд во одделни видови инструменти.....	81/30
1102. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти.....	81/30
1103. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за ненавремено пренесување на придонеси.....	81/30
1859. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.....	128/2
2446. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво.....	154/6
2928. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за агенти на пензиски друштва.....	184/47
3198. Правилник за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОСМ.....	200/8
3229. Исправка на Правилник за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОСМ	205/14
3653. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови	235/7

3654. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд	235/23
3814. Исправка на Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.....	244/38
3899. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови	250/56
132. Исправка на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 247 од 31 декември 2018 година.....	9/148

**АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
309. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	20/16
625. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.....	36/3
626. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување.....	36/6
627. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер.....	36/8
628. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето.....	36/11
640. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување.....	37/17
641. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето.....	37/30
642. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи.....	37/33
666. Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје	40/22

748.	Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи.....	47/11	3850.	Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	246/20
749.	Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување.....	47/11	3851.	Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	246/20
900.	Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	63/14	3852.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/21
901.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	63/15	3853.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/21
902.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	63/15	3854.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/21
949.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување.....	69/6	3855.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/22
1154.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	89/9	3856.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/22
1155.	Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето.....	89/10	3857.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/22
1705.	Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи.....	122/22	3858.	Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	246/23
1706.	Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување.....	122/22	3859.	Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	246/23
2457.	Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување.....	156/7	3860.	Правилник за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности.....	246/24
2639.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување.....	170/5	4177.	Решение за престанок на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи.....	266/62
2640.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за деталната содржина на потврдата на овластениот актуар.....	170/20	АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ		
2641.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување.....	170/21	Рег. бр.	Бр./стр.	
2642.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување.....	170/25	283.	Одлука за изменување на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво УП 1 бр.08-527 од 23.11.2018 година.....	18/37
			744.	Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје.....	47/4
			745.	Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје.....	47/6
			746.	Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово.....	47/8
			967.	Одлука за доделување Дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно-музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво.....	70/18
			2105.	Одлука за продолжување на рокот за започнување со вршење на дејноста на Трговско радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга.....	142/30

2512. Правилник за изменување на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија бр. 01-5988/1 од 4.12.2014 година, со измена бр. 01-4077/1 од 12.9.2018 година.....	158/41
2707. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип.....	175/11
2784. Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....	180/60
3116. Одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-387 од 21.8.2019 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување.....	194/26
3572. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДОО-ЕЛ Скопје.....	229/9

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
747. Одлука за висината на средствата за финансирање на активните програми и мерки за вработување.....	47/11
2596. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	165/7

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
310. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп.....	20/17

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1505. Оглас од Советот на јавните обвинители.....	112/20
1707. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	122/26
1817. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	126/59
1980. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.....	137/22

1981. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	137/22
1982. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	137/22
2106. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица, Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево.....	142/31
2929. Одлука за престанок на мандатот Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	184/52
2930. Одлука за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	184/52
2931. Одлука од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	184/52
3117. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/28
3118. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/29
3119. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/29
3120. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/30
3121. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/31
3122. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/31
3123. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/32
3124. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/33
3125. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/33
3126. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/34
3127. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/35
3128. Решение од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	194/36
3155. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за двајца јавни обвинители и во Основното јавно обвинителство Берово за еден јавен обвинител.....	198/11
3156. Одлука за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства.....	198/11
3157. Оглас од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	198/12
3502. Оглас од Советот за јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	222/11
3756. Одлука за избор на еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово и осум јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.....	242/36

3757. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	242/36
4035. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за тројца јавни обвинители.....	260/14
4036. Одлука за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства.....	260/14
4037. Оглас за избор на јавни обвинители....	260/15
4178. Одлука за избор на двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Битола, еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар и еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип....	266/62
4325. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	276/8
4326 Уверение за избран член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители	276/8

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
1061. Изменување и дополнување на Етичкиот кодекс на Јавните обвинители во Република Северна Македонија.	78/2

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Рег. бр.	Бр./стр.
1192. Јавен оглас за прием во почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатево“ Скопје...	94/19
1592. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатево“	115/12
1593. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатево“	115/14

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
16. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	2/71

126. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	8/70
143. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	13/42
232. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).....	17/29
233. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1).....	17/29
234. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива.....	17/30
311. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	20/17
354. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	25/85
362. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	26/35
593. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	34/3
594. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	34/5
647. Одлука за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).....	39/3

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
697. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	41/16
761. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	48/9

762. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	48/10	936. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	68/7
763. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	48/14	968. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	70/21
767. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	49/3	969. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел бс (Д-Е V), Еуросупер бс 95, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).....	70/22
768. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49/5	1029. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	73/3
791. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	51/4	1030. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	73/4
792. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	51/5	1031. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	73/4
793. Правилник за лиценци.....	51/7	1032. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	73/5
823. Исправка.....	54/7	1060. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	77/19
794. Правила за снабдување со природен гас.....	51/103	1104. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	82/2
834. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	56/5	1105. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	82/3
860. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	57/79	1106. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	82/5
866. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1).....	58/61	1107. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	82/7
867. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ).....	58/61	1119. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	84/3
891. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	62/3	1120. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	84/4
922. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	65/49	1121. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	84/4
923. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	65/51	1122. Правилник за условите и критериумите за доделување на статус на затворен систем за дистрибуција на електрична енергија.....	84/5
924. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	65/53		
925. Правила за снабдување со топлинска енергија.....	65/53		
926. Тарифен систем за продажба на топлинска енергија.....	65/67		

1123. Правилник за условите и критериумите за доделување на статус на затворен систем за дистрибуција на природен гас.....	84/10	1297. Тарифен систем за изменување на Тарифен систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија.....	103/34
1130. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	85/89	1378. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	106/46
1141. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа.....	86/30	1470. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	110/15
1142. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	86/33	1471. Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	110/16
1143. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	86/34	1504. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	112/19
1178. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај.....	93/3	1604. Правилник за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.....	116/22
1198. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	95/8	1605. Правилник за повластени производители коишто користат повластена тарифа.....	116/70
1199. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	95/10	1610. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	117/5
1200. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК „КОМУНАЛЕЦ“ Пласница за регулиран период 2019-2021 година.....	95/12	1611. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас	117/7
1201. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК „КОМУНАЛЕЦ“ Пласница за регулиран период 2020-2021 година.....	95/12	1612. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	117/7
1202. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ИСАР Штип за регулиран период 2018-2020 година.....	95/13	1708. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	122/26
1203. Правилник за начин и услови за определување на регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија.....	95/13	1763. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	125/5
1298. Исправка	103/34	1764. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	125/6
1204. Тарифен систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија.....	95/67	1765. Одлука за менување и продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас .	125/8
1205. Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.....	95/67	1766. Одлука за менување и продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	125/10
1296. Правилник за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.....	103/32	1767. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	125/11
		1768. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	125/13
		1815. Правила за пазар на природен гас...	126/51
		1816. Правила за изменување и дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач.....	126/59

1860. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	128/3	1940. Одлука за одобрување на предлог-цени на пресметковните елементи за периодот од 1 јули до 31 декември 2019 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на портошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје.....	132/47
1861. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	128/4	1951. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	134/3
1862. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	128/5	1952. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	134/5
1863. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	128/6	1953. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	134/8
1864. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	128/8	1954. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	134/10
1933. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2019 година.....	132/44	1983. Правила за изменување и дополнување на правилата за пазар на електрична енергија.....	137/23
1934. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 2019 година.....	132/44	2005. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.....	138/13
1935. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2019 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје.....	132/45	2006. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител....	138/14
1936. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје за 2019 година.....	132/46	2007. Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија.....	138/15
1937. Одлука за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија.....	132/46	2008. Правила за изменување и дополнување на правилата за снабдување со електрична енергија.....	138/24
1938. Одлука за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија.....	132/46	2090. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Комуналец Крива Паланка за регулиран период од 2019 -2021 година.....	141/2
1939. Одлука за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи.....	132/47	2091. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналец Крива Паланка за регулиран период 2019 -2021 година.....	141/3
		2092. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019 -2021 година.....	141/3
		2093. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019 -2021 година.....	141/3
		2135. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	144/38

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2162. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 145/15 | 2447. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт | 154/6 |
| 2163. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на електрична енергија..... | 145/27 | 2477. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2019 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје... | 157/37 |
| 2231. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител... | 147/20 | 2478. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2019 година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 157/37 |
| 2232. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител... | 147/21 | 2479. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2019 година на Друштвото за снабдување со пара и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје..... | 157/38 |
| 2233. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител..... | 147/22 | 2480. Одлука за определување на надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 157/38 |
| 2234. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител..... | 147/23 | 2481. Одлука за одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2019 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје..... | 157/39 |
| 2281. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт..... | 149/13 | 2482. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2019-2020 година..... | 157/39 |
| 2282. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 149/14 | 2483. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2019-2020 година..... | 157/40 |
| 2283. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 149/16 | 2484. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2019-2020 година.. | 157/40 |
| 2284. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 149/17 | | |
| 2285. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 149/18 | | |
| 2286. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 149/19 | | |
| 2287. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 149/20 | | |
| 2288. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 149/21 | | |
| 2289. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 149/21 | | |
| 2290. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 149/22 | | |
| 2291. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... | 149/22 | | |

2564. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	160/10	2635. Решение за изменување на Решение-то за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	169/15
2586. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	162/35	2661. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	171/24
2587. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	162/37	2677. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	173/3
2588. Одлука за издавање на Лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	162/39	2678. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	173/5
2589. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019-2021 година..	162/41	2679. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	173/7
2590. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за регулиран период 2019-2021 година.....	162/42	2680. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	173/9
2591. Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија.....	162/42	2709. Одлука за сертификација и назначување за оператор на електропреносен систем на Република Северна Македонија.....	175/24
2616. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	167/6	2728. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	176/25
2628. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	169/10	2785. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	180/63
2629. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	169/11	2875. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	182/33
2630. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	169/12	2876. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	182/35
2631. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	169/13	2877. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	182/37
2632. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	169/14	2878. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	182/40
2633. Решение за изменување на Решение-то за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	169/15	2932. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	184/53
2634. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	169/15	2933. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	184/53
		2934. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.....	184/51
		2935. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.....	184/55
		2943. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	186/33
		2944. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	186/34

2956. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	187/6	3209. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	202/3
2957. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	187/7	3230. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт	205/15
2967. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	188/30	3310. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	212/3
2968. Решение за престанување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	188/31	3311. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	212/4
2969. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	188/31	3312. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт.....	212/5
3011. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	190/75	3332. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1).....	214/15
3129. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	194/36	3333. Одлука за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	214/15
3130. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	194/38	3334. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	214/15
3131. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	194/41	3335. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	214/17
3132. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	194/42	3336. Правилник за менување и дополнување на Правилникот за лиценци.....	214/20
3147. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	196/4	3361. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	216/12
3148. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	196/5	3362. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	216/12
3151. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.....	197/10	3363. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	216/13
3184. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	199/54	3364. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	216/13
3207. Одлука за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.....	202/3	3365. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	216/14
3208. Одлука за пренос на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2019 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје.....	202/3	3366. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	216/14
		3367. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	216/16
		3368. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	216/18
		3369. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	216/19
		3370. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	216/20
		3371. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	216/21
		3372. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	216/21

3373. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител	216/22	3638. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	233/22
3374. Решение за стекнување на статус на повластен производител	216/22	3639. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	233/23
3375. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител	216/23	3640. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	233/23
3376. Решение за стекнување на статус на повластен производител	216/23	3648. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	234/39
3431. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	217/66	3693. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	237/20
3436. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година.....	218/17	3694. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	237/21
3437. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година.....	218/17	3695. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	237/22
3438. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2019-2020 година.....	218/18	3696. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	237/22
3442. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	219/4	3712. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	238/11
3443. Одлука за престанок на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	219/4	3742. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	241/3
3444. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	219/5	3743. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	241/3
3445. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	219/6	3744. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител....	241/4
3446. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	219/8	3745. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	241/5
3447. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифен систем за продажба на топлинска енергија	219/11	3746. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител....	241/5
3505. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	222/15	3747. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	241/6
3542. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	227/10	3758. Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа	242/36
3635. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	233/18	3759. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	242/37
3636. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	233/19	3799. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	243/22
3637. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	233/21	3824. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	245/6
		3825. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	245/7
		3826. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	245/8

3827. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	245/10	4525. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	279/83
3828. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител	245/11	4526. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје.....	279/84
3865. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	247/27	4527. Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје.....	279/84
3900. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	250/56	4528. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ - Куманово.....	279/85
3901. Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа.....	250/59	4529. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица.....	279/85
3908. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	251/6	4530. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	279/86
4003. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	257/7		
4117. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	263/86		
4118. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	263/88		
4119. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.....	263/90		
4120. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	263/91		
4179. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	266/62		
4198. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	269/9		
4199. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	269/9		
4200. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).....	269/9		
4201. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	269/11		
4202. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	269/11		
4273. Одлука од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	274/14		
4274. Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ХИГИЕНА Теарце за регулиран период 2020-2021 година.....	274/15		
4275. Тарифен систем за изменување на тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас.....	274/15		

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
698. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	41/17
699. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	41/18
700. Решение од Совет за унапредување и развој на ревизијата на Република Македонија.....	41/18
701. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	41/19
702. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	41/19

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“**

Рег. бр.	Бр./стр.
4025. Одлука за доделување на Државната награда „Мито Хаџи Василев - Јасмин“ во 2019 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Северна Македонија.....	258/64

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

Рег. бр.	Бр./стр.
2605. Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2019 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери	166/64

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
2936. Одлука за доделување на државната награда „8 Септември“ во 2019 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Северна Македонија на меѓународен план и признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот.	184/55

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
3152. Одлука за доделување на државната награда „11 Октомври“ во 2019 година, за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Северна Македонија.....	197/12

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
3732. Одлука за доделување на државната наградата „Св. Климент Охридски“ во 2019 година, за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Северна Македонија.....	239/23

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „22 НОЕМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
3650. Одлука за доделување на државна награда „22 Ноември“ во 2019 година за признание на луѓе од политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Северна Македонија кои дале свој придонес во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебно разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери во Република Северна Македонија.....	234/43

**КОЛЕКТИВНИ
ДОГОВОРИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
555. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	31/6
579. Анекс за изменување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	32/39
1942. Колективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата.....	133/5
3149. Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	196/7
3441. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на РМ	219/3
3724. Колективен договор на Министерството за одбрана.....	238/62
3890. Колективен договор за социјална заштита.....	249/121
4170. Колективен договор за изменување на Колективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата.....	266/28

4203. **Колективен договор** за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи..... **269/11**
4531. **Колективен договор** за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи..... **279/86**

СПОГОДБИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 385. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност..... | 27/15 |

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 750. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2018 година, за пензиите остварени во 2019 година..... | 47/23 |
| 751. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2019 година..... | 47/23 |
| 1070. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водење на матичната евиденција во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија | 79/58 |

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 135. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 10/4 |
| 136. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... | 10/5 |
| 315. Исправка | 20/19 |
| 312. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативна здравствена заштита - амбулантски..... | 20/18 |

- | | |
|--|--------------|
| 313. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативна здравствена заштита..... | 20/18 |
| 622. Исправка | 35/43 |
| 314. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи..... | 20/19 |
| 355. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија и кардиохирургија..... | 25/87 |
| 356. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи..... | 25/87 |
| 721. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 44/5 |
| 722. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување | 44/5 |
| 723. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување | 44/7 |
| 724. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала | 44/7 |
| 970. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи..... | 70/24 |
| 971. Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита..... | 70/25 |
| 972. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната хирургија, интервентна радиологија, интервентна неврохирургија, трауматологија и ортопедија..... | 70/25 |
| 973. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита - амбулантски..... | 70/26 |

974.	Одлука изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	70/26	2664.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.....	171/27
975.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	70/27	2771.	Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	178/7
976.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот.....	70/30	3158.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	198/12
977.	Правилник за изменување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита.....	70/30	3159.	Правилник за критериумите за склучување на договори и начинот на плаќање на здравствените услуги од приватните здравствени установи аптеки.....	198/13
1108.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	82/8	3503.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	222/11
1109.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	82/9	3504.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	222/12
1898.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување.....	130/54	3649.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи во примарна стоматолошка здравствена заштита.....	234/42
1899.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	130/54	3729.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	239/22
1900.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативна здравствена заштита – амбулантски.....	130/54	3730.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	239/22
1901.	Правилник за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала..	130/55	3731.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	239/22
2662.	Одлука за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита.....	171/24	978.	Исправка на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување објавена во „Службен весник на Република Македонија“ во број 200 од 1 ноември 2018 година.....	70/30
2663.	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи.....	171/26			

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Рег.бр.	Бр./стр.
3713. Правилник за содржината и формата на Годишниот план за работа на инспекциска служба.....	238/12
3714. Правилник за формата и содржината на месечниот план за работа на секој инспектор.....	238/21
3715. Правилник за формата и содржината на извештајот за работа на инспекциската служба за претходните шест месеци и на годишниот извештај за работа на инспекциските служби.....	238/29
3716. Правилник за формата и содржината на програмите за обука за стекнување со лиценца за инспектор.....	238/46
3717. Правилник за начинот за спроведување на испитот за стекнување со лиценца за инспектор.....	238/49
3718. Правилник за формата и содржината на образецот за лиценца за инспектор..	238/50
3719. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација и значката на инспекторот, како и начинот на нивното издавање и одземање во инспекциските служби.....	238/52
3720. Правилник за начинот на оценување и формата и содржината на образецот за оценување на учиниот на инспекторите.....	238/56
3721. Правилник за формата и содржината на Извештајот за оценување на учиниот на инспекторите.....	238/59
3722. Упатство за доделување на парична награда за инспектор.....	238/62
3866. Правилник за елементите на проценката на ризикот, како и зачестеноста на спроведувањето на инспекциски надзор врз основа на проценката на ризик	247/28
4246. Правилник за формата и содржината на регистрите, како и начинот на воспоставување, користење и содржината на информацискиот систем за инспекциски надзор.....	271/33

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
415. Известување од Комора на извршители на Република Македонија.....	29/63
416. Известување од Комора на извршители на Република Македонија.....	29/63

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
824. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија...	54/7
1033. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија...	73/6

1034. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија...	73/7
2094. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија...	141/3
2448. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија	154/7
2565. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија...	160/11
2879. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија....	182/42
3697. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија....	237/23
3748. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	241/6
3749. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	241/6
3750. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	241/7
3751. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	241/7
3752. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	241/7

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1020. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа...	71/19
1021. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината.	71/19
1022. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници од областа на медицината.....	71/26
1023. Правилник за Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	71/30
1024. Правилник за поблиски критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите во однос на образование и работно искуство за спроведување на пробна работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината.....	71/38
1025. Правилник за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачи на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	71/39

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1206. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија.....	95/88
1865. Статут на Адвокатската комора на Република Северна Македонија (Пречистен текст).....	128/10
3005. Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите..	189/28
4053. Одлука за измена и дополнување на тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите...	262/6

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
3723. Решение за почеток со работа.....	238/62
3902. Решение за почеток со работа.....	250/60

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
3432. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката.....	217/67
3433. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствениите работници од областа на стоматологијата.....	217/68

КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
2009. Правилник за водење на регистар на членови на Комора на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија.....	138/27

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1500. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	111/48

1501. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	111/50
---	--------

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
708. Тарифа за изменување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	42/15

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
2604. Правилник за видот и изгледот на униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност	166/12

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД КОНКУРЕНЦИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
1742. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/118
1743. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/118
1744. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/118
1745. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/119
1746. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/120
1747. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/120
1748. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/121
1749. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/121
1750. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/123
1751. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123/123
1770. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/20
1771. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/20
1772. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/21
1773. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/21
1774. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/21
1775. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/22
1776. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/22
1777. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	125/23

1778. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/23
1779. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/23
1780. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/23
1781. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/24
1782. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/24
1783. Решение од Комисија за заштита на Конкуренцијата.....	125/25
1784. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/25
1785. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/25
1786. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/26
1787. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/26
1788. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/27
1789. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/27
1790. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/28
1791. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/28
1792. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/28
1793. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/29
1794. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/30
1795. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/32
1796. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/32
1797. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/33
1798. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/34
1799. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	125/39
2292. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/22
2293. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/23
2294. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	149/23
2295. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/23
2296. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/24
2297. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/24
2298. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	149/25
2299. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/25
2300. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/26
2301. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/26
2302. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/26

2303. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	149/27
2599. Правилник за формата и содржината на службената легитимација и начинот на нејзино издавање и одземање..	165/21
3527. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/5
3528. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/6
3529. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/6
3530. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/7
3531. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/7
3532. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/8
3533. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/8
3534. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/9
3535. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/9
3536. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/10
3537. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/10
3538. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/11
3539. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	226/11

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
1156. Правилник за формата и изгледот на службената легитимација и значка на овластените службени лица во Оперативно-техничката агенција Скопје и начинот на нивно издавање, употреба и евидентирање.....	89/11
2880. Правилник за начинот на постапување на операторите при спроведување на мерките за следење на комуникации и начинот на вршење стручен надзор од ОТА.....	182/43

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Рег.бр.	Бр./стр.
3306. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ за 2020 година.....	210/11
3307. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Северна Македонија за 2020 година.....	210/11

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
2854. Статут на Јавно радиодифузно претпријатие "МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје".....	181/45

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА - ЗАМП

Рег.бр.	Бр./стр.
937. Одлука од Здружението за заштита на авторски музички права - ЗАМП....	68/9
938. Општа пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2018 година.....	68/9

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА АЗАС

Рег. бр.	Бр./стр.
1174. Правилник за распределба на надоместоци од користење на авторски аудиовизуелни дела и предмети на сродни права	92/13

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
752. Одлука за престанок на работа на Јавна установа за деца-Центар за ран детски развој ЈАГОТКА с. Обршани Кривогаштани.....	47/24
885. Договор за меѓуопштинска соработка.....	61/27
1299. Договор за меѓуопштинска соработка.....	103/34
1427. Договор за здружување на финансиски средства.....	108/158
1428. Анекс-договор за меѓуопштинска соработка.....	108/159
1429. Анекс-договор за меѓуопштинска соработка.....	108/159
2164. Договор за меѓуопштинска соработка.....	145/55
2681. Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка.....	173/11
3087. Договор помеѓу Општина Аеродром и Општина Карпош.....	193/3
3133. Договор помеѓу Град Скопје и Општина Карпош.....	194/43
3313. Договор за потврдување на меѓуопштинска соработка.....	212/6
3439. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка.....	218/19
3594. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка.....	231/10

3642. Одлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ „Дело Иљо Малешевски“-Берово.....	233/24
4054. Договор за воспоставување меѓуопштинска соработка	262/7

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО НА ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
979. Статут на АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје (пречистен текст).....	70/31

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
3042. Одлука за донесување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.....	191/12
3043. Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија.....	191/13

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
2729. Статут на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје (Пречистен текст).....	176/26

АД МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
1769. Статут на Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција“ – Скопје, во државна сопственост (Пречистен текст)	125/15

АД МЕПСО

Рег.бр.	Бр./стр.
1063. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје.....	78/3

1064. **Пречистен текст** на Статут на операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје..... **78/4**
2775. **Правила** за балансирање на електроенергетскиот систем **179/6**
3325. **Пречистен текст** на Статут на операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје **213/12**
3563. **Правила** за доделување на прекугранични преносни капацитети..... **228/11**
3760. **Правила** за изменување и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем **242/38**
4532. **Одлука** за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД МЕП-СО во државна сопственост Скопје.... **279/87**
4533. **Одлука** за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на АД МЕП-СО во државна сопственост Скопје.... **279/87**

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1110. Статут на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухоловната навигација М-НАВ АД Скопје (Пречистен текст)..... | 82/10 |

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

- | | |
|--|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1170. Статут на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост-Скопје-Пречистен текст..... | 90/9 |

ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД - СКОПЈЕ

- | | |
|---|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3276. Статут на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје (Пречистен текст)..... | 208/17 |



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

Цената на овој број е 270 денари.

ISSN 0354-1622



2019281